



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 30 мај 2000

Скопје

Број 43

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2073.

Врз основа на член 70 од Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/2000), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 мај 2000 година, го утврди пречистениот текст на Законот за денационализација.

Пречистениот текст на Законот за денационализација ги опфаќа Законот за денационализација ("Службен весник на РМ" бр. 20/98), Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/2000), во кои е означено времето на нивното влегување во сила и Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија - У. бр. 120/99 од 10 март 1999 година.

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Кирил Андоновски, с.р.

Бр. 10-1812/2
22 мај 2000 година
Скопје

ЗАКОН ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА (пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се определуваат условите и постапката за враќање на имотот и видот, условите и постапката за давање надомест за имот одземен во корист на државата (во натамошниот текст: денационализација).

Член 2

Се враќа имот односно се дава надомест за имот на физички лица и на верски храмови, манастири и вакафи одземен од 2 август 1944 година:

- 1) врз основа на прописите со кои е вршено општо одземање и ограничување на сопственоста;
- 2) врз основа на прописите за одземање на имот заради остварување на општокорисни цели, како и имот експропиран заради остварување на општо-корисни цели, односно општ интерес, ако не се исполнети условите за враќање на имотот според одредбите за експропријација и
- 3) без правна основа.

Член 3

Определени изрази од член 2 на овој закон го имаат следново значење:

- 1) "верски храм" - христијанска црква и молитвен дом, исламска џамија и еврејска синагога и
- 2) "верски вакаф" - неотуѓив имот наменет за религиозни и хумани цели.

Член 4

Предмет на денационализација е и имотот што државата го презела како голем имот, односно како вишок на имот за предавање на управување согласно со членот 6 ставови 1 и 2 од Законот за постапување со имот којшто сопствениците морале да го напуштат во текот на окупацијата и имотот кој им е одземен од страна на окупаторот и неговите помагачи ("Службен

лист на ДФЈ" бр. 36/45), односно членовите 3, 5, 10 и 11 од Законот за потврда и измени на Законот за постапување со имот којшто сопствениците морале да го напуштат во текот на окупацијата и имотот кој им е одземен од страна на окупаторот и неговите помагачи ("Службен лист на ФНРЈ бр. 64/46).

Предмет на денационализација е и имотот: отстапен со изјава на волја дадена под закана и присилба и тоа за земјиште до денот на влегувањето во сила на прописите за аграрна реформа и колонизација, за стопанските објекти до денот на влегувањето во сила на прописите за национализација на приватните стопански претпријатија и за згради и делови од згради до денот на влегувањето во сила на прописите за национализација на наемните згради и градежното земјиште.

Член 5

Одредбите од овој закон се применуваат и кога имотот е одземен со конфискација изречена за казниви дела до влегувањето во сила на Кривичниот законик ("Службен лист на ФНРЈ бр. 13/51), освен за дела на воени злосторства кога воените злосторници се верификувани од меѓународната комисија на Обединетите нации.

При враќање на имотот, односно давање на надомест за имот според одредбите на овој закон одземен со конфискација, кога се исполнети условите од став 1 на овој член, не се зема предвид имотот кој од извршувањето на конфискацијата бил изземен согласно со членовите 6 и 29 од Законот за конфискација на имотот и за извршување на конфискацијата ("Службен лист на ДФЈ" бр. 40/45), односно членовите 4 и 26 од Законот за конфискација на имотот и за извршување на конфискацијата ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 61/46).

Третите лица кои согласно со членовите 22 и 23, односно членовите 21 и 22 од законите наведени во став 2 на овој член не истакнале излачно барање во постапката за извршување на конфискација, или такво барање во таа постапка не им било уважено, имаат положба на барател според одредбите на овој закон, а ако не се живи, положба на барател имаат нивните наследници.

Барањето за преиначување и укинување на одлуката со која е изречена казна конфискација на имот се поднесува до надлежниот суд според живеалиштето на осудениот во време на осудата во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Кон барањето од ставот 4 на овој член се приложува одлуката со која е изречена казната конфискација на имот во оригинал или во службено заверен препис.

По барањето од ставот 4 на овој член, судот ќе постапи согласно со членот 389 од Законот за кривичната постапка, така што оцената дали се исполнети условите за укинување на казната конфискација утврдени со ставот 1 на овој член ќе ја изврши врз основа на одлуката приложена согласно со ставот 5 на овој член и ќе ја преиначи со пресуда правосилната одлука, кога конфискацијата е изречена како споредна казна, односно ќе ја укине правосилната одлука, кога конфискацијата е изречена како единствена казна.

По барањето од став 4 на овој член судот е должен да донесе одлука најдоцна во рок од три месеца по поднесувањето на барањето.

Правосилната судска одлука за укинување односно преиначување на одлуката за конфискација е основа

за поведување на управна постапка за денационализација согласно со одредбите на овој закон.

Член 6

Лицата од членот 13 на овој закон кои според одредбите на овој закон имаат право да бараат враќање на имот, односно давање на надомест можат во рок од пет години по неговото влегување во сила да бараат враќање на имот или плаќање на надомест според одредбите на овој закон од:

1) секое лице кое според членот 3, односно членот 13 став 1 од законите наведени во членот 4 од овој закон не го предало на државата нивниот имот како имот на присилно отсутните лица, на што било должно независно од начинот како тој имот го стекнало во сопственост или во посед и

2) свој близок роднина, односно наследник кој нивен имот добил на управување, односно наследство, а не влегува во кругот на лицата кои според одредбите на овој закон имаат право да бараат враќање на имот, односно плаќање на надомест, кога такво право имаат наследниците на поранешниот сопственик.

Член 7

Предмет на денационализација не е имот:

1) одземен според Законот за ревизија на доделување земја на колонистите и аграрните интересенти во Народна Република Македонија и во Автономната Косовско-Метохиска област;

2) одземен по основа на губење државјанство по сила на закон или врз основа на правосилна пресуда и

3) за кој е склучена меѓудржавна спогодба (договор) за обештетување за одземен имот.

Предмет на денационализација не се предмети и објекти од особено културно и историско значење и природни реткости определени со закон.

Член 8

Предмет на денационализација не е одземен имот за кој е платен, односно даден надомест.

По исклучок од став 1 на овој член, ако одземенот имот за кој е даден надомест постои, имотот може да се врати при што барателот е должен да врати надомест во износ, на начин и постапка утврдени со прописот на Владата на Република Македонија од членот 37 став 2 на овој закон.

Член 9

Враќањето и надоместот за одземен имот се врши без право на надомест на обична штета и надомест за испуштена корист.

Член 10

Не се враќа во сопственост поради постоење на јавен интерес, а се дава надомест за:

1) имот кој по одземањето според закон станал добро во општа употреба и тоа: јавни плоштади, улици, сообраќајници, паркови, јавно-сообраќајни површини и други објекти на комунална инфраструктура;

2) имот кој се користи и е во функција за потребите на одбраната и безбедноста на Република Македонија;

3) неизградено градежно земјиште на кое според урбанистичкиот план е предвидена изградба на објекти од точките 1) и 2) на овој член и на други објекти од јавен интерес и

4) имот кој по одземањето се користи за вршење на дјелности од јавен интерес утврден со закон.

Член 11

Не се враќа во сопственост, а се дава надомест за:

1) имот на кој до денот на влегувањето во сила на овој закон право на сопственост стекнало друго физичко или правно лице со правно дело или одлука на надлежен орган и

2) национализиран сточен фонд (стада овци, кози, крупен добиток и друг сточен фонд).

Член 12

Начинот и постапката за утврдување на вредноста на имотот во државна сопственост кој е предмет на денационализација, со пропис ја определува Владата на Република Македонија.

Член 13

Право да поднесе барање за денационализација има поранешниот сопственик, односно лицата кои се негови наследници, според прописите за наследување (барател).

Барател во смисла на став 1 на овој член е лице кое на денот на влегувањето во сила на овој закон е државјанин на Република Македонија.

Член 14

Барателите од член 13 на овој закон имаат право да поднесат барање за прогласување на наследници на правото за денационализација на имотот одземен од нивните претходници кои според одредбите на овој закон се враќа или за кој се дава надомест.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува актот за одземање на имотот од поранешниот сопственик како и извод од матичната книга на умрените за поранешниот сопственик, односно правосилно решение за прогласување на наследници ако такво решение било донесено порано, кои се доставуваат во оригинал или во службено заверен препис.

Прогласувањето на наследниците и утврдувањето на нивните наследнички делови на правото за денационализација, како и на другите права и обврски кои за барателите на денационализација произлегуваат од одредбите на овој закон, се врши според прописите за наследувањето. Прогласувањето на наследниците се врши врз основа на актот за одземање од став 2 на овој член. При донесувањето на решението за прогласување на наследници сообразно се применува одредбата од член 54 став 1 точки 1) до 3) и 6) до 8) на овој закон, а постапката за прогласување на наследниците се спроведува според прописите на вонпарничната постапка.

Судот е должен решение по барање за прогласување на наследници согласно со став 1 од овој член да донесе во рок од два месеца по приемот на барањето, освен кога повикувањето на наследниците се врши со оглас и кога наследничките изјави треба да ги дадат пред друг суд или во странство.

Правосилното решение за прогласување на наследници се приложува кон доказите и во форма предвидени во член 49 ставови 3 и 4 на овој закон.

Член 15

По барање за денационализација одлучува министерот за финансии.

Министерот за финансии може да формира една или повеќе комисии за одлучување по барањата за денационализација (орган за денационализација).

Член 16

Во постапката за денационализација се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 17

Во постапката за денационализација правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија врши Јавното правобранителство на Република Македонија.

Член 18

Постапката за денационализација е итна.

Органот за денационализација е должен барањата за денационализација да ги земе во работа по редот како што ги примил, освен ако сложеноста на случајот или посебни околности налагаат поинаку да се постапи.

Член 19

Во постапката за денационализација не се плаќаат такси.

II. ВРАЌАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ

Член 20

Недвижност се враќа во сопственост во целост или дел во состојба во којашто се наоѓа на денот на влегувањето во сила на овој закон.

Недвижност се враќа како дел, кога не е можно целосно враќање, кога со тоа се согласил барателот и доколку е тоа возможно, ако со друг закон поинаку не е определено.

Член 21

За недвижност чија вредност по одземањето е зголемена, на барателот му се понудува по следниов приоритет:

1) враќање во сопственост на недвижноста доколку барателот ја плати разликата за зголемената вредност на недвижноста;

2) воспоставување сопственички дел до висината на првобитната вредност на недвижноста и

3) давање надомест.

Разликата во вредноста на недвижноста од став 1 точка 1) на овој член барателот е должен да ја плати во рок од една година од правосилноста на решението за денационализација.

Член 22

Недвижноста чија вредност по одземањето е намалена, се враќа во сопственост со давање надомест за разлика за намалената вредност на недвижноста.

Разликата на вредноста од ставот 1 на овој член државата е должна да ја надомести на начин предвиден со одредбите од овој закон.

Член 23

Кога се враќа недвижност во сопственост, помошните и на нив слични простории и објекти, како и прирастоците и споредните предмети ја делат судбината на недвижноста.

Член 24

Имотот вратен во сопственост се предава во владение по исполнување на условите утврдени во правосилното решение за денационализација.

Предавањето на имот што се враќа во сопственост ќе го изврши органот за денационализација по барање на барателот согласно со ставот 1 на овој член.

Ако имотот вратен во сопственост е во владение на корисник, тој е должен на барателот да му го предаде имотот согласно со ставот 1 на овој член во присуство на органот за денационализација, а во случај на договор меѓу барателот и корисникот нема да се спроведе административно извршување во управна постапка.

Ако баратели се повеќе наследници на поранешниот сопственик, органот за денационализација ќе го предаде имотот на чување на доверливо лице кое може да биде еден од можните наследници или друго лице кое ќе го определат мнозинството од можните наследници. За оваа мерка органот за денационализација ќе го извести надлежниот суд согласно со Законот за вонпроцесна постапка.

Ако предавањето во владение не е извршено согласно со ставот 1 на овој член на барателот му следува закупнина до денот на предавање во владение, во висина вообичаена за тој вид имот и за месноста во која тој имот се наоѓа, која паѓа на товар на корисникот на имотот кој не го предава во владение.

Корисникот на посеано, односно насадено земјоделско земјиште има право да ги собере плодовите за што може да бара предавањето на земјиштето во владение да се одложи најдоцна за 12 месеци од исполнувањето на условите од ставот 1 на овој член, ако поинаку не се договори со барателот.

Член 25

Кога се враќа во сопственост недвижност издадена во закуп по поглед на престанокот на закупот и закуп-

нината се применуваат прописите на облигационото право што се однесуваат на отуѓување на закупен предмет, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 26

Земјиштето кое на денот на влегувањето во сила на овој закон е земјоделско земјиште, шуми, шумско земјиште, пасишта и утрини се враќа во сопственост.

Член 27

Кога не е реализизирана целта заради која било одземено земјоделското земјиште, како и кога била реализирана целта заради која било одземено земјоделско земјиште, кое при поднесување на барањето за денационализација е градежно неизградено земјиште, барателот може да бара:

1) враќање на земјиштето во сопственост ако ја плати разликата меѓу надоместот што за одземеното земјиште му следува определен според член 37 став 2 од овој закон и вредноста на градежното земјиште утврдена врз основа на прописите за определување на вредноста на градежното земјиште;

2) да му се даде ново земјоделско земјиште од ист вид, површина и бонитет како одземеното и

3) да му се даде надомест согласно со одредбите на овој закон.

Член 28

Градежно земјиште се враќа во сопственост:

1) на лице кое на денот на одземањето на сопственоста врз градежното земјиште било сопственик на градба изградена на тоа земјиште, а му е признаено право на користење врз тоа градежно земјиште и

2) кога не е реализирана целта заради која било одземено градежно земјиште, како и кога била реализирана целта заради која било одземено градежно земјиште, а тоа при поднесувањето на барањето за денационализација претставува градежно неизградено земјиште.

Член 29

Станбени згради и станови се враќаат во сопственост.

Член 30

Имот даден од државата под концесија се враќа во сопственост.

Предавањето во владение на имотот од став 1 на овој член на лицето на кое му се враќа во сопственост ќе се изврши по истекот на концесиониот рок.

Лицето на кое му се враќа во сопственост имотот даден под концесија, има право на надомест до предавањето на имотот во негово владение во износ утврден со концесиониот акт, односно договор за концесија.

Член 31

Деловни згради и деловни простории се враќаат во сопственост ако со овој закон поинаку не е определено.

Член 32

Движен предмет се враќа во сопственост ако постои и може да се идентификува, освен ако поинаку не е определено со закон.

Член 33

За одземен имот кој се наоѓал во претпријатие трансформирано според прописите за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал врз основа на правосилно решение за денационализација во рок од 30 дена од презентирањето, му ги предава на барателот во сопственост акциите, уделите и недвижностите во висина на резервираните дел кои со договор се пренесени на Агенцијата, како и закупнината и другите погодности, намалени за трошоците, односно акциите, уделите и дивидентите што произлегуваат од нив во согласност со членовите 38 став 3 и 39 став 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Барателот има право да бара разлика, доколку со тоа што му е вратено согласно со ставот 1 на овој

член не остварил надомест определен со членот 37 став 2 од овој закон.

Разликата од ставот 2 на овој член ќе биде надоместена согласно со одредбите за надомест од овој закон.

Член 34

Барателот има право на надомест според одредбите на овој закон и во случаите кога тој не поднел барање во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно кога во таа постапка поднел барање, но не можел да биде намирен, како и кога одземениот имот не постои.

Член 35

Кога не е извршена трансформација на претпријатието со општествен капитал се враќа во сопственост недвижност или друго средство за кое е поднесено барање за денационализација, ако во времето на поднесувањето на барањето претпријатието располага со нив доколку барателите не се договорат поинаку, за да не се наруши градежната, техничката и технолошката целина на претпријатието.

Член 36

Во вредноста на имотот од членовите 33, 34 и 35 на овој закон не се засметува вредноста на деловите од претпријатието кои се припоиле кон него по извршеното одземање, како и вредноста на градежното земјиште на кое се изградени објекти на претпријатието.

III. НАДОМЕСТ

Член 37

Надомест се дава за имот кој не се враќа, како и кога имотот не се враќа затоа што престанал да постои.

Надомест во смисла на став 1 од овој член се определува според состојбата на имотот во моментот на одземањето, согласно со Уредбата за процена на вредноста и утврдување надомест за денационализиран имот што ја донесува Владата на Република Македонија.

Член 38

За имот од член 37 став 1 на овој закон како надомест се дава:

1) друг имот од ист вид во сопственост на државата и

2) акции и удели во сопственост на државата.

Кога надоместот не се дава согласно со став 1 од овој член, надомест за имот од член 37 став 1 на овој закон се дава во вид на обврзници.

Член 39

Во случаите кога за одземена недвижност која денес не постои, во надомест е дадена друга недвижност, тогаш како надомест се смета дадената недвижност.

Член 40

За надоместот кој се дава во вид на обврзници Република Македонија издава обврзници.

Обврзниците гласат во цврста валута со камата.

Издавањето на обврзниците се врши со посебен закон.

Прометот на обврзниците е слободен и не подлежи на плаќање данок на промет.

Член 41

Обврзниците можат да се употребуваат:

- за акции и удели на претпријатијата кои ги поседува Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал;

- за акции и удели на претпријатијата кои се резервирани за поранешните сопственици согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал;

- за добарување на Агенцијата за денационализација на банката од претпријатијата, а кој се предмет на продажба;

- за купување на државен имот кој е понуден на продажба и за чиј откуп е предвидена можност за плаќање со државни обврзници;

- за купување на акции и удели на државен капитал во процесот на неговата приватизација;

- за плаќање на надомест на концесија на државен имот;

- за купување или плаќање на закуп на државен имот;

- за плаќање на обврски кои произлегуваат од овој закон и

- за друг еквивалент на сопственост определен со закон.

Член 42

Отплатата на обврзниците се врши во денари со среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Отплатата на обврзниците од став 1 на овој член ќе се врши почнувајќи од 2003 година.

Член 43

Средствата за отплата на годишните рати од обврзниците се обезбедуваат од:

1) дел од средствата што се остваруваат со трансформација на претпријатијата со општествен капитал;

2) средствата од продажба на имот на Република Македонија кој со друг закон не се определени за друга намена;

3) средствата остварени од закуп на државен имот ако со друг закон не се определени за друга намена;

4) средствата што се остваруваат според одредбите од овој закон (надомест за вратен имот, надомест за зголемена вредност на вратен имот и данок на наследство);

5) дел од средствата на Буџетот на Република Македонија и

6) други приходи утврдени со закон.

Член 44

Средствата од членот 43 на овој закон се прибираат во Буџетот на Република Македонија, ако со овој закон поинаку не е определено.

Член 45

Прибирањето, исплатата и евиденцијата на средствата од членот 44 на овој закон го врши Министерството за финансии, ако со овој закон поинаку не е определено.

Член 46

Работите на евидентирањето на обврзниците и пресметувањето и сервисирањето на отплатата на обврзниците, во име и за сметка на Република Македонија може да се доверат и на друг од Владата овластен правен субјект за работи со хартии од вредност во Република Македонија кој ќе понуди поповолни услови.

Договор за вршење на работите од ставот 1 на овој член во име и за сметка на Република Македонија склучува министерот за финансии.

IV. ПОСТАПКА

Член 47

Постапката за денационализација се поведува на предлог од барателот (барање) ако со овој закон поинаку не е определено.

Ако барање од став 1 на овој член поднесува барател кој не е прогласен за наследник, органот за денационализација ќе го упати барателот да поднесе барање за прогласување на наследник до надлежниот суд.

Кога за една иста недвижност, еден или повеќе подвижни предмети се поднесени барања од повеќе поранешни сопственици, или од повеќе наследници на еден, односно повеќе поранешни сопственици, до сите барања се води една постапка и ќе се донесува едно решение за денационализација.

Член 48

Барањата се поднесуваат до органот за денационализација.

Барањата кои се однесуваат на недвижен имот се поднесуваат до органот за денационализација на подрачјето каде што се наоѓало тој имот во време на одземањето.

Барањата кои се однесуваат на движен имот се поднесуваат до органот за денационализација на подрачјето каде што се наоѓало живеалиштето на поранешниот сопственик во време на одземањето на тој имот.

Член 49

Барањето од членот 47 на овој закон се поднесува на образец што го пропишува министерот за финансии.

Образецот од ставот 1 на овој член особено треба да содржи податоци за имотот за кој се бара враќање, замена, односно плаќање на надомест, правна основа за одземањето, како и за видот и начинот на враќањето.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се поднесува:

1) актот за одземање на имотот;
2) доказ за државјанство на Република Македонија стекнато до денот на влегувањето во сила на овој закон и

3) доказ за сопственост на имотот ако од актот за одземање на имотот не може да се идентификува одземенит имот, односно неговиот сопственик и тоа:
- за недвижности - правото на сопственост се докажува со тапија, договор, пресуда и решение и
- за движни предмети - писмени докази (договори за прибавување фактури и пресуди).

Актите од ставот 3 на овој член се поднесуваат во оригинал или во службено заверен препис.

Член 50

Ако актот за одземање на имотот и доказите за сопственост барателот не може да ги приложи, а тие се наоѓаат кај сегашниот корисник или кај друг орган, односно организација, органот за денационализација ќе ги прибави од нив по службена должност.

Сегашниот корисник, органот и организацијата од ставот 1 на овој член се должни на органот за денационализација да му ја достават соодветната документација која ја имаат во рокот определен од органот за денационализација.

Член 51

Барањето може да се поднесе во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По истекот на рокот од ставот 1 на овој член, барање за враќање на имот може да се поднесе само доколку во меѓувреме не настапиле правни и фактички промени, а најдоцна во рок од седум години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

По истекот на рокот од седум години од денот на влегувањето во сила на овој закон може со тужба во парнична постапка да се бара плаќање на надомест, а враќање на имот само ако нема правни и фактички пречки.

Член 52

Кога според одредбите на овој закон е признаено право на избор, барателот е должен изборот да го изврши пред донесувањето на решението за денационализација, во рок што ќе му го определи органот за денационализација.

Ако барателот, односно барателите не го извршат изборот во определен рок, органот за денационализација приоритет ќе му даде на враќањето во сопственост.

Член 53

Решението за денационализација органот за денационализација е должен да го донесе најдоцна во рок од шест месеци од денот на поднесување на барањето, во посложени случаи и по истекот на овој рок, но најдоцна шест месеци по решавањето на претходното прашање, ако со овој закон поинаку не е определено.

Решението од став 1 на овој член се донесува без одржување на расправа и сослушување на сведоци.

Примерок од решението за денационализација се доставува на барателот и јавниот правобранител.

Член 54

Решението за денационализација содржи податоци за:

1) поранешниот сопственик на кој му е одземен имотот, односно поранешните сопственици на кои им бил одземен имотот;

2) имотот што бил одземен и основот, односно актот на одземањето;

3) имотот што се враќа, односно надоместот што се дава;

4) лицата на кои им се враќа имотот, односно им се дава надоместот;

5) видот и начинот на давање надомест;

6) обврска на барателот во определен рок да плати зголемена вредност согласно со членот 21 став 2 од овој закон;

7) обврска на државата да му плати на барателот разлика за намалена вредност согласно со членот 22 став 2 од овој закон;

8) обврска на барателот да му се даде надомест според членот 33 од овој закон и

9) рокот за предавање на имотот што се враќа, односно обврска на корисникот на имотот да му го предаде имотот на барателот.

Правосилното решение од ставот 1 на овој член се доставува по службена должност до органот за јавни приходи и до органот за геодетски работи за евиденција во јавните книги, како основа за промена на правата на имотот, како и на институцијата која го наплатува надоместот за користење на градежно земјиште за утврдување обврска за плаќање на придонесот.

Член 55

Во решението за денационализација се означува дека имотот му се враќа, односно надоместот му се дава на поранешниот сопственик (поранешните сопственици) односно на неговите (нивните) наследници.

Кога баратели се наследници на денационализација, решението за денационализација гласи на наследниците прогласени со правосилно решение за прогласување на наследници донесено согласно со одредбите на овој закон според наследничките делови утврдени со решението.

Член 56

Кога актот за одземање имот гласи на друго лице, а не на поранешниот сопственик за што во постапката за денационализација и двете странки поднеле барање за денационализација, и меѓу нив се појавил спор, органот за денационализација, пред да го донесе решението од членот 54 став 1 на овој закон, со заклучок ќе ја упати странката на која гласи актот за одземање на имотот да поведе парница пред надлежниот суд во определен рок.

Правосилната судска пресуда го обврзува органот за денационализација во поглед на лицето на кое му се враќа имотот, односно му се плаќа надомест.

Ако странката не ја поведе парницата во определен рок на што била упатена согласно со ставот 1 на овој член, органот за денационализација решението за денационализација ќе го донесе согласно со актот за сопственост.

Член 57

Кога актот за одземање на имотот гласи на име на поранешен сопственик кој поднел барање за денационализација, а доказот за сопственост гласи на лице кое не поднело такво барање, со решението од членот 54 на овој закон ќе се врати имотот, односно ќе се определи да се плати надомест на барателот, односно на неговите наследници.

Со решението од ставот 1 на овој член не се задира во правото на трети лица со тужба пред надлежен суд да бараат лицата на кои им е вратен имотот или

платен надомест на имотот да им го предадат вратениот имот, односно да им го предадат исплатениот надомест во роковите предвидени со прописите за имотното право.

Член 58

Кога барателот е поранешен сопственик, односно негов наследник во постапката за денационализација може да се склучи споредба - порамнување за враќање на имот, односно давање на надомест за целиот или за дел од имотот.

Порамнувањето од ставот 1 на овој член го склучуваат поранешниот сопственик, односно неговиот наследник и јавниот правобранител, а ако се враќа земјоделско земјиште согласно со член 26 од овој закон, односно недвижност или друго средство согласно со членот 35 од овој закон, во склучувањето на порамнувањето учествуваат и корисниците на земјиштето.

Порамнувањето од ставот 1 на овој член е извршена исправа.

Член 59

Против решението на органот за денационализација може да се изјави жалба до Владата на Република Македонија.

Член 60

Против решението на Владата на Република Македонија може да се поведе управен спор.

Член 61

Кога е поднесено барање за имот од членот 4 став 1 на овој закон, а кон барањето не се поднесени ниту актот за одземање ниту докази за сопственост според членот 49 став 3 точки 1) и 3) од овој закон органот за денационализација, пред да го донесе решението од членот 54 став 1 на овој закон, со заклучок ќе го упати барателот во определен рок да поведе пред надлежниот суд парница за утврдување на постоење на правото на сопственост.

Ако во рокот определен согласно со ставот 1 на овој член барателот не поведе парница, органот за денационализација со решение ќе го одбие барањето за враќање на имот или за плаќање на надомест, а барателот може тоа барање да го истакне во тужба, ако не истекол рокот од членот 51 став 3 на овој закон и под условите предвидени во таа одредба.

Член 62

Правосилното решение за враќање на имот од членовите 54 и 57 став 1 на овој закон и порамнувањето за враќање на имот од член 58 на овој закон, се основа за запишување на сопственоста во евиденцијата за правата на недвижностите.

Член 63

Во постапката за денационализација не се применуваат одредбите за враќање во поранешна состојба и за обнова на постапката.

Заинтересираните лица можат своите права спрема лицата на кои им е вратен имотот или платен надомест според одредбите од овој закон да ги остваруваат со тужба пред надлежниот суд во рок од пет години по правосилноста на решението за денационализација.

Член 64

За поднесените барања за денационализација за донесените решенија и нивно извршување Министерството за финансии води посебна евиденција.

Министерот за финансии во согласност со министерот за правда ја пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој член.

Член 65

Владата на Република Македонија донесува Уредба за спроведување на постапката за денационализација.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Предмет на денационализација се имотите на Евреите од Македонија кои своите имоти ги напуштиле

со присилна депортација во фашистичките логори, а не го преживеале погромот и немаат наследници (член 6).

Член 67

Постапката за враќање на имотите, односно за плаќање на надомест за имотите од член 66 органот за денационализација ја поведува по службена должност иштом дојде до сознанија дека такви имоти постоеле.

Во постапката од став 1 на овој член може да се вклучи Заедницата на Евреите во Република Македонија.

Ако по поведување на постапката од став 1 на овој член се појави наследник на поранешниот сопственик, кој го преживеал или не го преживеал погромот на Евреите од Македонија, кој наследник е државјанин на Република Македонија, може да поднесе барање согласно со член 47 од овој закон, а постапката ќе продолжи според одредбите од членовите 48 до 63 на овој закон.

Член 68

Вратениот имот, односно дадениот надомест од член 66 на овој закон влегува во состав на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.

Фондот од став 1 на овој член има својство на правно лице.

Фондот има свој статут на кој согласно дава Владата на Република Македонија.

Со Фондот управува управен одбор составен од еднаков број на претставници определени од Владата на Република Македонија и од Заедницата на Евреите од Република Македонија.

Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 69

Средствата од Фондот на член 68 се наменети за изградба на дом на холокаустот на Евреите од Македонија.

Со статутот на Фондот се утврдуваат и другите цели и активности за одбележување на споменот на холокаустот на Евреите од Македонија.

Со статутот на Фондот можат да се утврдат и други извори на средства.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

На носителите на станарско право стекнато согласно со закон, односно право на користење на кои согласно со член 29 од овој закон им престанува тоа право, државата им доделува друг стан на користење, односно им го продава според условите утврдени со Законот за продажба на општествени станови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/90 и бр. 92).

До доделувањето на друг стан на користење, односно до неговата продажба, лицата од став 1 на овој член продолжуваат да ги користат становите во кои живеат најмногу една година сметано од моментот кога согласно со одредбите на овој закон поранешниот сопственик или неговиот наследник се стекнал со правото да им биде вратен станот.

Член 71

Ако до влегувањето во сила на овој закон, пред или по влегувањето во сила на Законот за денационализација, била поведена парница за враќање на имот или за давање на надоместок за имот, кои имоти се предмет на денационализација, парниците ќе продолжат, а судот за тужбеното барање ќе одлучи во согласност со одредбите на Законот за денационализација, според состојбата на имотот при поднесувањето на тужбата.

Ако по влегувањето во сила на Законот за денационализација, било поднесено барање за враќање на имот или за плаќање на имот, кои имоти се предмет на денационализација, органот за денационализација ќе постапи по барањето според одредбите на Законот за денационализација.

Ако до влегувањето во сила на овој закон, по влегувањето во сила на Законот за денационализација, било поднесено барање на надомест за експроприраниот имот (член 2 точка 2)), вонпарничната постапка ќе се заврши според одредбите на Законот за експропријација.

Ако до влегувањето во сила на овој закон, по влегувањето во сила на Законот за денационализација било поднесено барање за прогласување на наследници, судот ја спроведува постапката и донесува решение согласно со член 14 на овој закон.

Во постапката од ставовите 1, 3 и 4 на овој член и во постапката од член 60 на овој закон не се плаќаат судски такси.

Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој закон не е дозволено располагање со имотот што е предмет на денационализација, како и искористување на таков имот со кое се создаваат обврски за барателот.

Правните дела и едностраните изјави на волја што се во спротивност со став 1 на овој член се ништовни.

Член 73

Правото на залог на недвижност што се враќа во сопственост според одредбите на овој закон престанува со правосилноста на решението за денационализација.

Заложниот доверител може да бара засновање на залог по сила на овој закон врз друга недвижност на заложниот должник, а ако должникот нема таква може спрема него да бара присилна наплата од друг негов имот.

Кога согласно со ставот 1 на овој член престанува правото на залог врз недвижност, на барање од лицето кому недвижноста му е вратена се запира постапката за засновање на заложно право врз недвижност, односно постапката за продажба на недвижност ставена под залог.

Ако заложниот доверител не може да го наплати побарувањето согласно со ставот 2 на овој член во тој случај правото на залог на недвижност не престанува и недвижноста не се враќа во сопственост.

Член 74

Правото на службеност, врз имот што се враќа во сопственост според одредбите на овој закон, освен стварните службености престанува со правосилноста на решението за денационализација.

Член 75

Основаноста на барањето за враќање на имотот, односно надомест на одземен имот според одредбите на овој закон, ќе се цени без оглед на тоа дали до влегувањето во сила на овој закон веќе правосилно одлучил судот или друг државен орган по барање за враќање, односно надомест на одземен имот, а барањето било правосилно одбиено.

Член 76

Прописите што се предвидени со овој закон, ќе се донесат најдоцна во рок од еден месец од влегувањето во сила на овој закон.

Член 77

Министерството за финансии заклучно со месец февруари 2002 година ќе го утврди вкупниот износ на барањата за надомест кој се дава во вид на обврзници за барањата поднесени до крајот на 2001 година, а Владата на Република Македонија најдоцна до крајот на април 2002 година ќе му предложи на Собранието на Република Македонија донесување на закон за издавање на обврзници (член 40 став 3).

2074.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 мај 2000 година.

Бр. 07-2187/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на Република Македонија" број 36/92), во членот 2 став 2 зборовите: "договор за користење на стан" се заменуваат со зборовите: "договор за закуп".

Член 2

Членот 8 се менува и гласи:
"Граѓанинот кој има намера привремено да престојува во странство од три месеци до една година или да биде на привремена работа во странство повеќе од една година, должен е непосредно пред заминувањето да го пријави одењето во странство кај надлежниот орган во местото на живеалиштето, или на граничниот премин, или непосредно по заминувањето во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во таа земја, односно во рок од три дена да го пријави враќањето во живеалиштето на Република Македонија.

Во случајот од став 1 на овој член, граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните деца кои патуваат со него.

За граѓаните кои не го пријавиле заминувањето во странство подолго од три месеци, надлежниот орган по службена должност ќе врши евидентирање."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2075.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР "ВЕЛЕС" - ВЕЛЕС

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар

"Велес" - Велес, што ја донесе Управниот одбор, на седницата одржана на 20 мај 1999 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2191/1
23 мај 2000 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Илјаз Халими, с.р.

2076.

Врз основа на член 63 од Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/98 и 31/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Постапка за денационализација се поведува на барање на барателот согласно член 11 од Законот за денационализација (во натамошниот текст: Законот).

Со едно барање се поведува постапка за денационализација за имот што бил одземен со еден акт.

Доколку одделни имоти биле одземени со повеќе различни акти потребно е да се поднесат соодветен број на барања според актите.

Имотот (недвижен и движен) вкупно содржан во еден акт за одземање кој може да биде предмет на денационализација според одредбите на Законот може да се земе како целина на вредност која се проценува заради враќање во сопственост или заради давање на надомест согласно одредбите за надомест во Законот.

Кога одделни недвижни имоти биле одземени со еден акт се поднесува едно барање, а надлежноста на органот за денационализација се определува според подрачјето на кое се наоѓа или се наоѓала недвижноста која во актот за одземање била прво назначена. Кога со еден акт биле одземени недвижни и подвижни имоти, барањето се поднесува до органот за денационализација надлежно за недвижноста која била прва означена во актот за одземање.

Член 2

Кога актот за одземање е објавен во "Службен весник", барателот го поднесува во обичен препис односно фотокопије.

Член 3

Барање за денационализација се поднесува во два примерока (обрасци).

Кон првиот примерок од барањето за денационализација се приложуваат во оригинал или во службено заверен препис доказите определени во член 47 став 3 од Законот, а ако барање за денационализација поднесуваат наследници се приложува и правосилно решение за прогласување на наследници (член 11-а став 5 од Законот), во оригинал или во службено заверен препис.

По исклучок од став 2 на овој член, кога актот за одземање бил објавен во "Службен весник" тој акт се приложува кон барањето за денационализација во обичен препис или во фотокопије.

Кон вториот примерок од барањето за денационализација доказите од став 2 на овој член се приложуваат во обичен препис или фотокопије.

Според одредбите од ставовите 1-4 на овој член се постапува и кога се поднесува барање за денационализација на имот одземен во корист на државата без правна основа и на имот отстапен на државата со изјава на волја дадена под закана и присилба.

Кога барање за денационализација е поднесено за имот одземен без правна основа, како и кога одземањето на имотот е извршено врз основа на пропис, а при тоа на државниот сопственик не бил даден имот за одземање, или барателот нема акт за одземање,

како доказ за идентификација на одземениот имот, покрај доказите наведени во член 47 став 3 точка 3 од Законот може да се приложи секој доказ од кој на непосреден и посреден начин се утврдува дека имотот бил одземен, особено доказот дека имотот го има државата, единица на локалната самоуправа, јавната установа, јавно претпријатие и друга јавна институција (исправа издадена од Републичката геодетска управа и сл.).

Член 4

Кога барателот поднесува барање за денационализација за повеќе недвижни или подвижни предмети (член 1 став 3 од оваа уредба), одземени со повеќе акти за одземање и ако за тие барања е надлежен за постапување ист орган за денационализација кон првиот примерок од второто и наредните барања доказите се приложуваат во обичен препис или фотокопије.

Член 5

Кон барањето за враќање на правото на сопственост на градежно земјиште (согласно член 22-б од Законот) одземено со прописите за национализација на наемните згради и градежно земјиште, доколку барателот нема валиден доказ за сопственост на градежно земјиште може да го поднесе решението со кое било утврдено дека градбата изградена на тоа земјиште не била предмет на национализација согласно тие прописи.

Член 6

Кога барања за денационализација на ист национализиран имот поднесат повеќе баратели заедно можат да определат кој од нив во своје и во нивно име ќе контактира со комисијата за денационализација.

Член 7

Утврдувањето на разликата во вредноста на одземениот имот како и на вредноста на имотот што не постои се врши согласно прописите за утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на денационализација.

Член 8

Кога актот за одземање на имотот гласи на друго лице, а не на поранешниот сопственик за што во постапката за денационализација и двете странки поднеле барање за денационализација, како и кога актот за одземање на имотот гласи на име на поранешниот сопственик кој поднел барање за денационализација, а доказот за сопственост гласи на лице кое не поднело такво барање но кое се вклучило во постапката по поднесувањето на барањето пред да е донесено решението за денационализација, така што помеѓу нив нема спор, комисијата за денационализација во поглед на враќање на одземениот имот, односно давање на надомест за имот што не се враќа ќе ја почитува спогодбата на странките, која тие треба да ја дадат на записник пред комисијата за денационализација.

Член 9

За предавање во владение за имот што се враќа во сопственост се составува записник.

На барање од наследниците имот што се враќа ќе биде предаден на чување во согласност со член 20 став 4 од Законот, само ако наследниците се упатени до судот за прогласување на наследници од органот за денационализација.

Член 10

Во постапката за денационализација, во рамките на своите надлежности, државните органи, јавните претпријатија и јавните установи меѓусебно соработуваат.

Кога ќе се утврди дека барањето за денационализација е поднесено во рокот и ги содржи сите прилози, вториот примерок од барањето се приложува на јавниот записник за денационализација, му се доставува на јавниот правобранител на Република Македонија.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2589/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2077.

Врз основа на член 10 од Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/98 и 31/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе

УРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишуваат мерилата, критериумите и начинот на утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на денационализација.

I. Станбени згради и станови**Член 2**

Вредноста на одземените станбени згради и станови кои постојат и кои не постојат се проценува според градежната вредност на овој имот на денот на одземањето зголемена за локациската погодност на денот на проценката.

Член 3

Градежната вредност на станбените згради и станови и локациската погодност се утврдува според одредбите од Законот за продажба на станите во општествена сопственост ("Службен весник на РМ" бр. 36/90, 62/92), Уредбата за критериумите и начинот на утврдување на продажната цена на станите во општествена сопственост ("Службен весник на РМ" бр. 68/92) и Одлуката што ја донесува Владата на Република Македонија за утврдување на вредноста на пресметковниот бод за процена на станбените згради и станови кои се предмет на денационализација.

За проценката на станбените згради и станови кои не постојат, а за кои основните податоци за градежните карактеристики може да се добијат преку проекти, фотографии, брошури, каталози, водич низ градовите од период и сл. соодветно се применува став 1 на овој член.

За станбените згради и станови кои не постојат, а за кои што нема ниту основни податоци за градежните карактеристики, нивната вредност се определува преку методот на капитализација на заработувачка од закупнината, со податоци за закупнина во моментот на проценката, за споредливи објекти и споредлива локација.

II. Деловни згради и деловни простории**Член 4**

Вредноста на одземените деловни згради и деловни простории кои постојат и кои не постојат се проценува според градежната вредност на овој имот на денот на одземањето зголемена за локациската погодност на денот на проценката.

Член 5

Градежната вредност на деловните згради и деловни простории и локациската погодност се проценуваат според Методологијата за процена на деловниот простор сопственост на Република Македонија како основа за утврдување висината на закупнината ("Службен весник на РМ" бр. 29/99) и Одлуката што ја донесува Владата на Република Македонија за утврдување на вредноста на пресметковниот бод за процена на деловни згради и деловни простории кои се предмет на денационализација.

За проценката на деловните згради и деловни простории кои не постојат, а за кои основните податоци за градежните карактеристики може да се добијат преку проекти, фотографии, брошури, каталози, водичи низ градовите од период и сл. исто така се применува методологијата од став 1 на овој член.

За деловни згради и деловни простории кои не постојат и за кои што нема ниту основни податоци за градежните карактеристики, нивната вредност се определува преку методот на капитализација на заработувачка од закупнината, со податоци за закупнина во моментот на проценката, за споредливи објекти и споредлива локација.

Член 6

Одредбите од член 2 до 5 на оваа уредба соодветно се применуваат и за процена на вредноста на станбено-деловните згради.

III. Стопански објекти и капацитети**Член 7**

Вредноста на стопанските објекти и капацитети (фабрики, мелници, хотели, пилани, керамичници и дрводелски претпријатија, магацини и визби) се проценува според Методологијата за процена на вредноста на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 74/93 и 25/95).

Член 8

За процена на стопански објекти и капацитети кои не постојат, а за кои основните податоци за градежните карактеристики можат да се добијат преку проекти, фотографии, каталози, деловни книги, брошури и слично, соодветно се применува методологијата од членот 7 на оваа уредба.

За стопански објекти и капацитети кои не постојат и за кои што нема ниту основни податоци за градежните карактеристики, нивната вредност се определува преку методот на капитализација на заработувачка од закупнината, со податоци за закупнина во моментот на проценката, за споредливи објекти и споредлива локација.

IV. Движен и недвижен имот од културно, уметничко и историско значење**Член 9**

Вредноста на движен и недвижен имот од културно, уметничко и историско значење се проценува според прописите за заштита на спомениците на културата (Закон за заштита на спомениците на културата - Службен весник на РМ" бр. 24/73, 42/76, Конвенција за заштита на архитектонско наследство на Европа од 1985 година ратификувана во 1991 година, Европската Конвенција за заштита на археолошко наследство од 1960 година, ратификувана во 1990 година и др.).

V. Движен имот**Член 10**

Проценката на вредноста на одземен движен имот кој се состои од машини и опрема се врши врз основа на сегашна пазарна вредност на иста или слична опрема по функција, капацитет и квалитет со амортизација од 50% од вредноста на споредбената опрема.

Проценката на вредноста на друг одземен движен имот се врши согласно став 1 на овој член.

VI. Земјоделско земјиште, шуми, шумско земјиште пасишта и утрини**Член 11**

Вредноста на земјоделско земјиште, шуми, шумско земјиште, пасишта и утрини се проценува според цените

даночната основа за данокот на промет на недвижности и права утврдени од надлежниот орган за јавни приходи за соодветно подрачје спрема културата, класата и површината.

Член 12

При проценка на вредноста на земјоделско земјиште, шуми, шумско земјиште, пасишта и утрини, истата се намалува за зголемената вредност поради изградени сообраќајници, туристички објекти, вештачки езера, хидромелиоративни системи и други слични објекти.

Член 13

Ако шумата постои и има прираст, вредноста на прирастот се одбива од проценетата вредност.

VII. Градежно земјиште

Член 14

Вредноста на градежното земјиште кое е предмет на денационализација се проценува и надоместува според реонизацијата и зоните на градовите и населените места во Република Македонија, прикажани во графичкиот прилог кој е составен дел на оваа уредба.

Член 15

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2590/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД

НА РЕОНИЗАЦИЈАТА И ЗОНИТЕ НА ГРАДОВИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СПОРЕД КОЈ СЕ ВРШИ ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Проценката на вредноста на градежното земјиште се изразува во денарска вредност по м².

2. Проценувањето се врши според реонизацијата на градовите и населените места во Република Македонија како територија на општините на прогласени национализирани градежни реони и според зони во градовите и населените места и тоа како што следува:

Реон	ЗОНИ								
	1	2	3	4	5	6 нова оп.	7 нова оп.	8 село	9 село
Гостивар									
Гетово									
Скопје	2.000	1.700	1.000	900	800	700	500	350	300
Битола									
Охрид									

Реон	ЗОНИ								
	1	2	3	4	5	6 нова оп.	7 нова оп.	8 село	9 село
Дебар									
Кичево									
Куманово	1.000	800	700	650	450	350	300	250	200
Прилеп									
Струга									
Струмица									

Реон	ЗОНИ							
	1	2	3	4	5	6 нова оп.	7 нова оп.	8 село
Евгелија								
Канадарци								
Велес	700	650	450	350	300	250	200	120
Штип								

Реон	ЗОНИ						
	1	2	3	4 нова оп.	5 нова оп.	6 село	7 село
Виница М							
Кочани							
Кр. Паланка	450	350	300	250	200	120	100
Неготино							
Радовиш							
Ресен							
Св.Николе							

Реон	ЗОНИ				
	1	2	3 нова оп.	4 село	5 село
Берово					
Б.Македонски					
Валандово					
Делчево					
М.Каменица	300	250	200	120	100
Демир Хисар					
Кратово					
Крушево					
Пробиштип					

2078.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ШТО КЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ НА РЕГИСТАР НА ОБВРЗНИЦИ ВО НЕМАТЕРИЈАЛИЗИРАН ОБЛИК

1. Се овластува Заводот за платен промет, до конституирањето на Централниот регистар на долгорочни хартии од вредност да ги врши работите на регистар на обврзници во нематеријализиран облик.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2360/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р

2079.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ПРИ УВОЗ НА ПЧЕНИЦА

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите за определување на царинскиот контингент за увозот на пченица, без плаќање на царина и посебна давачка-прелевман.

2. Министерството за трговија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно макроекономската политика и стоковните биланси за секоја економска година ќе го определуваат недостигот на пченица, кој ќе се обезбедува од увоз.

3. Право на увоз без плаќање на царина и посебна давачка за стоката (пченица) го остварува производителот како краен корисник кој купил пченица од домашно производство.

Право на увоз се остварува со барање во кое се содржани и податоци за:

- кулени количини на пченица за сопствени потреби од родот на пченицата на тековната година;
- просечна откупна цена на пченицата;
- количини на измелена пченица за изминатата економска година и измелена пченица за тековната година;
- сопствени сместувачки капацитети-силоси и мелници;
- расположиви залихи на пченица и брашно.

Барањето се доставува до Министерството за трговија.

4. Министерството за трговија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на расположивата документација, ќе подготват и достават предлог до Министерството за стопанство за одобрување на количините на пченица од увоз одделно на подносителите на барањата врз основа на односот на утврдениот недостиг на пченица за тековната економска година со купените количини на пченица од домашното производство.

5. Стоката увезена по овој царински контингент не може да се отуѓи, ниту да се користи за цели за кои не е увезена.

6. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за стопанство, Министерството за финансии и Министерството за трговија, шестмесечно.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2577/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2080.

Врз основа на член 24-а став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на РМ" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90, 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Со оваа одлука се определува износот на царинските контингенти на одделни нафтени деривати кои можат да се увезат без плаќање на царина пропишана во Царинската тарифа, и тоа:

- Авио бензин, тарифна ознака 2710 00 00 10, во количина од 100 тони;
- Вајт-шпирит, тарифна ознака 2710 00 00 15, во количина од 200 тони; и
- Мешавина на бутан и пропан, што содржат од 50-65% на бутан, тарифна ознака 2711 13 00 10, во количина од 4000 тони.

2. Нафтените деривати од алинеја 1, точка 1 ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.12.2000 година, од алинеја 2, точка 1 заклучно со 30.07.2000 година и од алинеја 3, точка 1 заклучно со 30.09.2000 година.

3. Министерот за стопанство со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2314/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2081.

Врз основа на член 9 од Законот за Управата за јавни приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), а во врска со членовите 91, 92 и 93 од Правилата на Европскиот суд за човекови права, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНОТ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО СТРАЗБУР

Член 1

Управата за јавни приходи, како орган во состав на Министерството за финансии, ја проверува вистинитоста и дава потврда на Декларацијата за имотната состојба на граѓаните на Република Македонија што тие ја поднесуваат до Европскиот суд за човекови права во Стразбур за потребите за доделување на бесплатна правна помош од страна на Судот.

Член 2

Со содржината на оваа одлука да се запознае Европскиот суд за човекови права.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1987/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2082.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗАГУБАРИ СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФЕСАЛ ПРОГРАМАТА

1. Со оваа одлука се определуваат критериуми врз основа на кои ќе се идентификуваат стопанските субјекти кои ќе бидат анализирани користејќи ја методологијата за разрешување на статусот на претпријатијата - загубари, усогласена со Светската банка како наредна фаза на реализација, а заради нивно приватизирање, делумно финансиско приспособување за продажба на стратешки инвеститори или нивна ликвидација.

2. Како претпријатија и загубари во смисла на точка 1. од оваа одлука се определуваат стопанските субјекти кои исполнуваат еден од следниве услови:

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

2.1. Во структурата на капиталот да имаат повеќе од 50 % државен односно општествен капитал (збирно).

2.2. Во структурата на капиталот да имаат помалку од 50 % државен и општествен капитал, а притоа:

- според Извештајот на ЗПП прикажуваат загуба;
- во своето работење покажуваат висока задолженост;

- прикажуваат загуба, а се корисници на државни субвенции (гарантирани цени, привилегирана цена на струја, гориво, кредити, како и ослободувања од данок, придонеси итн.); или

2.3. Јавни претпријатија или делови од нив кои во своето работење искажуваат загуба.

3. Рангирањето на стопанските субјекти ќе се врши по следните критериуми:

3.1. Висина на загубата;

3.2. Вид и времетраење на загубата.

3.3. Времетраењето на блокадата на жиро-сметката.

3.4. Задолженост на претпријатијата, со оценка на видот на ненаплатените побарувања.

4. При рангирањето на стопанските субјекти ќе се има во предвид и:

- Видот и структурата на финансиското (буџетско-то) оптоварување;

- Учество во бруто домашниот производ;

- Груба проценка на успешноста на одвивањето на производно-продажниот процес, и

- Посебниот интерес на државата, односно реалните можности за финансирање на структурните реформи.

5. Телото за структурни реформи дополнително ќе ја усвои квантификацијата на предложените критериуми и формата на извештаите.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2605/1
23 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2083.

Врз основа на член 24-а од Законот за трговија ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 40/95, 23/95 и 43/99), член 10 став 4 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99 и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за формирање највисоки цени на одделни нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 47/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА РАФИНЕРСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ - 86	до 19.210
- МБ - 98	до 22.035
- БМБ - 95	до 22.137
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д - 1	до 19.656
- Д - 2	до 19.075
в) Масло за гореење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 15.767
г) Мазут	до 11.027 ден/кг.

2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната рафинерска цена и производната рафинерска цена изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ - 86	21.867
- МБ - 98	23.664
- БМБ - 95	21.041
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д - 1	11.757
- Д - 2	11.498
в) Масло за гореење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3.041
г) Мазут	0.100 ден/кг.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 31 мај 2000 година.

Бр. 23-2753/1
30 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2084.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ - 86	до 51.50
- МБ - 98	до 57.00
- БМБ - 95	до 54.00
б) Гасно масло - дизел гориво	ден/лит
- Д - 1	до 40.00
- Д - 2	до 39.00
в) Масло за гореење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 25.00
г) Масло за гореење (мазут)	до 11.914 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

2. Во малопродажните цени утврдени со точка 1 од оваа одлука, содржани се акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот.

3. Во цените од точка 1 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ - 86	до 1.800
- МБ - 98	до 1.800
- БМБ - 95	до 1.800
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д - 1	до 1.800
- Д - 2	до 1.800

в) Масло за горене ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) до 1.800

г) Масло за горене (мазут) до 0.220 ден/кг.

тем за контрола на
летање 1 комплет

4. Од износот на платените акцизи од точка 2 на оваа одлука Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 31.05.2000 година.

Бр. 23-2754/1
30 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2085.

Врз основа на член 27 од Законот за царините ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8502

Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претворувачи):

- Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел мотори):

8502 39
8502 39 99 00

--Друго
---Друго

а) Систем на резервно напојување 1 комплет

8529

Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:

8529 90
8529 90 80 00

--Друго
---Друго

Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување: 1 комплет

8526

Радари

8526 10
8526 10 90 00

--Друго

а) Примарен радарски систем и Секундарен радарски систем 2 комплекта

8526 10 90 00
8526 91

--Друго
--Помошни уреди за радионавигација:

8526 91 90 00

---Друго
а) Автоматски сис-

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1009/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2086.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.05.2000 година, донесе.

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен Број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 30 00 00

-Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј
а) Compaq Lap-top computer 4 парчиња

8471 50

-Дигитални централни единици освен оние од тар.

подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00

--Друго
а) Compaq PC work station 66 парчиња

8471 60

-Влезни или излезни единици, што

	содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:		8517 50 90 00	--Други	
8471 60 40 00	--Печатари			а) модеми, мрежи, картички	51 парче
	а) HP 4050 N	2 парчиња		-Делови:	
	б) HP color 8500	1 парче	8517 90	--Други	
	в) Fujitsu DL 6600	1 парче	8517 90 88 00	а) Fax telephone	1 парче
	г) Epson LQ-2080	41 парче	8518	б) Fax hand set	1 парче
8471 60 50 00	--Тастатури	66 парчиња		Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудио-фреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:	
8471 60 90 00	--Друго	38 парчиња		--Звучни кутии со еден звучник:	
	а) монитор	66 парчиња		--Друго	
	б) AGFA Sn-Sc 1236S	4 парчиња	8518 21	а) компјутерски звучници	6 парчиња
8471 70	-Мемориски единици:		8524	Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
8471 70 51 00	-----Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички	21 парче		--За репродукција на појави освен на звук или слика:	
8471 70 53 00	-----Хард диск драјв (хард диск дривес)	17 парчиња	8518 21 90 00	--Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци:	
8471 80	-Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:			а) компјутерски звучници	6 парчиња
8471 80 10 00	--Периферни единици	2 парчиња		Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
8473	Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:		8524 91	--За репродукција на појави освен на звук или слика:	
8473 30	-Делови и прибор на машини од тар. број 8471:		8524 91 10 00	--Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци	12 парчиња
8473 30 10 00	--Електронски			Електрични машини и апарати со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:	
	а) docking sistem	1 парче	8543 89	--Друго:	
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калеми:		8543 89 90 00	а) UPS - Patriot II	6 парчиња
8504 40	-Статички конвертори (претворувачи):		9009	Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактното копирање и апарати за термичко копирање:	
8504 40 30 00	---Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци	6 парчиња		- Електростатички апарати за фотокопирање:	
8517	Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:		9009 21 00 00	--Со вграден оптички систем	
	--Телефакси			а) Canon 6317	7 парчиња
8517 21 00 00	а) Canon b-150	1 парче			
8517 50	-Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:				

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2090/1
9 мај 2000 година

Претседател на Владата
на Република Македонија,

Снежина Стефановска
Снежина Стефановска
Снежина Стефановска

2087.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

1. За потсекретар во Министерството за финансии се назначува Невзат Велиу, досегашен раководител на Сектор во "Годел" - Скопје, РЕ - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2170/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2088.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. За помошник на министерот за финансии се назначува Зоран Глигоров, досегашен советник на министерот за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2171/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2089.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се разрешува Зоран Глигоров, од должноста советник на министерот за финансии, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2171/3
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2090.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. За помошник на министерот за финансии се назначува м-р Анита Ангеловска, досегашен советник на министерот за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2171/4
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2091.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. Се разрешува м-р Анита Ангеловска од должноста советник на министерот за финансии, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2171/5
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2092.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА
МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. За советник на министерот за финансии се назначува Владимир Здравев, досегашен самостоен советник во Министерството за трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2127/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2093.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА
МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. За помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува м-р Сузана Дураку, досегашен референт во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ - Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2255/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2094.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Се разрешува м-р Ванчо Ѓорѓиев од должноста потсекретар во Министерството за образование.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2397/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Ѓеорѓиевски, с.р.

2095.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА**

1. Се разрешува Сашо Мијалков од должноста советник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2398/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Ѓеорѓиевски, с.р.

2096.

Врз основа на член 267 став 1 точка 3 од Законот за општата управна постапка и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се огласува за ништовно Решението на Владата на Република Македонија број 17/1668/1 од 4 април 2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1668/3
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Ѓеорѓиевски, с.р.

2097.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА
"ЗАФИР САЈТО" - КУМАНОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Дом за стари лица "Зафир Сајто" - Куманово се именуваат:

- Војкан Димковски, дипл. економист вработен во Министерството за финансии - ПЕ - Куманово,
- Миомир Краљевски, началник во Министерството за урбанизам и градежништво - ПЕ - Куманово,
- Рамадан Шаип, од редот на стручните работници во установата.

- Нада Колевска, медицинска сестра,
- Лили Тошиќ, социјален работник.

2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за стари лица "Зафир Сајто" - Куманово на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2226/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Ѓеорѓиевски, с.р.

2098.

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ
СОВЕТ**

1. Од должноста членови на Републичкиот педагошки совет се разрешуваат:

1. д-р Рамиз Абдули,
2. д-р Станојко Ангелов,
3. д-р Коста Аџиевски,
4. д-р Стојка Бојковска,
5. д-р Димитар Бошков,
6. д-р Крсте Најденковски,
7. Тихомир Јанчевски,
8. Имер Карахасан,
9. д-р Марија Костова,
10. д-р Момчило Лазаревски,
11. Мирјана Медовска,
12. Александра Митровска,
13. д-р Решат Недџипи,
14. д-р Вера Ѓеорѓиева,
15. д-р Виолета Ѓасевска,
16. д-р Живко Сековски,
17. Родна Стојковска,
18. д-р Свето Хаџи Јорданов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2293/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Ѓеорѓиевски, с.р.

2099.

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ**

1. За членови на Републичкиот педагошки совет се именуваат:

- д-р Ариф Аго, професор на Филолошкиот факултет - Скопје,

- д-р Т. Пауниќ-Ѓеорѓиев, професор на Педагошкиот факултет - Скопје,

- Благоица Андреевска, одделенски наставник во ОУ "Љубен Лапе" - Скопје,
- д-р Цветан Гавровски, професор на Електротехничкиот факултет - Скопје,
- д-р Вера Георгиева, професор на Филозофскиот факултет - Скопје,
- Сунчица Јосифовска, професор во ДСМУ "д-р Панче Караџов" - Скопје,
- д-р Аница Карова, професор во пензија,
- м-р Љупчо Кеверовски, психолог во ОУ "Григор Прличев" - Охрид,
- д-р Марија Костова, професор на Филозофскиот факултет - Скопје,
- Снежана Најдовска, директор на ОУ "Климент Охридски" - Скопје,
- Весна Николовска, директор на ОУ "Партенне Зографски" - Скопје,
- Влатко Петковски, директор на ОУ "11 Октомври" - Скопје,
- д-р Никола Петров, професор на Педагошкиот факултет "Климент Охридски" - Скопје,
- д-р Владо Поповски, професор на Правниот факултет - Скопје,
- д-р Агим Пољоска, професор на Филолошкиот факултет "Блаже Конески" - Скопје,
- Славица Сековска, директор на ДСУ Гимназија "Јосип Броз Тито" - Скопје,
- м-р Ласте Спасовски, самостоен педагошки советник во Републичкиот педагошки завод - Скопје,
- д-р Виолета Пирузе - Тасевска, професор на Филолошкиот факултет - Скопје,
- Михаил Треновски, професор во ДСУ "Ацо Ручковски" - Берово,
- Сибел Кахил, наставник во ОУ "Тефејџуз" - Скопје,
- Благојка Филипчева, директор на ДСУ "Цветан Димов" - Скопје,
- д-р Душко Цацков, професор на Педагошкиот факултет - Штип,
- д-р Весела Чинго, професор на Правниот факултет - Скопје,
- д-р Феџула Шабани, заменик на министерот за образование.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2393/3
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2100.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-стражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Економски институт - Скопје број 04-424/3 од 13 април 2000 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Александар Мурарџалиев, научен советник во Економскиот институт - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2141/4
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2101.

Врз основа на член 15 став 1 и член 40 став 1 точка 2 од Законот за Агенцијата за разузнавање ("Службен весник на РМ" бр. 19/95), а во врска со член 160 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), директорот на Агенцијата донесе

ПРАВЛНИК ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ПОСЕБНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Легитимацијата на вработените во Агенцијата за разузнавање (во натамошниот текст: Агенција), на посебни работни места е исправа со која вработените во Агенцијата во вршењето на посебните должности и овластувања во земјата го докажуваат својот статус на вработен во Агенцијата.

Член 2

Вработените во Агенцијата на посебни работни места должни се легитимацијата да ја носат со себе и по потреба да ја покажат на граѓаните, државните органи, и другите правни лица од каде собираат податоци, известувања, информации од делокругот на работата на Агенцијата.

II. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА

Член 3

Образецот на легитимацијата со димензија 6x9 см. (прилог бр. 1) е сместен во дводелна кожна обвивка со црна боја, со димензија 8x22,7 см. (прилог бр. 2).

Прилогот бр. 1 и 2 се составен дел на овој правилник.

Член 4

Образецот на легитимацијата во залепена просирна пластична фолија е сместен во внатрешната горна страна од кожната обвивка.

Член 5

Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: натпис "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ", "ЛЕГИТИМАЦИЈА". На истата страна, во средината има место за фотографија со димензии 2x3,5 см, а под неа се впишуваат податоци за: името и презимето на вработениот, потпис на овластеното лице за издавање на легитимацијата и печат на Агенцијата. Во долниот дел на златно-жолта подлога со црна боја е отпечатен серискиот број на легитимацијата со четири бројки.

Член 6

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи отпечатен симбол на Агенцијата со сива боја, врз кој се впишуваат податоци за: датумот и местото на раѓање на вработениот, датумот на издавањето, регистарскиот број на легитимацијата и крвна група на вработениот.

На долниот дел како и на предната страна, на златно-жолта подлога со црна боја е отпечатен серискиот број на легитимацијата.

Член 7

На внатрешната долна страна од кожната обвивка се наоѓа метална значка - симбол на Агенцијата, со натпис: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ". На горниот дел значката го содржи серискиот број на легитимацијата.

III. ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА

Член 8

Легитимација се издава на вработените во Агенцијата кои работат на работни места со посебни должности и овластувања.

Член 9

Вработен во Агенцијата за разузнавање кој работи на работно место со посебни должности и овластувања, кога ќе му престане работниот однос во Агенцијата или ќе биде распореден на работно место кое нема статус на работно место со посебни должности и овластувања, должен е да ја врати легитимацијата.

Член 10

Вработен во Агенцијата кој ќе ја загуби легитимацијата, веднаш го известува директорот на Агенцијата.

Член 11

Легитимацијата се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, како и кога имателот ќе го промени личното име или ќе ја загуби.

Член 12

Легитимациите што се враќаат или заменуваат се уништуваат.

Член 13

За издадените легитимации се води евиденција.

Евиденцијата за издадените службени легитимации содржи: реден број, име и презиме на вработениот на кого му е издадена, датум на издавањето, сериски број, назив на организационата единица на Агенцијата каде работи вработениот и рубрика за забелешки.

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата како регистарски број.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-388/1
12 мај 2000 година
Скопје

Агенција за разузнавање
Директор,
Драги Гроздановски, с.р.

ЛЕГИТИМАЦИЈА

Предна страна 6 см	Прилог бр 1 Задна страна
<p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ</p> <p>ЛЕГИТИМАЦИЈА</p> <div style="border: 1px solid black; width: 3.5cm; height: 3.5cm; margin: 0 auto; text-align: center;"> <p>2 см</p> <p>Слика</p> </div> <p>Име и презиме</p> <p>Овластено лице МП</p> <p style="text-align: center;">0 0 0 0</p>	<p>Датум на раѓање</p> <p>Место на раѓање</p> <p>Датум на издавање</p> <p>Регистарски број</p> <p>Крана група</p> <p style="text-align: center;">0 0 0 0</p>

КОЖНА ОБВИВКА

Предна страна 8 см	Прилог бр. 2 Внатрешна страна
<div style="border: 1px solid black; width: 8cm; height: 8cm; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 8cm; height: 8cm; margin: 0 auto; position: relative;"> <div style="border: 1px solid black; width: 6cm; height: 6cm; position: absolute; top: 10px; left: 10px; text-align: center;"> <p>Пластична фолија</p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 6cm; height: 6cm; position: absolute; bottom: 10px; left: 10px; border-radius: 50%; text-align: center;"> <p>Значка на симболот</p> </div> </div>

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2642/1 Директор,
29 мај 2000 година дипл.правник **Горѓи Лазески**, с.р.
Скопје

2109.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Злешево - Општина Куклиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2643/1 Директор,
29 мај 2000 година дипл.правник **Горѓи Лазески**, с.р.
Скопје

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Вера Ал - Аббаси Дворска од Скопје, ул. "Македонска бригада" бр. 10/4-12, против тужениот Самир Ал - Аббаси од Скопје, ул. "Македонска бригада" бр. 10/4-12, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. П. бр. 243/00 (20180)

Пред овој суд се води спор за утврдување сопственост по тужбата на тужителот Кемил Мусли и Исмет Мусли двајцата од Скопје, против тужената Фератовиќ Азиза од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или определи свој полномошник. Во спротивно, ќе и биде определен привремен застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI.П.бр. 771/00. (20268)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово во тек е парнична постапка за надомест на штета по тужбата на тужителите Амиди Нехат и Фуат од с. Ваксинце, Кума-

ново, против тужениот "Макпетрол" АД Скопје и "Улартрансгас" Русија - Москва, со седиште Бааз "Врело" с. Ваксинце. Вредност на спорот 40.000 денари.

Бидејќи второтужениот е отселен во Русија, претставникот и застапникот на истиот, а не оставил претставник во оваа парница иако знаел дека е во тек истата, судот по службена должност му го постави за привремен застапник во оваа постапка адвокатот Бецет Елези од Куманово, кој ќе го застапува се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Куманово, X.П.бр. 180/00

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за долг по тужбата на тужителот Коста Мазнејков од Струмица, против тужениот Ванчо Иванов од Струмица, ул. "Васил Главинов" бр. 64, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 6.000 германски марки.

За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува интересите на тужениот се до појавување на истиот или негов полномошник во судот.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд или назначи свој полномошник во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1152/2000 (20256)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Пајазити Катим од с. Теново, против тужениот Незири Веби од с. Теново, сега со непозната адреса во Босна. Вредност на спорот 60.000 денари.

Се повикува тужениот Незири Веби од с. Теново, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово.

Доколку во определениот рок не се јави и не одреди полномошник судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.598/2000 (20264)

Пред овој суд се води спор за поништување на договор по тужба на тужителот Садик Халими од Тетово, ул. "180" бр. 19, против тужениот Неџафет Абдула Абдулахи од Тетово, ул. "167" бр. 17, со непозната адреса во Косово. Вредност на спорот 300.000 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или во истиот рок овласти свој полномошник во земјата. Во спротивно, судот ќе му постави полномошник преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1026/98 (20432)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр.12928/99, во регистарската влошка бр. 0201-587?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Ненад Симо Трипуноски ТП ХАЈАТ Агенција за недвижност ул. "К.Ј. Питу" бр. 51, Тетово.

Основач: Ненад Симо Трипуноски ул. "К.Ј. Питу" бр. 51, Тетово.

Фирма: Ненад Симо Трипуноски ТП ХАЈАТ Агенција за недвижност.

Седиште: ул. "К.Ј. Питу" бр. 51, Тетово.

Дејност: 70.31, 70.32.

Ненад Симо Трипуноски одговара лично со својот имот. Овластено лице на ТП ХАЈАТ Агенција за

недвижности е Ненад Симо Трипуновски, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 129 28/99. (5763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр.14723/99, во регистарската влошка бр. 02023 6087-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕНИДА Марјанчо ДООЕЛ увоз - извоз, ул." Видое Смилевски Бато" бр. 27/3-4, Скопје.

Единствен содружник е Коцевски Марјанчо од Скопје.

Дејности: 30.01, 30.02, 31.30, 31.62, 32.20, 32.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/2, 72.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.33, 92.34, 93. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот. Управител со неограничени овластувања е Коцевски Марјанчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 147 23/99. (5764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр.15626/99, во регистарската влошка бр. 020238 077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на друштвото за производство, промет и услуги АГРОНА Тихомир ДООЕЛ ул." Орце Николов" бр.71, Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.94, 15.95, 17.40/1, 18.21, 19.10, 19.20, 20.10, 20.30, 20.40, 20.52, 21.21, 21.22, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.24, 28.52, 29.71, 29.72, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 65.12/3, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во промет со стоки од странство, реекспорт, застапување на странски фирми. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Анчев Тихомир - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 15626/99. (5765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр.13755/99, во регистарската влошка бр. 020202 397-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Авто такси ЗО-БИ ТП Зоран Славе Бирачески ул. "Мис. Стон." бр.8, Скопје.

Основач: Зоран Славе Бирачески ул."Мис. Стон." бр. 8, Скопје.

Дејност: 60.22 Такси превоз.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец за обврските превземени во правниот промет, одговара со ситот свој имот и средства. Лице овластено за застапување е Зоран Славе Бирачески од Скопје, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 137 55/99. (5766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14521/99, во регистарската влошка бр. 02022 2307-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за деловни услуги, филмска продукција и издаваштво СОЛАРИС Зоран и други ДОО ул."Св. Климент Охридски" бр. 58-6, Скопје.

Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.22, 36.61, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.72, 93.05, Дејности во надворешно трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот. Управител без ограничување - Ристевски Зоран.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 145 21/99. (5767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 15261/99, во регистарската влошка бр. 020238 327-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Автопревозникот ПЕТРЕ ТРАНС ТП Боров Коста Петре ул."Сараевска" бр.1, Велес. Основач: Боров Петре ул."Сараевска" бр.1 од Велес. ЛК 143271, МБ - 160696 2480003- МВР Велес.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23 и 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целокупниот свој имот лично. Управител: Боров Петре, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 152 61/99. (5768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 6532/99, во регистарската влошка бр. 020230 64-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за превоз на патници со такси автомобил ТП ШЕВАЛ Ајдари Мунир Месут с.Г.Бањица, Долна Бањица.

Превоз на патници со такси автомобил ТП ШЕВАЛ Ајдари Мунир Месут, основан со акт од 08.06.1999 година.

Трговец поединец: Ајдари Месут од с. Г.Бањица.

Седиште: Г.Бањица, Долна Бањица.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец одговара лично со ситот

свој имот. Управител: Ајдари Месут, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 6532/99. (5769)

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Трег.бр. 6531/99 во регистарската влошка бр. 020241 27?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Превоз на патници со такси автомобил ЛУЛЈА ТП Камбери Кадри Јакуп с.Форино, општина Чегране. Превоз на патници со такси автомобил ЛУЛЈА ТП Камбери Кадри Јакуп, основано со акт од 01.06.1999 год.

Трговец поединец: Камбери Јакуп од с.Форино.

Седиште: с.Форино, општина Чегране.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот поединец за обврските одговара лично со сиот свој имот.

Управител: Камбери Јакуп, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 6531/99. (5770)

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Трег.бр.14700/99 во регистарската влошка бр. 020234 80?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво за транспорт, трговија и услуги ХОНС Мехмед ДООЕЛ, експорт - импорт ул. "Методија Митевски" бр.10/4-1, Скопје.

Дејности: 01.24, 01.25, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 60.21, 60.23. Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, вршење стопански дејности во странство, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет, посредување во надворешно трговскиот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластано за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Скоко Нејма - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 14700/99. (5771)

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Трег.бр.11527/98 во регистарската влошка бр. 020215 94?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец на Авто такси ТРИО ТП Селими Селман Ризван, ул."М. Андоноски" бр.28, Гостивар.

Автотакси ТРИО ТП Селими Селман Ризван основан со акт од 15.12.1998 година.

Трговец поединец: Селими Ризван од Гостивар.

Седиште: ул."М.Андоноски" бр.28, Гостивар.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.Трговецот поединец за обврските одговара лично со сиот свој имот.Управител Селими Ризван, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 11527/98. (5772)

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Трег.бр.15232/99 во регистарската влошка бр. 020238 72?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги ВАРТЕКС, Вартекс varaждинска текстилна индустрија ДООЕЛ експорт - импорт, ул."Никола Киров Мајски" бр. 19-6, Скопје.

Основачот - содружник Вартекс varaждинска текстилна индустрија д.д. со седиште во Вараждин Р. Хрватска со изјава за основање од 22.11.1999 година го основа Друштвото за трговија и услуги ВАРТЕКС.

Вартекс varaждинска текстилна индустрија ДОО ЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште на ул. "Никола Киров Мајски" - 19-6 Скопје.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44, 52.61, 52.62, 63.11, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 63.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82. Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во платниот промет друштвото одговара со целиот свој имот. За управител на друштвото се именува лицето Звонимир Крчак.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр.15232/99. (5773)

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Трег.бр.4950/99 во регистарската влошка бр. 020170 92?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги МАК-МОН Тодор ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Пиринска" бр. 32, Скопје. Основач и основачки влог: Тодор Лазаров ул. "Пиринска" бр. 32, Скопје со ЛК бр. 1054834 МВР Скопје и МБ 2007953450064. 5.211,00 Дем. во противвредност од 161.500,00 Ден.

Дејности во внатрешен промет: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.54, 51.57, 52.25, 52.27, 52.11, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.27, 52.11, 52.24, 52.63, 51.54, 51.57, 52.25, 52.43, 52.45, 52.48, 52.44/2, 52.44/1, 52.46, 52.44/4, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 63.30, 92.71, 52.40, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 4950/99. (5774)

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Трег.бр.14270/99 во регистарската влошка бр. 02023 202?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги АТПЕКС, Ана и други ДОО увоз - извоз ул. "Романија" бр.24, Скопје.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 36.22, 45.11, 45.21, 45.21/1,

45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 14270/99. (5776)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр.12549/99 во регистарската влошка бр. 020223 917-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво. Трговско друштво за производство трговија и услуги РИВ 2000 Зора ДООЕЛ увоз-извоз ул."Ванчо Николевски"бр. 1, с.Ваташа, Кавадарци.

Друштвото е основано на ден 01.09.1999 година, а основач е Зора Велкова од Кавадарци, с. Ваташа, ул."Ванчо Николевски"бр.1, со ЛК 89552 и МБ 3103962488018 МВР Кавадарци.

Дејности: 01.30, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 50.20, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.36, 51.37, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.24, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет: Зора Велкова - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег.бр. 12549/99. (5777)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Птррег. бр. 83/2000, на регистарска влошка бр. 01000162, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластениот застапник на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - Стојче Стојоски АГРО-ЕКСПОРТ увоз-извоз Кичево ДООЕЛ Кичево ул. "Димитар Влахов" бр. 47.

Се врши промена на овластениот застапник на друштвото.

Се брише досегашниот застапник Стојче Стојоски, управител без ограничување мб. 0202948433003.

Се запишува новиот овластен застапник на друштвото Игор Стојоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот трговски промет, мб. 1806974433034.

Од Основниот суд Битола во Битола, Птррег. бр. 83/2000. (8495)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Птррег. бр. 62/2000, на регистарска влошка бр. 010092237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Производно, трговско и услужно друштво Зеќирија Кани ДВА БРАТА увоз-извоз, Струга ДООЕЛ Струга, улица "Петре Гончески - Гиле" број 4.

Се прошируваат дејностите со уште: 52.72/2, 52.74, 71.33, 71.34, 72.30, 72.50, 72.60.

Од Основниот суд Битола во Битола, Птррег. бр. 62/2000. (8496)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Птррег. бр. 27/2000, на регистарска влошка бр. 007397, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија на големо и мало Петровска Марија ИСТОК увоз-извоз Битола, ДООЕЛ Битола, ул. "Кочанска" бр. 2/23 Битола.

Проширување со следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 16.00/1, 16.00/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.13, 25.22, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.25, 26.26, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.81, 28.52, 28.73, 28.75, 35.12, 36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.52, 51.66, 52.31, 52.32, 52.33, 52.42/2, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.11, 63.12, 63.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 66.01/1, 66.01/2, 66.01/3, 66.01/4, 67.11, 67.12, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.31, 74.12, 74.40, 91.31.

Од Основниот суд Битола во Битола, Птррег. бр. 27/2000. (8497)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Птррег. бр. 61/2000, на регистарска влошка бр. 005284, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, содружникот и управителот на Трговското друштво за производство, угостителство, трговија на големо и мало Ислам Синани КАМЕЊАНЕ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Едвард Кардел" бр. 3/30 Битола.

Промена на фирма, истапување на содружник, пристапување на содружник и промена на управител.

Се врши промена на фирмата: Трговско друштво за производство, угостителство, трговија на големо и мало Синани Нагиб КАМЕЊАНЕ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Едвард Кардел" бр. 3/30 Битола.

Во трговското друштво за производство, угостителство, трговија на големо и мало Ислам Синани КАМЕЊАНЕ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Едвард Кардел" бр. 3/30 Битола.

Од друштвото истапува содружникот Синани Нагиб. Новиот содружник е лицето Ислам Синани.

Се врши промена на управител: На Синани Нагиб му престанува функцијата управител.

Новиот управител е лицето Ислам Синани.

Од Основниот суд Битола во Битола, Птррег. бр. 61/2000. (8498)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Птррег. бр. 11/2000, на регистарска влошка бр. 01004027, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, содружникот и управителот на Краварската фарма ЕУРОЕКС и др. Цаферица Тополчани, ДОО, Тополчани.

Се врши промена на фирмата на друштвото и новата фирма гласи: Краварска фарма ЕУРОЕКС и др. Цаферица, Тополчани, ДОО Тополчани.

Од друштвото истапува содружникот: "Агромеканика" Скопје бул. Маркс и Енгелс бр. 3 со основачки удел од 1.952.901,00 ден или 62.997,00 ДЕМ кој што му го пренесува на содружникот што пристапува: Производно, трговско и услужно друштво Мише и др. ЕУРОЕКС увоз-извоз Битола, ДОО, ул. ЈНА бр. 2-24/5-1 Битола со преземениот удел во износ од 1.952.901,00 ден или во противвредност на 62.997,00 ДЕМ.

меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, посредништво, констигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Се запишува лице овластено за застапување: Горѓи Шеќероски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности МБ. 2202967430020.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 194/2000. (8512)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 3866/99, на регистарската влошка бр. 010093, го запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец за угостителство Благоја Тирчо Шеровски БАЛАЛАЈКА ТП Демир Хисар ул. "Битолска" б.б.

Основач на трговец поединец е физичкото лице Благоја Шеровски од Кукуречани со лк. рег.бр. 849760 и мат.бр. 2503948410019 СВР Битола.

Седиште: Демир Хисар ул. "Битолска" б.б.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, додека во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Лице овластено за застапување е Благоја Шеровски, овластен потписник со неограничено овластување.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 3866/99. (8514)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 145/2000, во регистарската влошка бр. 0108 84, го запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец за трговија на мало ЦЕКО ПРОМ ТП Бајрами Цевдет Нехрије село Грешница - општина ЗАЈАС.

Основач: Бајрами Цевдет Нехрије.

Дејности: 52.11, трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун; 52.12, друга трговија на мало во продавници со мешовите стока; 52.21, друга трговија на мало со овошје и зеленчук; 52.22, трговија на мало со месо и производи од месо; 52.23, трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци; 52.24, трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки; 52.25, трговија на мало со алкохолни и други пијалаци; 52.26, трговија на мало со производи од тутун; 52.27, друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници.

Лице овластено за застапување во внатрешно-трговскиот промет е Бајрами Нехрије без ограничување. Исто така Бајрами Нехрије е овластен потписник во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 145/2000. (8551)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 62/2000, во регистарската влошка бр. 010778, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги "ТРАНС-УСА" Шкелзен Ода ДООЕЛ увоз-извоз Струга.

Дејности: 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43/1, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12,

71.10, 63.30, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 95.00.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Шкелзен Ода - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 62/2000. (8552)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 115/2000, во регистарската влошка бр. 0108 51, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, услуги и трговија на Тодороски Блаже и др. ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДОО Прилеп Прилеп, ул. "Илка Присафанка" 43а.

Основачи: Наумоски Владо, од Скопје, со лк. 1239567, мб. 2309966450051 УВР Скопје; Ристески Љубен од Прилеп, со лк. 213707, мб. 1204962440019 УВР Прилеп и Тодороски Блаже од Прилеп, со лк. 217289, мб. 0504965440001 УВР Прилеп.

Седиште: Прилеп, ул. "Илка Присафанка" 43а.

Основна главнина: 32.200 дем.

Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 20.52, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од констигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полна овластување. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со снот свој имот со полна одговорност.

Наумоски Владо - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности лк. 1239567, мб. 230 9966450051 УВР Скопје.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 115/2000. (8553)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 35/2000, во регистарската влошка бр. 10743, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги на Грческа Снежа АНТОМИС увоз-извоз ДОО ЕЛ Прилеп Прилеп, ул. "Беровска" 66.

Основач: Грческа Снежа, од Прилеп, со лк. 2280 89, МБ 3007964445031 УВР Прилеп.

Седиште: Прилеп, ул. "Беровска" 66.

Основна главнина: 5150 ДЕМ.

Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52,

26.70, 45.21/1, 45.21/2, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со снот свој имот со полна одговорност.

Грнческа Снежана - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности лк. 228089, МБ 3007 964445031 УВР Прилеп.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 35/2000. (8554)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 30/2000, во регистарската влошка бр. 010739, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија на Исаки Касем ШАР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул. "Стеван Димески" 20.

Основач: Исаки Касем, од Прилеп, ул. "Стеван Димески" 20, со лк 234000, МБ 1705948440005 УВР Прилеп.

Седиште: Прилеп, ул. "Стеван Димески" 20.

Основна главнина: 5500 ДЕМ.

Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со снот свој имот со полна одговорност.

Исаки Касем - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, лк 234000, МБ 1705 948440005 УВР Прилеп.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 30/2000. (8556)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 106/2000, во регистарската влошка бр. 0108 34, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско, услужно и производно друштво Игор Тодоровски, ЈАГОРИДА увоз-извоз, Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 25.

Дејности: 15.86, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, работи во посредување во надворешнотрговскиот промет, изведување на градежни работи во странство, изведување на инсталатерски работи во странство, туристичко посредување во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Во правниот промет со трети лица Трговско, услужно и производно друштво Игор Тодоровски, ЈАГОРИДА увоз-извоз, Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 25, настанува во свое име и за своја сметка.

Основната главнина на друштвото изнесува 5.100 ДЕМ или 158.100,00 денари во предмети према извештај на вешто лице - проценител.

Управител: Игор Тодоровски од Битола, ул. "Цветан Димов" бр. 25, со ЕМБГ 3001972410028. Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 106/2000. (8557)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 1024/99, во регистарската влошка бр. 1-19869, го запиша во трговскиот регистар основањето на здравствена организација на Приватна здравствена организација - ординација по општа стоматологија "Д-Р КЕМАЛ ХУСЕИНОСКИ" с. Лажани - Долнени. П.О. адреса: с. Лажани - Долнени.

Како ги обавува следните дејности: 85.13 - стоматолошка практика.

Кемал Хусеиноски, со лк број 202956 и ЕМБ 0708 964440002 издадена од УВР Прилеп. Директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања - полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 1024/99. (8558)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3627/99, во регистарската влошка бр. 009791, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, транспорт, услуги и трговија Драган Новески "ТАФО - 99" увоз-извоз Македонски Брод - ДООЕЛ с. Долни Манастирец - Македонски Брод.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.89, 15.98/1.

15.98/2, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Драган Новевски, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со број на лична карта 25206 и ЕМБ 0902962440006 издадена од ОВР - Македонски Брод.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3627/99. (8559)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3617/99, во регистарската влошка бр. 009781, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, транспорт, услуги и трговија Сашо Ивановски "САНИ - 99" увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. "Димо Наредникот" Б2/19.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Сашо Ивановски, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со број на лична карта 189519 и ЕМБ 260997144 0009 издадена од УВР - Прилеп.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3617/99. (8560)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 2286/99, во регистарската влошка бр. 008442, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз ПАЗАР-ПРОМ Коцацклински Реџеп ДООЕЛ Кичево ул. "Александар Македонски" бб, Кичево.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.2, 01.21, 01.22, 01.3, 01.30, 01.41, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 65.12/3, 93.01, 93.02, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, шпедиција, застапување и посредување, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Овластен застапник на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е лицето Реџеп Коцацклински - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 2286/99. (8561)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3677/99, во регистарската влошка бр. 009841, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија, услуги и такси превоз на Петкоски Сашо КИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Прилеп, ул. "Будимаш" бб.

Основач: Петкоски Сашо од Прилеп, со лк 247367 УВР Прилеп.

Седиште: Прилеп, ул. "Будимаш" бб.

Основна главнина: 5200 ДЕМ.

Дејности: 01.11/1, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 26.70, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со ситот свој имот со полна одговорност.

Петкоски Сашо - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности, лк 247367, МБ 0909966440005 УВР Прилеп.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3677/99. (8562)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 21/2000, во регистарската влошка бр. 010730, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги Рубинчо Алексооски ГМБ-Р 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Прилеп, ул. "Ленин" бр. 84.

Дејности: 15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 71.10. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непреханбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага - полни одговорности. Лице овластено за застапување е Рубинчо Алексоски - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основната главница изнесува 5.000,00 ДМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 21/2000. (8563)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3766/99, во регистарската влошка бр. 019930, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за угостителство, трговија и производство - ГОТО - Целески Горан ДООЕЛ увоз-извоз Охрид ул. "Егејска" бр. 5-4/1.

Седиштето на друштвото е на ул. "Егејска" бр. 5-4/1. Основач на друштвото е: Целески Горан од Охрид со ЕМБГ 2708976430034.

Основната главница изнесува 5050 ДЕМ во денарска противвредност од 156.550.00 денари врз основа на проценка од овластен проценител.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 65.12/2, 65.12/3. Работи на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непреханбени производи, малограничен промет, трговско застапување и посредување.

Овластувања на субјектот во правниот промет: полни овластувања, полна одговорност. Целески Горан - управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3766/99. (8564)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 143/99, во регистарската влошка бр. 010882, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштво за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. Б А М А К М увоз-извоз Крстески Миладин и др. ЈТД Кичево ул. "Трпе Блажески - Трифко" бр. 9, општина Кичево.

Друштвото е основано со договор за друштвото бб од 10.01.2000 година. Содружникот Крстески Миладин како основачки влог во друштвото вложува труд и услуги. Содружникот Крстески Александар исто така како основачки влог во друштвото вложува труд и услуги.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.88, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.24, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.25, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.61, 28.62, 28.63, 29.12, 29.13, 29.14, 29.24, 29.31, 29.40, 29.71, 29.72, 31.40, 31.50, 31.60, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.22, 36.61, 36.62, 36.63, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 51.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 71.10, 74.40, 74.81, 74.84, 92.52, 92.52/2, 93.01, 93.02, 93.05, автоперални, откуп и пласман на шумски плодови, откуп и пласман на лековити билки, откуп и пласман на печурки и полжави, откуп и пласман на дрво и дрвен асортиман, откуп и пласман на градинарски производи, откуп и пласман на земјоделски производи, земјоделски аптеки, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, надворешна трговија со прехранбени и непреханбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, вршење на комисиони работи, консигнација, реекспорт, слободни царински продавници, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет: Крстески Миладин - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 143/99. (8566)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 3643/99, во регистарската влошка бр. 009807, го запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец Беадин Цихат Јусуфи за занаетчиство ул. "Мемет Илјаз" бр. 12, Струга т.п. "Мемет Илјаз" бр. 12, Струга.

Основач: Јусуфи Беадин.

Дејност: 50.20.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник Беадин Цихат Јусуфи.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 3643/99. (8567)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 235/1998, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија Миле Героски СТРУШКИ БИСЕРИ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола ул. "28-ма" бр. 12.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98, 17.30, 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.22, 28.40, 29.12, 29.23, 29.24, 29.56, 34.30, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 53.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.32, 60.24, 63.40, 63.60, 65.12/3, 71.10, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.70, 74.82, 74.84, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.03, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непреханбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, малограничен промет, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, агенциски услуги во транспортот, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полна одговор-

ност. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со ситот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Героска Ангела - управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 235/1998. (8569)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 103/2000, во регистарската влошка бр. 010828, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Владимир Огненов ДООЕЛ - Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 34.

Основање: на трговско друштво со ограничена одговорност основано од едно лице. Фирма и седиште на друштвото: Трговско друштво за производство, трговија и услуги Владимир Огненов ДООЕЛ - Охрид или скратено: ТД Владимир Огненов ДООЕЛ - Охрид. Седиште: Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 34.

Основач: Владимир Огненов од Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 34 ЕМБГ 2302974430006. Основен влог: 161.200,00 денари/5.200,00 дем/, во предмети, според изјава на овластен проценител. Одговорност на содружникот за обврските на друштвото: не одговара.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Република Македонија, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на странски стоки од консигнациони складишта на странски стоки.

Полно овластување - друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Полна одговорност - друштвото во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Застапување: друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет го застапува и претставува Владимир Огненов од Охрид, ул. "Боро Шаин" бр. 34, ЕМБГ 2302974430006, во својство на управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 103/2000. (8570)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 44/2000, во регистарската влошка бр. 010760, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија, транспорт, услуги на Кочоска Анета "МАК-2000" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул. "Илинденска" 31, Прилеп.

Скратен назив на друштвото ТД "МАК-2000" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп. Седиштето на фирмата е во Прилеп на ул. "Илинденска" бр.31, Прилеп. Единствен содружник на ДООЕЛ е лицето: Кочоска Анета

од Прилеп ул. "Борис Кидрич" 134, л.к. 194579 и МБ 3112968445011 УВР Прилеп.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.86, 15.98, 18.10, 19.10, 20.10/1, 20.40, 21.12, 25.11, 26.40, 34.30, 36.50, 45.34, 45.41, 45.44, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.33, 51.34, 51.37, 51.43, 51.42, 51.53, 51.66, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.20, 71.10, 71.31, 72.60, 85.20, 93.01, 93.02. Во надворешнотрговско работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги за транспортот, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на странски стоки и консигнациони складишта, меѓуграничен промет со соседните земји и реекспорт.

Друштвото се организира на неодредено време. Управител на друштвото е лицето Кочоска Анета од Прилеп, ул. "Борис Кидрич" 134 со бр. на л.к. 194579 и МБ 3112968445011. Друштвото во правниот промет со трети лица и во надворешнотрговскиот промет го застапува управителот на друштвото т.е. единствениот содружник.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 44/2000. (8571)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 107/2000, во регистарската влошка бр. 010835, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија, производство и услуги Петреска Соња "ДИЛЕМА" Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Радојца Новичич" бр. 288.

Седиште: Охрид, ул. "Радојца Новичич" бр. 288.
Дејности : 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.27, 52.48, 52.37, 52.26, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 55.30, 55.23, 55.40, 51.36, 55.23, 50.30, 71.10, 55.30/1, 52.44/1, 52.47, 74.84, 51.31, 51.53, 50.10, 60.22, 74.60, 74.11, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 74.70, 51.45, 52.33, 52.62. Надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет.

Основач-содружник: Петреска Соња од Охрид, ул. "Радојца Новичич" бр. 288, бр. на л.к. 121520 и МБ 2506970485005.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител: Петреска Соња од Охрид, ул. "Радојца Новичич" бр. 288.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 107/2000. (8573)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 43/2000, во регистарската влошка бр. 1-19875, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација - ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по интерна медицина "КАРДИО-МЕДИКА" Битола П.О. Битола, ул. "Ружа Делчева" 66.

Основач: Васко Василев од Битола, МБ 251094 9410019.

Дејност: 85.12, 85.14, специјалистичка интерна медицина.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Приватната здравствена организација одговара со целиот свој имот Велика Чичиќ - директор без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 43/2000. (8574)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 80/2000, во регистарската влошка бр. 010107 997-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ИГИ-2000 Ирина ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Битола, ул. "Стара Чешма" бр. 9.

1. Се основа Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ИГИ-2000 Ирина ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Битола ул. "Стара Чешма" бр. 9.

2. Основач на друштвото ќе биде: Ирина Кутлешовска ул. "Стара Чешма" бр. 9 МБ 3004968415014.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 158.100,00 денари или 5.100 Д.М., рачунато по среден курс на Народната банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Ирина Кутлешовска од Битола ул. "Стара Чаршија" бр. 9, со МБ 3004968415014 - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 80/2000. (8575)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 128/2000, во регистарската влошка бр. 010108 657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ТЕМЕНИДА Јулијана ДОО увоз-извоз, Битола Битола, ул. "Стерјовски Г. Цоца" бр. 6.

1. Се основа Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ТЕМЕНИДА Јулијана ДОО увоз-извоз, Битола Битола ул. "Стерјовски Г. Цоца" бр. 6.

ДОО увоз-извоз, Битола Битола, ул. "Стерјовски Г. Цоца" бр. 6.

2. Основач на друштвото ќе биде: Јулијана Најдовска ул. "Стерјовски Г. Цоца" бр. 6, Битола, МБ 0905962415000.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 158.100,00 денари или 5.100 Д.М., рачунато по среден курс на Народната банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Јулијана Најдовска од Битола, ул. "Стерјовски Г. Цоца" бр. 6, со МБ 0905962415000, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 128/2000. (8576)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 121/2000, во регистарската влошка бр. 010108 577-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија на големо и мало ФАСАДЕР Николче ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Битола ул. "7-ми Јули" бр. 58-в.

1. Се основа Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија на големо и мало ФАСАДЕР Николче ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Битола ул. "7-ми Јули" бр. 58-в.

2. Основач на друштвото ќе биде: Николче Поповски ул. "7-ми Јули" бр. 58-в, Битола МБ 21129664100 00.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 158.100,00 денари или 5.100 Д.М. рачунато по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од констигнационите склади на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Николче Поповски од Битола, ул. "7-ми Јули" 58-в со МБ 21129664100 00, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 121/2000. (8577)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 127/2000, во регистарската влошка бр. 0108 64, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај МУРАДИЈА ХАМЗА ШКРИЈЕЉ с. Лажани, Долнени т.п. с. Лажани, Долнени.

Дејности: 60.24 и 60.22.

Во правниот промет со трети лица Трговец поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај МУРАДИЈА ХАМЗА ШКРИЈЕЉ с. Лажани, Долнени т.п. с. Лажани, Долнени настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Трговец поединец: МУРАДИЈА ШКРИЈЕЉ од с. Лажани, Долнени со ЕМБГ 2104975789311, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 127/2000. (8578)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1840/99, на регистарска влошка бр. 03005741?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето

и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЛ Облешево.

Извршено е претворање и усогласување на Претпријатието за трговија на големо и мало ГО-МИЛ п.о. Облешево во Друштво за трговија на големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЛ Облешево.

Дејности: 15.61, 15.71, 15.72, 28.51, 28.52, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24.

Во надворешно трговското работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија на големо и мало ГО-МИЛ ДООЕЛ Облешево настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Мирјана Стојилова, управител без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Мирјана Стојилова, управител без ограничувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Единствен содружник на друштвото е Илчо Стојилов од Облешево со ЕМБГ 2409961493016 со лк. бр. 101492 издадена од УВР Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1840/99. (8794)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1106/99, на регистарска влошка бр. 03005007?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар продолжувањето со работата како Трговец поединец АЛФ УНО Тане Драган Танески ТП Штип ул. "Енгелсова" 18/4.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.62.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата.

За обврските сторени од правниот промет трговецот поединец одговара лично со снот свој имот.

Овластен потписник на трговецот поединец е Тане Танески од Штип, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1106/99. (8795)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1552/99, на регистарска влошка бр. 03005453?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство услуги и промет увоз-извоз СИОН ДОО Радовиш ул. "Стив Наумов" бр. 30.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, 80.41, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени продукти, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки на консигнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Оснивачите не одговараат.

За управител без ограничување се именува и се запишува Василева Галба.

Управителот Василева Галба е и застапник без ограничување во надворешнотрговското работење.

Основачи на друштвото се: Василев Томе од Радовиш и Василева Галба од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1552/99. (8796)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1740/99, на регистарска влошка бр. 030056417-8-02-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство и трговија ЕВРО ПРОЕКТ Анче ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Павлина Велјанова" 66 Кочани.

Се врши усогласување со ЗТД на Градежното претпријатие во приватна сопственост ЕВРО ПРОЕКТ П.О. Кочани ул. "Скопска" бр. 99 со претворање на претпријатието во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ.

Согласно усогласувањето во иднина називот на претпријатието ќе гласи: Друштво за производство и трговија ЕВРО ПРОЕКТ Анче ДООЕЛ увоз-извоз.

Скратениот назив на фирмата гласи: Евро Проект ДООЕЛ Кочани.

Седиштето на друштвото е во Кочани и се менува од ул. "Скопска" бр. 99 на ул. "Павлина Велјанова" 66.

Единствен содружник: Анче Димитров од Кочани.

Основач-единствен содружник на друштвото е Анче Димитров од Кочани со вкупен основачки влог кој се состои од предмети во износ од 167.600.00 денари што претставува и основна главнина на друштвото.

Согласно усогласувањето со националната класификација на дејностите и одлуката за проширување на дејностите. Дејности на друштвото се: 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 51.54, 51.55, 51.35, 51.46, 51.70, 51.51, 51.57, 50.30/1, 50.40/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 74.84, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 63.30, 63.40, 15.61, 15.62, 15.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, застапување на странски правни и физички лица.

Согласно со усогласувањето лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Анче Димитров, управител со неограничени овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1740/99. (8797)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 937/99, на регистарска влошка бр. 030048387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги МИСНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Градашорци бр. 136-а Василево.

Единствен содружник е Јанев Мите од с. Градашорци Василево.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.30, 20.30, 20.40, 20.10/1, 20.51, 28.52, 28.62, 28.72, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 74.12, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Јанев Мите, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 937/99. (8798)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1601/99, на регистарска влошка бр. 030055027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКО-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Штип ул. "Цвета Јованова" бр. 14 Штип.

Усогласување со ЗТД на претпријатието за трговија и услуги КО-КОНСАЛТИНГ експорт-импорт ДОО Штип.

Фирма и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги Еко-Консалтинг ДООЕЛ Штип ул. "Цвета Јованова" бр. 14 Штип.

Скратен назив: ЕКО-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Штип.

Основачот: Љубе Здравков од Штип, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 96 Штип; лк. 63990 МБ 0906958490010 УВР Штип, истапува и го остапува основачкиот влог во износ од 60.000 денари на основачот-содружник Зоран Трајков од Штип; ул. "Цвета Јованова" бр. 14 лк. 111161 МБ 22 2208963490019 УВР Штип.

Вкупен досегашен влог: 120.00 денари, износ на зголемување на влогот: 5.100 ДЕМ или 158.100,00 денарска противвредност. Вкупната основна главнина: 5.100 ДЕМ или 158.225,00 денари.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.62, 28.63, 28.72, 28.75, 29.24, 29.40, 29.72, 36.11, 36.12, 36.63, 50.20, 50.40/4, 51.19, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.84.

Дејност во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници (меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај), други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, склади-

000

рање, пристанишни и аеродромски услуги), посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Зоран Трајков, управител без ограничувања во застапувањето.

Зоран Трајков без ограничувања во застапувањето во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1601/99. (8799)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1161/99, на регистарска влошка бр. 030050627-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги Евротренд Глигоров Благојче и др. јтд увоз-извоз Кочани ул. 29 Ноември 73.

Досегашното претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало со увоз-извоз Евротренд со ПО Кочани Никола Карев 1-1/3 Кочани се претвора во јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги Евротренд Глигоров Благојче и др. јтд увоз-извоз Кочани 29 Ноември бр. 73.

Содружниците Глигоров Благојче и Глигорова Виолета и двајцата од Кочани.

Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.31, 51.32, 51.22, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.63, 55.30, 60.21, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски пазар, концинациона продажба во правниот промет со трети лица јтд настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица јтд одговара неограничено солидарно со целиот свој имот. 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4.

Застапник е Благојче Глигоров.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1161/99. (8800)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1393/99, на регистарска влошка бр. 030052947-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство и трговија ИВАДА ДООЕЛ експорт-импорт Свети Никола ул. "Сутјеска" бр. 18.

Дејности: 29.71, 29.72, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84.

Во правниот промет со трети лица друштвото за производство и трговија Ивада ДООЕЛ експорт-импорт Свети Никола ул. "Сутјеска" бр. 18 настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Јованова Светлана, управител без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Јованова Светлана, управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1393/99. (8801)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2989/98, на регистарска влошка бр. 030036967-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето

и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и туризам и угостителство МИГУАНА увоз-извоз ДООЕЛ с. Просениково Струмица.

Единствен содружник е Митева Даница.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.50, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 15.12, 15.71, 15.72, 16.00/1, 21.21, 21.12, 21.25, 20.40, 36.63, 37.10, 37.20, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, посредништво и вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќај, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Митева Даница, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2989/98. (8802)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2988/98, на регистарска влошка бр. 030036967-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ИДА-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Ванчо Китанов" бр. 56.

Единствен содружник е Андонов Гоце.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.12, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/2, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.86, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.51, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.20, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 24.20, 24.30, 24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 65.12/3, 70.31, 70.32, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител: Пенков Јовице неограничени овластувања

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2988/98. (8803)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2088/99, на регистарска влошка бр. 03005989?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги МОБИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Железничка" 66.

Основач: Арсов Драги од Штип.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 60.20, 60.22, 60.24, 63.21, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е застапувано од овластено лице, Арсова Зорица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2088/99. (8804)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 279/99, на регистарска влошка бр. 03004180?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги МАК-ПРИМЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Панче Пешев" 4-1/8 Струмица.

Дејности: 02.01, 02.02, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.21, 28.40, 28.52, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 60.21, 60.23, 60.24, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, посредување, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, продажба на стоки во консигнациони складови.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, за обврските одговара со целосна одговорност.

Скратен назив на ДОО: Мак-примекс ДООЕЛ увоз-извоз Струмица.

Основач и управител со неограничени овластувања е: Трајков Митко лк. 174591, ЕМБ. 1411956460038.

За обврските не одговара.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 279/99. (8805)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1798/99, на регистарска влошка бр. 03005699?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство и трговија ПРО-МОТОР Страшко Стојановски и др. јтд Пробиштип ул. "Илинденска" бр. 61 Пробиштип.

Фирма: Друштво за производство и трговија ПРО-МОТОР Страшко Стојановски и др. јтд Пробиштип.

Скратен назив: јтд ПРО-МОТОР Пробиштип.

Седиште: ул. "Илинденска" бр. 61 Пробиштип.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 50.10, 50.20, 50.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.61, 52.62, 52.53, 55.11, 55.30/1, 60.22, 60.24, 51.56, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

За управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е именуван Страшко Стојановски од Пробиштип со лк. бр. 36772 и м.бр. 0404951494007 издадена од ОВР Пробиштип.

Содружници: Страшко Стојановски од Пробиштип и Јане Стојановски од Пробиштип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1798/99. (8806)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1833/99, на регистарска влошка бр. 03005734?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги НЕ - КО ДООЕЛ Радовиш ул. "11 Октомври" бр. 18.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Единствен содружник е Лиманов Нешрет, управител, без ограничување.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складишта, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања и за обврската одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1833/99. (8807)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1528/99, на регистарска влошка бр. 03005429?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ЕУРО-К ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Климент Охридски" бр. 104.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 29.24, 33.20, 51.65, 52.74, 71.34, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.84.

Дејности во надворешно трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складишта, комисиони работи, малограничен промет со Бугарија и Грција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување.

Во надворешно трговскиот промет ДООЕЛ настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Истапува основачот Вангелов Коста од Струмица лк.бр. 134456 УВР Струмица.

Истапува основачот Вангелова Љубица од Струмица лк.бр. 229325 УВР Струмица МВ 051697346-5048.

За управител се именува Вангелова Љубица од Струмица лк.бр. 229325 УВР Струмица со неограничени овластувања.

Во надворешно трговскиот промет застапник: Вангелова Љубица, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1528/99. (8809)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1870/99, на регистарска влошка бр. 03005771?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги увоз-извоз Владо Комерц, Љубица Романова и Владимир Романов јтд Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 4.

Извршено е претворање и усогласување на претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало и услуги Владо Комерц увоз-извоз со П.О. Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 4.

Фирма: Ново изменетата фирма гласи: Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Владо Комерц, Љубица Романова и Владимир Романов јтд Кочани ул. "Маршал Тито" бр. 4.

Дејности: 15.51, 15.81, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84.

Надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото за трговија и услуги увоз-извоз Владо Комерц, Љубица Романова и Владимир Романов јтд Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 4 настапува за свое име и своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Владимир Романов, застапник без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Владимир Романов, застапник без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1870/99. (8810)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 872/99, на регистарска влошка бр. 03004773?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АНИВА-КОМ увоз-извоз јтд Андонова Соња и др. Чешиново.

Се врши претворање и усогласување на приватното претпријатие во јтд под фирмата Друштво за производство, трговија и услуги АНИВА-КОМ увоз-извоз јтд Андонова Соња и др. Седиштето на друштвото се наоѓа во Чешиново.

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 17.54/2, 18.23, 18.21, 18.22, 17.40/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 55.30, 55.40, 55.30/2, 63.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41; 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, во надворешниот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, консигнациска продажба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друштвскиот сообраќај.

За управител на друштвото се именува Андонова Соња, управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 872/99. (8812)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2970/99, на регистарска влошка бр. 03006870?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД и промена на лицето овластено за застапување на Друштвото за транспорт и трговија МИЛЕ - ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Иво Лола Рибар" - 64.

Претворање и усогласување со ЗТД и промена на лицето овластено за застапување. Се запишува: Атанас Митев, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно трговскиот промет. Се брише: Миле Митев, директор.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 60.24, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и СР Југославија, реекспорт, консигнација, лизинг.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2970/99. (8814)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1403/99, на регистарска влошка бр. 03005304?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало УНИ ТАВ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вера Јоциќ" бр. 12 М. Каменица.

Претворање на Занаетчиско услужно, трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз УНИ ТАВ П.О. во Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало УНИ ТАВ ДООЕЛ увоз-извоз М. Каменица.

Управител, на ДООЕЛ е Трајан Васевски, со неограничени овластувања.

Дејности: 02.02, 15.32, 15.52, 15.81, 15.98, 17.40, 18.24, 20.30, 20.40, 25.22, 28.11, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 50.20, 50.30, 51.23, 51.24, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.72, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, 92.33, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и патници, привремен извоз односно увоз на опрема под закуп - лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на ДООЕЛ во правниот промет со трети лица одговара ДООЕЛ со сите свои средства.

Трајан Васевски е застапник на ДООЕЛ во надворешнотрговското работење.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1403/99. (8815)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1479/99, на регистарска влошка бр. 03005380?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство и трговија увоз-извоз ОЛИМП ДООЕЛ Штип ул. "Три Чешми" бр. 95.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 15.99, 28.11, 28.12, 28.13, 45.12, 45.13, 45.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40/2, 50.30/1, 50.40/2.

50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12.

Одговорност: Неограничени овластувања со целиот свој имот, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи во странство и Р. Македонија, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Ташев Димитар од Штип, на друштвото е застапник во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1479/99. (8816)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2050/99, на регистарска влошка бр. 03005951?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, услуги и производство АРТ-ПРОЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Босилово бр. 241.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 20.40, 20.30, 18.21, 18.22, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40/1, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.38, 51.55, 51.57, 51.70, 55.30, 55.40, 55.52, 74.14, 74.20/1, 74.40, 74.84, 22.11, 22.12, 22.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, застапување странски фирми, комисиона продажба, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со свој имот.

Управител на друштвото: Спасо Николов од с. Босилово со лк. 118287 и мб. 1405942460000 УВР Струмица со неограничени овластувања.

Содружник на друштвото: Спасо Николов од с. Босилово лк. 118287 и мб. 1405942460000 од Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2050/99. (8818)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2057/99, на регистарска влошка бр. 03005958?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето во ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги САГА-ПРОКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Климент Охридски" бр. 314.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.64, 51.66, 51.30/1, 51.30/2, 51.30/3, 51.10, 51.40/1, 51.40/2, 51.40/3, 50.50, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 63.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 51.56, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење работи на посредување во надворешно трговскиот промет, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во меѓународен патен сообраќај.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Атанас Донеv се именува за управител на друштвото без ограничување.

Единствен содружник: Атанас Донеv.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2057/99. (8819)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2078/99, на регистарска влошка бр. 04005979?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД на Друштво за производство, услуги и трговија РИМА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на ул. "Климент Охридски" б.б. Струмица.

Содружник: Орцев Ристо.
Дејности: 01.41, 01.11, 01.12/1, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.20, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 01.11, 01.12/1, 01.13/2, 01.23, 15.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји, услуги на меѓународен превоз на стоки во патен сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Орцев Ристо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2078/99. (8820)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1710/99, на регистарска влошка бр. 03005611?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АСТРА ИНЖИНИРИНГ увоз-извоз ДОО Штип ул. "Ванчо Прке" бр. 63/4 Штип.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.53, 31.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.24, 63.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.01, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување со стоки и услуги, застапување на странско лице, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, посредување, консигнација, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Во правниот со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Златко Михајлов, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.
Содружници: Златко Михајлов и Павле Кафтанов.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1710/99. (8821)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1956/99, на регистарска влошка бр. 03005857?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство ТРЕБОМИР ДООЕЛ увоз-извоз Пехчево ул. "Киро Медарски" бр. 37.

Единствен содружник е: Јованчо Гиздовски од Пехчево, ул. "Киро Медарски" бр. 37, со лк.бр. 42217 ЕМБГ 0306954491503 издадена од ОВР Берово, државјанин на Република Македонија.

Основна главнина на друштвото 1.178.180,00 денари или 38.006 ДЕМ (германски марки).

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со соседните држави, комисиона и консигнациона продажба и складови, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, без ограничувања, а за обврските одговара со сите свои средства.

Јованчо Гиздовски од Пехчево, управител на друштвото со неограничени овластувања, на неопределено време и застапник со неограничени овластувања во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1956/99. (8823)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1755/99, на регистарска влошка бр. 03005656?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МОНД експорт-импорт ДООЕЛ Штип ул. "Кукуш" бр. 8 Штип.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.30, 17.51, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.30, 63.40, 71.34, 70.31, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 74.40, 93.01, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странско лице, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, посредување и консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Катерина Крстева, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Единствен содружник е Крстева Катерина.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1755/99. (8824)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1485/99, на регистарска влошка бр. 03005386?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за сервис, производство, трговија и услуги КОТРОНИК ДООЕЛ Кочани, ул. "Роза Петрова" 2-1/1/1.

Основач: Никола Костадинов од Кочани ул. "Роза Петрова" 2-1/1/1.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени со трети лица друштвото одговара со свој имот. Никола Костадинов, управител со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.61, 21.65, 21.66, 25.11, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1485/99. (8825)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2073/99, на регистарска влошка бр. 03005974?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и транспорт, увоз-извоз ВАСТРА ДООЕЛ Струмица ул. "Беласица" бр. 18.

Претворање на Приватното трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз ВАСТРА со П.О. Струмица ул. "Беласица" бр. 18 во ДООЕЛ и усогласување со одредбите на ЗТД.

Основач и единствен содружник на друштвото е Глигоров Доне од Струмица.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.61, 20.10/1, 20.40, 21.21, 26.70, 29.71, 29.72, 33.20, 33.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.40, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, продажба на странска стока во консигнациони скла-

дишта, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Единствениот содружник за обврските на друштвото не одговара.

Глигоров Доне, управител со неограничени овластувања и застапник во надворешно трговското работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2073/99. (8826)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1625/99, на регистарска влошка бр. 03005526? - 8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за услуги и промет НИМ експорт-импорт ДООЕЛ Радовиш ул. "Сутјеска" бр. 52.

Единствен содружник: Атанасов Николчо од Радовиш ул. "Сутјеска" бр. 52.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 63.12, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 02.01, 02.02, 60.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Атанасов Николчо од Радовиш, управител на друштвото и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1625/99. (8827)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1974/99, на регистарска влошка бр. 03005875? - 8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и производство ТАНУС ДООЕЛ увоз-извоз - Струмица, ул. "Гоце Делчев" 151.

Единствен содружник и основач: Танушева Верка од Струмица со стан на ул. "Гоце Делчев" бр. 151.

Седиште: Струмица, на ул. "Гоце Делчев" бр. 151.
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 28.12, 28.52, 28.75, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Танушева Верка, управител и застапник во надворешно трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1974/99. (8828)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1998/99, на регистарска влошка бр. 03005899? - 8-03-

000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство и трговија БИО-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Гуро Гаковик 38.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, продажба на странска стока од складишта и консигнација, комисиона продажба, работи на посредување во надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка без ограничувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Освачот не одговара.

Ванчо Петровски, управител, без ограничувања мб. 2009949460007.

Ванчо Петровски, управител, застапник во вршењето на надворешно трговскиот промет без ограничувања мб. 2009949460007.

Единствен содружник на друштвото е Ванчо Петровски од Струмица, Иљо Шопов 33/8 со лк. бр. 170648 и мб. 2009949460007 УВР Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1998/99. (8829)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 3072/99, на регистарска влошка бр. 03006972? - 8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија МЕЛАНИ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Светозар Марковик" бр. 23.

Претворање на претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало МЕЛАНИ ТРЕЈД П.О. увоз-извоз Струмица, ул. "Светозар Марковик" бр. 23 и усогласување со одредбите на ЗТД.

Основач и единствен содружник: Николов Тони од Струмица.

Дејности: 15.42, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.98, 15.98/2, 17.54/1, 18.21, 18.22, 20.10/1, 45.30, 45.32, 45.33, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.23, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународна шпедиција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во патен сообраќај, продажба на странски стоки во консигнациони складишта, услуги на меѓународниот транспорт - меѓународна шпедиција, посредување и застапување.

Неограничени овластувања, потполна одговорност.

Единствениот содружник за обврските на друштвото не одговара.

Николов Тони од Струмица, управител без ограничување и застапување во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3072/99. (8830)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 324/99, на регистарска влошка бр. 03004225?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за трговија и услуги **МАРТИН-99** Ванчо Богданов и др.ј.т.д. увоз-извоз Кочани ул. "Глигор Прличев" бр. 20.

Друштвото е основано со договор за основање бр. 01/99 од 19.01.1999 година.

Основачи на друштвото се: Богданов Ванчо и Богданова Дијана и двајцата од Кочани.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 52.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица јавното трговско друштво настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските на јавното трговско друштво на доверителите, содружниците им одговараат лично и неограничено солидарно со свој имот.

За управител на јавното трговско друштво се именува Ванчо Богданов, без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 324/99. (8831)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 3172/99, на регистарска влошка бр. 03007072?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги **БОБО-Герасимов** Јоцо и др.ј.т.д. увоз-извоз ул. "Македонска" бр. 111 Кочани.

Основачи-содружници се Герасимов Јоцо и Каров Јоцо од Кочани.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.25, 15.51, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 51.81, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 72.60, 74.84, 60.21, 60.22, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Основачите одговараат лично, неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Герасимов Јоцо-управител со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3172/99. (8836)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2129/98, на регистарска влошка бр. 03002837?-6-01-000, го запиша во трговскиот уписот на Трговец-поединец **Страшо Методи Дејанов** ТП Кочани ул. "Ленинова" бб - Кочани.

Дејности: 52.12 друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е **Страшо Методи Дејанов** со лк. бр. 106415 - УВР - Кочани, ембг 1001952493000, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2129/98. (8838)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2984/99, на регистарска влошка бр. 03006884?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија, угостителски услуги **ПЕНЗОНЕР ДООЕЛ** Струмица Здружение на пензионери Струмица ул. "Ленинова" бр. 97.

Друштвото се занимава со следните дејности: 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничување.

За обврските према трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За обврските на друштвото содружникот не одговара.

Во правниот промет со трети лица друштвото го застапува **Ристо Гетов**, управник без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2984/99. (8839)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2817/99, на регистарска влошка бр. 03006717?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец **ЛИЛА Стојан Памукова** ТП с. Куклиш бр. 72 б Куклиш.

Дејности: 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, 55.5, 55.51, 55.52.

Сопственикот: **Лида Памукова** с. Куклиш бр. 72 б Куклиш.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата а за обврските сторени во тој промет одговара со целиот свој личен имот.

Лида Памукова, овластен потписник.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2817/99. (8840)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2975/99, на регистарска влошка бр. 03006875?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, трговија и транспорт **БРЕС - ТРЕЈД ДООЕЛ** Штип ул. "Маршал Тито" бр. 75 Штип.

Единствен содружник: **Наташа Бреслиска** со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 75 Штип, лк. 129497 и м. бр. 2001976495008 УВР Штип.

Основачки влог: 7.500 дем или 232.500,00 денари обртни средства.

Наташа Бреслиска, управител со неограничени овластувања при застапувањето.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Дејности: 17.11, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.54, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, претставување и застапување во меѓународниот промет, консигнација.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2975/99. (8841)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 115/2000, на регистарска влошка бр. 03007229?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги **ДЕЛТА-Д ДООЕЛ** Кочани ул. "Сремска" бр. 51.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. А лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Делчо Стојанов, управител без ограничување.

Вкупната главнина на друштвото изнесува: 173.600,00 ден. денарска против вредност од 5.600,00 ден.

Дејности: 01.11, 01.11/4, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 05.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 18.10, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.16, 25.22, 25.24, 26.66, 28.11, 28.12, 28.52, 28.63, 28.75, 29.40, 29.71, 30.01, 31.62, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.41, 51.42, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 70.20, 71.10, 71.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 115/2000. (8842)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 163/2000, на регистарска влошка бр. 03007177?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност на Друштвото за производство, промет и услуги С\$ М Бојанчо ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Раде Кратовче" бр. 96 Кочани.

Фирма: Друштво за производство промет и услуги С\$ М Бојанчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани.

Седиште: Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 96.

Содружник: Бојанчо Андонов ул. "Раде Кратовче" бр. 96 Кочани.

Основачки влог: Основачкиот влог на содружникот Бојанчо Андонов изнесува 158.100,00 денари или 5.100,00 ден и се состои од предмети.

Управител: Управител на друштвото е Бојанчо Андонов.

Застапник: Управителот на друштвото Бојанчо Андонов кој ги извршува сите акти и дејства во интерес на друштвото, во односите со трети лица овластен е да дејствува во сите околности во името на друштвото.

Овластувања на субјектот: Друштвото како правно лице може да стекнува права и да презема обврски, да стекнува сопственост и други стварни права, да склучува договори и други правни работи, да тужи и да биде тужено.

Одговорност за обврските: За преземените обврски во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешно трговскиот промет, друштвото одговара со целиот свој имот. Основачот не одговара.

Дејност-предмет на работа: 15.43, 15.71, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/2, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.70, 25.21, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 163/2000. (8843)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 186/2000, на регистарска влошка бр. 03007300?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето

на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ЦЕНТРАЛ-М Моне ДООЕЛ Винаца, ул. "Пиринска" бр. 76.

Основач: Илиев Моне, Винаца, "Пиринска" 76.

Дејности: 24.30, 24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 74.84, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 52.21, 52.27, 52.33, 52.44/3, 52.44/4, 52.50, 52.62, 52.63, 01.41, 01.24, 01.25, 01.21, 01.23, 01.11, 01.12, 17.40, 18.21, 18.22, 18.10, 18.24, 17.54, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредништво и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Илиев Моне се именува за управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 186/2000. (8844)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 19/2000, на регистарска влошка бр. 03007133?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за услуги и трговија БОСФОР 2000 ДОО Радовиш ул. "1-ви Мај" бр. 31 Радовиш.

Содружници: 1. Баков Димитар со стан на ул. "1-ви Мај" бр. 31 Радовиш, лк. 34533, мб. 1304949464000 УВР Радовиш. 2. Славчо Гогушев Георгиев од с. Рждак Општина Петрич, Република Бугарија, бр. на пасош 300599126.

Влог: 1. Баков Димитар вложува 12.300 ден или 381.300,00 денари кои се вложуваат во пари на сметка на друштвото. 2. Славчо Гогушев Георгиев вложува 123.000 ден или 3.813.000,00 денари основни средства.

Баков Димитар, управител и застапник без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со снот свој имот.

Дејности: 74.81, 74.84, 74.13, 74.14, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 72.10, 72.20, 51.25, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.27, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Р. Бугарија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 19/2000. (8845)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 72/2000, во регистарска влошка бр. 03007186?-6-06-000, го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на Трговец поединец Мики Јане Дончев тп, ул. "Карл Маркс" бр. 42 Штип.

Исполнети се условите за упис на трговецот-поединец Мики Јане Дончев тп ул. "Карл Маркс" бр. 42 Штип во трговскиот регистар согласно зтд а врз основа на пријава. Трговец-поединец Мики Јане Дончев тп ул. "Карл Маркс" бр. 42 Штип, скратен назив: Трговец-поединец Мики Јане Дончев, Штип ул. "Карл Маркс" бр. 42, 128769 и 2310974490001 УВР Штип, ќе одговара лично со целиот свој имот.

Трговецот-поединец ќе ги обавува следните дејности: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници во другиот друшки сообраќај, слободен.

Истапува во свое име и за своја сметка без ограничувања. Одговара со целиот свој имот. Мики Јане Дончев овластен потписник без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 72/2000. (8862)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 81/2000, во регистарска влошка бр. 03007195?-1-06-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на јавно трговско друштво, Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Горан-Комерц, Иван Стојчев и др. јтд - Винаца ул. "Браќа Миладинови" бр. 29.

Назив на друштвото: Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Горан-Комерц, Иван Стојчев и др. јтд-Винаца ул. "Браќа Миладинови" бр. 29.

Седиште: ул. "Браќа Миладинови" бр. 29 Винаца.

Дејности на друштвото се: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.43, 51.47, 51.54, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.44, 52.44/4, 52.45, 63.1, 63.11, 63.12, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени со трети лица одговара со целиот свој имот.

Иван Стојчев-управител и застапник со 36933 и 0501950492006 УВР Винаца со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 81/2000. (8864)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 66/2000, во регистарска влошка бр. 03007180?-1-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на јтд на Друштво за производство, промет и услуги Астра - 2000 јтд, увоз-извоз Ивановска Даниела и др. ул. "М.М. Брицо" бр. 1-2/7 М. Каменица.

Друштвото е основано со договор бр. 1/2000 од 17. 01.2000 год. а основачи се: Ивановска Даниела и Митревски Зоран од М. Каменица.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 22.21, 22.22, 51.32, 51.33, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, услуги во меѓународен транспорт, малограничен промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка а за сторените обврски содружниците одговараат лично и неограничено солидарно со ситот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 66/2000. (8865)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 71/2000, во регистарска влошка бр. 03007185?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Прогрес ДООЕЛ с. Сушица 214 општина Ново Село.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.62, 15.81, 15.85, 15.91, 15.93, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 70.20, 71.10, 71.31, 74.70, 74.82.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител и застапник со неограничени овластувања на друштвото е лицето Стоилов Стојчо Спасо с. Сушица 214 со 1606966460007 и 213338 издадена од УВР Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 71/2000. (8866)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 4/2000, во регистарска влошка бр. 03007118?-3-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на Друштво за производство, услуги и трговија Иви - Комерц ДОО Делчево, ул. "Пере Тошев" бр. 34 Делчево.

Содружници: Иван Стојанов од Делчево, ул. "Пере Тошев" бр. 34 Делчево 49715 и 1611969492515 УВР Делчево. Иво Венциславов Крастев од Софија, ул. "Света тројца" блок 325 П, Република Бугарија, број на пасош ссрија К бр. 4342951.

Влог: 1. Иван Стојанов вложува обртни средства во износ од 1.000 дем. или 31.000,00 денари.

2. Иво Венциславов Крастев вложува обртни средства во износ од 4.000 дем или 124.000,00 денари.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Иво Венциславов Крастев-управител и застапник со неограничени овластувања.

Дејности: 72.10, 72.20, 72.30, 50.10, 51.24, 51.25, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.44/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.71/2, 52.74, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Р. Бугарија

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 4/2000. (8867)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 40/2000, во регистарска влошка бр. 03007154?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на Друштво за трговија и услуги Кона ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 178/9.

Дејности: 50.10, 50.20, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 74.70, 74.82, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Друштвото за трговија и услуги Кона ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 178/9

Коста Зингаров, 198678 и 0611969460008 УВР Струмица-управител и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 40/2000. (8869)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 124/2000, во регистарска влошка бр. 03007238?-1-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд осно-

вањето на јтд на Друштво за производство, трговија и услуги Мис-Стон 2000, Михајлов Мите и др. јтд, увоз-извоз ул. "Сремски фронт" бр. 8/7, Штип

Содружници: Михајлов Мите од Штип, ул. "Сремски фронт" бр. 8/7, со 129283, МВР Штип, 20049744900 16, со основачки влог од 100 денари, Михајлов Владо од Штип, ул. "Плачковички одред" бр. 23, 108676, МВР Штип, 0105976490009, основачки влог од 100 денари.

Дејности: 01, 01.10, 01.11, 01.12, 01.30, 01.40, 01.41, 15.61, 15.70, 15.71, 15.72, 51.21, 51.22, 51.23, 51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.10, 52.11, 52.12, 52.20, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.11, 63.12, 74.82, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, комисиона продажба на стоки од увоз, ре-експорт, превоз из стоки во меѓународниот сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција и Србија.

Во правниот промет со трети лица јавното трговско друштво настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот, солидарно Михајлов Мите-управител со неограничени овластувања, Михајлов Мите со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 124/2000. (8871)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 57/2000, во регистарска влошка бр. 03007171?-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на Трговец поединец Зоран Душан Дракалски тп Берово ул. "Велко Влаховиќ" бр. 1.

Трговец поединец е лицето Зоран Дракалски од Берово, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7, со 43812 и 2012963 491501 издадена од ОВР Берово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62. Претежна дејност: 52.11.

Трговецот поединец во правниот промет ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Зоран Дракалски од Берово, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 57/2000. (8872)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 13/2000, во регистарска влошка бр. 03007127?-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на Трговец поединец Стефани Живко Васил Пиљафов тп ул. "Маршал Тито" бр. 15 Струмица.

Дејности: 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48.

Во правниот промет со трети лица, управителот Живко Пиљафов истапува во свое име и за своја сметка на фирмата, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 13/2000. (8873)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 64/2000, во регистарска влошка бр. 03007178?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на Друштво за трговија, производство и услуги Васлин ДООЕЛ увоз-извоз с. Босилово 145-Босилово.

Единствен содружник на друштвото е Дедејски Антонио од с. Босилово 145-општина Босилово со 229 945 МВР Струмица и 0301968460005.

Единствениот содружник не одговара.

Дејности на Друштвото: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,

51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.42, 05.01, 05.02, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.20, 51.14, 51.43, 51.65, 52.44/4, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 15.81, 15.11, 15.60, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.84, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.82, 15.98/2, 15.98/1, 15.95, 24.13, 24.14, 24.15, 29.54, 45.31, 45.33, 45.34, 60.22, 71.34, 74.70, 93.01, 93.05, 24.20, 24.70, 24.16, 24.17, 24.51, 24.52, 24.30, 25.22, 25.21, 25.24, 21.21, 63.12, 74.40, 74.84, 74.12, 72.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, привремен увоз односно извоз на опрема под закуп, посредување и застапување на промет со стоки и услуги, лизинг, меѓународна шпедиција, ре-експорт, агенциски услуги во транспортот, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дедејски Антонио-управител на друштвото со неограничени овластувања и застапник во вршење на надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања 229945 МВР Струмица и 03019684600 05.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 64/2000. (8874)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 65/2000, во регистарска влошка бр. 03007179?-8-09-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Термо-медиа ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Маршал Тито" бб Струмица-Струмица.

Единствен содружник на друштвото е Глигоров Панде од Струмица ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" 61/7 со 197321 МВР Струмица и 0409977460005.

Единствениот содружник не одговара.

Дејности на друштвото се: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.42, 05.01, 05.02, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 15.81, 15.11, 15.60, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.84, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.82, 15.98/2, 15.98/1, 15.95, 24.13, 24.14, 24.15, 24.20, 24.70, 24.16, 24.17, 24.51, 24.52, 24.30, 25.22, 25.21, 25.24, 21.21, 63.12, 74.40, 74.84, 74.12, 72.10, 29.54, 45.31, 45.33, 45.34, 50.20, 51.14, 51.43, 51.65, 52.44/4, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 60.22, 71.34, 74.70, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, привремен увоз односно извоз на опрема под закуп, посредување и застапување на промет со стоки и услуги, лизинг, меѓународна шпедиција, ре-експорт, агенциски услуги во транспортот, консигнациона продажба, малограничен промет со Бугарија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Глигоров Панде-управител на друштвото со неограничени овластувања 197321 МВР Струмица и 04099 77460005.

Глигоров Панде-управител на друштвото со неограничени овластувања во надворешнотрговскиот промет 197321 МВР Струмица и 0409977460005.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 65/2000. (8876)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 78/2000, во регистарска влошка бр. 03007192?-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на Трговец поединец Дева ТП Славјанка Воислав Павловска, ул. "Славчо Кацарски" бр. 9 Пехчево.

Основач: Славјанка Воислав Павловска Пехчево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување е Славјанка Воислав Павловска-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 78/2000. (8877)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 77/2000, во регистарска влошка бр. 03007191?-6-09-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на Трговец поединец Бифе Чочо ТП Лепа Стојан Чочовска ул. "Мирче Ацев" бр. 3 Берово.

Дејност: 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за спиење), 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување е Лепа Стојан Чочовска-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 77/2000. (8878)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 11/2000, во регистарска влошка бр. 03007125?-6-06-000, го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на Трговец поединец Петре Диниш Иванов тп с. Секирник бр. 25 Босилово.

Основач: Иванов Петре од с. Секирник бр. 25 Босилово.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Во правниот промет со трети лица Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Иванов Петре-овластен потписник.

Од Основниот суд Штип, во Штип, Трег. бр. 11/2000. (8879)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 50/2000, во регистарска влошка бр. 03007164?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на Друштво за трговија Лаки ДООЕЛ увоз-извоз - Струмица, ул. "Охридска" бр. 32.

Единствен содружник и основач: Микова Фимка од Струмица со стан на ул. "Охридска" бр. 32.

Седиште: Струмица, на ул. "Охридска" бр. 32.

Дејности на друштвото се: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Микова Фимка, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 50/2000. (8880)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 51/2000, во регистарска влошка бр. 03007165?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство и трговија Блажо ДООЕЛ увоз-извоз-с. Штука 77 Босилово.

Единствен содружник и основач: Блажо Делев од с. Штука бр. 77 - Босилово.

Седиште: с. Штука бр. 77 - Босилово.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Блажо Делев, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 51/2000. (8881)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 80/2000, во регистарска влошка бр. 03007194?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија Финдел ДООЕЛ ул. "Горѓи Трајков" бр. 28 Струмица.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 28.21, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 29.40, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.61, 31.62, 32.30, 34.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Основачот не одговара.

Хаџиев Александар-управител без ограничувања 0201961460005.

Хаџиев Александар-управител-застапник во вршење на надворешнотрговскиот промет без ограничувања 0201961460005.

Единствен содружник на друштвото е лицето Хаџиев Александар од Струмица ул. "Горѓи Трајков" бр. 28 со 173258 УВР Струмица 0201961460005.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 80/2000. (8882)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 76/2000, во регистарска влошка бр. 03007190?-1-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Вики Стојан Ефремов и др. јтд с. Стрмош Пробиштип.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги Вики Стојан Ефремов и др. јтд.

Скратен назив: јтд Вики с. Стрмош Пробиштип.

Седиште: с. Стрмош Пробиштип.
 Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.51, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет Друштвото настапува во своје име и за своја сметка.

За обврските одговара со сиот свој имот.

Управител и застапник е Ефремова Таса с. Стрмош.

Содружници: Стојан Ефремов и Таса Ефремова.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 76/2000. (8883)

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. бр. 8/2000, во регистарска влошка бр. 1-118-0, го запишал во судскиот регистар на овој суд: Државно средно училиште "Ацо Русковски" од Берово, ул. "Даме Груев" бб.

1. Се врши промена на називот на центарот кој гласи: Училишен центар за средно образование Ацо Русковски од Берово, училиштето во правниот промет ќе истапува под следната фирма: Државно средно училиште Ацо Русковски од Берово п.о. ул. "Даме Груев" бб.

2. Досегашната дејност 120122-насочено образование се менува и гласи: 80.2 - Средно образование, класа 80.21 - Општо средно образование и 80.22 - Техничко и стручно средно образование.

3. Досегашниот директор Нешкевска Славка се разрешува и брише од судскиот регистар, за директор на училиштето се именува Чочовски Војо со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 8/2000. (8887)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 57/2000, во регистарска влошка бр. 030010517-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд бришењето на трговец поединец.

Бришењето на Трговец поединец Лујза Иван Пеншовска ТП - Пробиштип од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 57/2000. (8888)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 53/2000, во регистарска влошка бр. 03000897-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд бришењето на Трговец поединец Ката Славко Јанкова тп ул. "Калузиска" бр. 29 Радовиш од трговскиот регистар.

Се брише Трговецот поединец Ката Славко Јанкова тп ул. "Калузиска" бр. 29 Радовиш, од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 53/2000. (8889)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 45/2000, во регистарска влошка бр. 030065747-1-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги Липка Иванов Борис и др. јтд Винаца, ул. "Рајко Жинзифов" бб.

Со одлука од 31.01.2000 год. содружниците одлучија да од друштвото истапи содружникот Иванов Ванчо од Винаца и својот влог од 50,00 денари го пренесува на содружникот што пристапува Пешовски Пане од Винаца.

Со одлука од 31.01.2000 год. содружниците извршија и промена на овластено лице за застапување-упра-

вител со која одлука се брише досегашниот управител и застапник во надворешнотрговскиот промет Иванов Борис, а се запишува Пешовски Пане од Винаца управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 45/2000. (8890)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 51/2000, во регистарска влошка бр. 030055727-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промена на содружник, управител на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ЕЛМИДА. Данче ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 19.

Истапува: Данче Коцева од Штип.

Пристапува: Ристе Коцев од Штип.

Се брише: Данче Коцева-управител без ограничувања.

Се запишува: Туглиова Зехрија-управител без ограничувања.

Пречистен текст:

Туглиова Зехрија-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 51/2000. (8891)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 55/2000, во регистарска влошка бр. 030017817-8-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги Еам Конфекција ДООЕЛ Штип.

Промена на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги Еам Конфекција ДООЕЛ Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип.

Пристапува: Елена Патриклиска од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип, 109578 и 2403976495009 УВР Штип, вложува 11.000 дем. или денарска противвредност 341.000,20 денари, не одговара.

Истапува: Коле Патриклиски од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 109580 и 3007949490004 УВР Штип, го отсталува влогот 11.000 дем. или 341.000,20 денарска противвредност, на содружникот кој пристапува: Елена Патриклиска од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип, 109578 и 2403976495009 УВР Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 55/2000. (8892)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 54/2000, во регистарска влошка бр. 030017807-8-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги Еам Дизајн ДООЕЛ Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип.

Промена на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги Еам Дизајн ДООЕЛ Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип.

Пристапува: Александар Патриклиски од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип, 102427 и 1103975490022 УВР Штип, вложува 10.450 дем. или 325.000,00 денарска противвредност, не одговара.

Истапува: Виолета Патриклиска од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 109579 и 0709951495076 УВР Штип, го отсталува влогот 10.450 дем. или 325.000,00 денарска противвредност, на содружникот кој пристапува: Александар Патриклиски од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16 Штип, 102427 и 1103975490022 УВР Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 54/2000. (8893)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 33/2000, во регистарска влошка бр. 030016567-8-11-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на лицето овластено за застапување-управител на Друштвото за производство, трговија и услуги 2-ри Август ДООЕЛ Штип, ул. "Вита Поп Јорданова" бр. 17 Штип.

Друштвото за производство, трговија и услуги 2-ри Август ДООЕЛ Штип, врши промена на лицето овластено за застапување-управител на друштвото.

Се брише досегашниот управител Дејанов Стојанче на кој му престанува и правото на застапување во надворешнотрговското работење.

Се врши упис на Андонов Благој-управител со неограничени овластувања кој е и застапник на друштвото во надворешнотрговското работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 33/2000. (8894)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 229/99, во регистарска влошка бр. 030007137-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на лице овластено за застапување на Друштво за трговија на големо и мало "Трико промет" ДООЕЛ увоз-извоз Виница, ул. "Партизанска" бр. 3/3.

Се брише: Младен Митев застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Се запишува: Киро Ристовски застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Киро Ристовски, застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 229/99. (8895)

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. бр. 316/99, во регистарска влошка бр. 1-14193-0, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на овластеното лице на Претпријатие за вработување на инвалиди МИС ДОО Македонска Каменица, ул. "Индустриска" бр. 10.

Промена на овластено лице се врши со разрешување на досегашниот вд директор Митровски Димчо и именување на нов вд директор Постоловски Костандија.

Пречистен текст: Постоловски Костандија вд директор со ограничени овластувања во застапувањето.

Ограничувањето се состои во следното: за склучување на договори и други дејствија над 3.000 дем. Потребна е согласност од основачот.

Потписник на сметката е Постоловски Костандија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 316/99. (8896)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 228/99, во регистарска влошка бр. 030007217-4-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд промената на лице одговорно за застапување на Друштво за конфекционирање на трикотажа и текстилни производи "Трико-Фејшон" ДООЕЛ ул. "Партизанска" бр. 3/3

Се брише: Гордана Волчева, застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Се запишува: Васко Димитров, застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Васко Димитров, застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 228/99. (8897)

Основниот суд Битола во Битола со решение Трег. бр. 2073/99, во регистарска влошка бр. 008229, го запишал во трговски регистар на овој суд претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Африм Османи ГФА увоз-извоз Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Боро Дуни" бр. 47.

Основач: Африм Османи од Струга.

Седиште: Струга, "Боро Дуни" бр. 47.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.81, 15.81/1, 15.85, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.15, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 74.12, 74.84, 93.05.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Основната главница на друштвото изнесува 26.270,00 дем. односно 840.669,00 денари на konto 917.

Управител на друштвото е лицето Африм Османи со неограничени и полни овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2073/99. (8899)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 211/2000 во регистарската влошка бр. 020201 95?-8-03-000 ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги АГРО КИРИ Симеон ДООЕЛ експорт импорт Тетово ул. "И. Р. Лола" бр. 163

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 211/2000. (9398)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 216/2000 во регистарската влошка бр. 0200993?-8-01-000 ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за трговија на големо и мало КОМАКО Екатерина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Бул. "Партизански одреди" 153 лок. 15.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се брише: Богоевска Славица-управител без ограничување.

Се запишува: Лидија Даниловска-управител без ограничување.

Пречистен текст: Лидија Даниловска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 216/2000. (9399)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1257/99 во регистарската влошка бр. 1-68545-0-0-0 го запиша во трговскиот регистар бришењето-престанок на Колонијал ТП АМАН Керими Али Леман ул. "Крсте Асенов" бр. 6-II-1 Скопје.

Се запишува бришење-престанок на Колонијал ТП АМАН Керими Али Леман ул. "Крсте Асенов" бр. 6-II-1 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1257/99. (9400)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 186/2000, во регистарска влошка бр. 02007367?-8-01-000 ја запиша во трговскиот регистар

промената на управител на Друштвото за трговија и услуги ОСОГОВКА Нацка ДООЕЛ увоз-извоз Кратово ул. "Мирче Ацев" бр. 8.

Стоилкова Нацка-управител со неограничени овластувања -се брише.

Стојлков Игор-управител со неограничени овластувања-се запишува.

Пречистен текст: Стојлков Игор-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 186/2000. (9401)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 289/00 во регистарската влошка бр. 020011511?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за производство и трговија НАИС-3 Зоран ДООЕЛ експорт импорт Скопје ул. "Томе Арсовски" бр. 49/1-3. Друштво за производство и трговија НАИС-3 Зоран ДООЕЛ експорт импорт нас. Порта Влае ул. "Партизански одреди" бр. 155 објект к-1 деловен простор-подрум бр. 4 и бр. 5.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 289/00. (9402)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 288/2000, во регистарска влошка бр. 02021113?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на фирма на Друштвото за производство, трговија и градежништво КОМП-АС-Н Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Томе Арсовски" бр. 49/1-3

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и градежништво КОМП-АС-Н Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Томе Арсовски" бр. 49/1-3.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 288/2000. (9403)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1239/99, во регистарска влошка бр. 1-64413-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието за посредување, инжињеринг, промет и услуги МОНОЛИТ-ДИЗАЈН д. о. о Скопје ул. "Илиденска" бр. 42-2

23. 01. 1999 од претпријатието истапува: Оливер Тасевски од Скопје ул. "Владимир Комаров" бр. 31/2-8 лк. бр. 1221190 мб 0907961450085 ГУВР-Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1239/99. (9404)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1157/99, во регистарска влошка бр. 02019689?-6-09-000 го запиша во трговскиот регистар префрлањето на фирма на Бифе 10 ТП Илијевски Илија Јован Г. Т. Ц. 66 Скопје.

Се врши префрлање на Бифе 10 ТП Илијевски Илија Јован Г. Т. Ц. 66 Скопје на Бифе 10 ТП Илијевски Јован Игор Г. Т. Ц. приземје анекс 4 лок. бр. 7 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1157/99. (9405)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7/2000, во регистарска влошка бр. 1-68800-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето престанок на ТП на Т. П. Кафе - Бар ВИКСИ Арсовски Владо Слафан ул. "532" бр. 25-а с. Марино Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7/2000. (9406)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 192/2000 во регистарска влошка бр.

0в006893?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕН Кемал ДООЕЛ увоз-извоз Скопје кеј "Димитар Влахов" 66.

Промена на управител: Се брише Усеин Гуркин, се запишува Усеин Кемал.

Нов управител на Друштвото е Усеин Кемал.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 192/2000. (9407)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 7/2000, во регистарска влошка бр. 02003969?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма на Трговец поединец Катерина Симеон Костовска ТП КРИСТИ трговија на мало Скопје бул. АСНОМ бр. 38/1-5.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 7/2000. (9408)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1572/99, во регистарска влошка бр. 02015553?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало фабрика ВЕ-ТЕРИНАР Вили ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. "Горѓи Влахов" 66

Се врши промена на управителот.

Да се брише Кичуков Вили - управител без ограничување, а да се запише Лазаров Живко - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1572/99. (9409)

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 992/99, во регистарска влошка бр. 02008678?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности и промена на управител на Трговското друштво за промет и услуги, увоз-извоз ЦЕТРА Ристо ДООЕЛ Гевгелија ул. "7-ми Ноември" бр. 234.

Се променува лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, така што се брише Ристо Крушков како управител без ограничувања и се запишува Филип Крушков како управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 992/99. (9410)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 604/99, во регистарска влошка бр. 020011277?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство на хемиски производи, експорт-импорт и консалтинг ФИЛИП Славца ДООЕЛ Скопје ул. "Корушка" бр. 21.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 604/99. (9411)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 252/2000, во регистарска влошка бр. 02003262?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Такси превоз Талат Бајрам Содоли ТП ЛАТИ ул. "15 Корпус" бр. 12 Дебар.

Се врши бришење на Такси превоз Талат Бајрам Содоли ТП ЛАТИ ул. "15 Корпус" бр. 12 Дебар.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 252/2000. (9412)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1146/99, во регистарска влошка бр. 02015100?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговецот поединец за угостителство ФУКТАК ТП Петар Мито Јанев Стар Дојран ул. "Маршал Тито" бб.

Дејноста на работењето се дополнува со: 55.30/1 и 55.30/2.

Пречистениот текст гласи: 55.30, 55.40, 55.30/1 и 55.30/2.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1146/99. (9413)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1326/99, во регистарска влошка бр. 02016609?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦИШЕВ ПРОМ Мара ДООЕЛ Гевгелија ул. "Таља Бикова" бр. 24.

Фирмата се менува и гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ЦИШЕВ ПРОМ Мара ДООЕЛ Гевгелија ул. "Таља Бикова" бр. 24.

Истапува основачот Ристо Цишева од Гевгелија. Пристапува основачот Мара Цишева од Гевгелија.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1326/99. (9414)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1479/99, во регистарска влошка бр. 02004697?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БОНА извоз-увоз Васил ДООЕЛ Скопје ул. "Руди Чајавец" бр. 12/3-16.

Новото седиште на друштвото гласи: Трговско друштво за производство, трговија и услуги БОНА извоз-увоз Васил ДООЕЛ ул. "Руди Чајавец" бр. 12/3-16.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1479/99. (9415)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1480/99, во регистарска влошка бр. 02004700?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Трговското друштво на големо и мало ЈАВЕНА увоз-извоз Весна ДООЕЛ Скопје ул. "Роман Каскалиевик" бр. 10 а.

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гласи: Трговско друштво на големо и мало ЈАВЕНА увоз-извоз Весна ДООЕЛ Скопје ул. "Колекторска" бб.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1480/99. (9416)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 143/2000, во регистарска влошка бр. 02016429?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за транспорт, трговија и услуги РЕАЉ Сабедин ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Аж Попов" бр. 4/43 Скопје.

Да се брише: Сабедин Рецепи-управител без ограничување. Се запишува: Зенун Рецепи-управител без ограничување. Пречистен текст гласи: Зенун Рецепи-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 143/2000. (9417)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 3/2000, во регистарска влошка бр. 1-67280-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на

седиште и основач на Здравствената организација - ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по интерна медицина НИНА МЕДИКАЛ Ц. О. Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-2а.

Се менува седиштето на Здравствената организација, па во иднина седиштето ќе биде на ул. "Иво Рибар" бр. 57 Скопје.

Од Здравствената организација истапува основачот Елвис Алексовски.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 3/2000. (9418)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 255/2000, во регистарска влошка бр. 02007897?-4-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластеното лице на Акционерското друштво за новинско-издавачка дејност, печатарска и трговска дејност Нова Македонија Скопје ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бб Скопје.

Се брише досегашниот претседател на управен одбор Нове Цветковски а се запишува новиот Александар Стиков-претседател на управен одбор.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 255/2000. (9419)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1301/99, во регистарска влошка бр. 02014947?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, промет и услуги ВОЛМАК Владо и Ванчо ДОО Скопје бул. "Мајаковски" бр. 26.

Се врши промена на називот на друштвото па во иднина новиот назив на друштвото ќе биде Друштво за производство, промет и услуги МАК МАМУТ Владо и Ванчо ДОО Скопје бул. "Мајаковски" бр. 26.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1301/99. (9420)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 679/99, во регистарска влошка бр. 8-02001433-000-03, ја запишал во трговскиот регистар промената на името и зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство на безалкални стаклени влакна и финални производи ОХИС-ГЕС АД ОХИС ДОО Гостивар ул. "ЈНА" бб.

Стариот назив на друштвото се менува: Друштво за производство на безалкални стаклени влакна и финални производи ОХИС -ГЕС АД ОХИС ДООЕЛ Гостивар ул. "ЈНА" бб. Новиот назив гласи: Друштво за производство на безалкални стаклени влакна и финални производи ОХИС-ГЕС АД ОХИС ДОО Гостивар ул. "ЈНА" бб.

Се зголемува основната главница на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 679/99. (9421)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1413/99, во регистарска влошка бр. 02010299?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство на цвеќе ЦВЕТ АД Гевгелија ул. "Индустриска" бр. 2.

Се врши промена на лице овластено за застапување-претседател на управен одбор: Да се брише Попов Јован-претседател на управен одбор со неограничени овластувања, а да се запише Виктор Јанев-претседател на управен одбор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1413/99. (9422)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1211/99, во регистарска влошка бр. 1-34651-0-

0-0, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на основач на Здравствената организација-Здравствена станица по медицина и педијатрија МАНОЛЕВИ п. о. Скопје ул. "Радишанска" бр. 83-а.

Истапува основачот Олгица Кузаревска.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1211/99. (9423)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1305/2000, во регистарска влошка бр. 6-02002041-000-09, го запиша во трговскиот регистар бришењето-престанок на ИСУФ Селман Селмановски Трговец поединец Колонијал ИС РОЛ ТП ул. "Коце Металец" бб Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1305/2000. (9424)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 260/2000, во регистарска влошка бр. 020114187-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, промет и услуги ХОНОР Саха и Славољуб ДОО увоз-извоз ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 19 Скопје.

Се брише Лидија Канзуропа како управител без ограничување во овластувањата.

Се запишува: Дејан Колевски - управител, без ограничување.

Пречистен текст: Дејан Колевски - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 260/2000. (9425)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1226/99, во регистарска влошка бр. 1-1317-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и директор на Домот на културата ШОТА с. Неготино, Неготино Полошко.

Се врши промена на седиште на Домот на културата Братство Единство така што истото ќе биде во с. Неготино, Неготино Полошко.

Се брише: Абдула Абдули ВД директор со неограничени овластувања.

Се запишува: Нуредин Јашари, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1226/99. (9426)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 95/2000, во регистарска влошка бр. 020084517-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за производство и промет на стоки на големо и мало СТОЕКСПОРТ Менде ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Козле" бр. 275.

Се врши промена на лице овластено за застапување. Од функцијата управител без ограничувања, во внатрешен и надворешен промет се разрешува лицето Дамчески Михајло, а се именува лицето Дамчески Менде од Скопје, управител без ограничувања во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 95/2000. (9427)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 205/00, во регистарска влошка бр. 020029087-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име на ТП ЛИСАБОН - Ресторан на Николовска Петре Татјана ул. "Јане Сандански" бр. 1 Лисиче Скопје.

Новото име на ТП гласи: ТП ЛИСАБОН - Ресторан на Николовска Петре Татјана ул. "Јане Сандански" бр. 1 Лисиче Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 205/00. (9428)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 286/2000, во регистарска влошка бр. 020149007-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ, Мирче и др, ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Пиринска" бр. 23 Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 286/2000. (9429)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението ПТрег. бр. 1645/99, во регистарска влошка бр. 3-02001526-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво "АВТО КУКА" ТОНИ - ДОО бул. "Кочо Рацин" бб Скопје.

Се брише: Пљакоски Тони - управител без ограничувања.

Се запишува: Илија Попјанев - управител со ограничувања.

Пречистен текст гласи: Илија Попјанев - управител со ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, ПТрег. бр. 1645/99. (9430)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 1253/99, во регистарската влошка бр. 1-324-0-0-0, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на застапник на ОУ "Климент Охридски" с. Пчиња - Куманово.

Се брише: Трендевски Владе - директор, а се запишува Илиќ Сузана - вд директор за застапување на училиштето.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1253/99. (9431)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 1262/99, во регистарската влошка бр. 0200103987-3-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на Друштвото за производство, трговија и услуги ИВ-КОМЕРЦ-БАТО Јане и други ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Крсте Асенов" бр. 7/2-1.

Се брише: Јане Танев - управител со неограничени овластувања.

Се запишува: Тони Точевски - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Тони Точевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1262/99. (9432)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 1008/00, во регистарската влошка бр. 020251647-3-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на Друштвото за производство, инженеринг, промет и услуги МАГАЉБ КИФЕР Роберт и други ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Борка Талески" 24.

Се врши усогласување со правилник, промена на фирма седиште, пристапување на основачи, содржник, зголемување на основна главнина, промена на управител:

Се брише: Пројческа Силвана - управител со неограничени овластувања.

Се запишува: Шефки Аљити - управител со ограничување, се врши усогласување на дејностите во внатрешен и надворешнотрговскиот промет согласно со НКД на трговско друштво за проектирање и развој Роберт Кифер КИФЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО ДТЦ Буњаковец кат 1 лок 7 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1008/00. (9433)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 208/2000, во регистарската влошка бр. 02014211?-3-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив и содружник на Друштвото за трговија и производство ИЛАИ КОМЕРЦ Исмаил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Бајрам Шабани" бр. 13 Скопје.

Од Друштвото истапува основачот Рустеми Исамедин од Скопје со одлука од 1.02.2000 година. Се врши промена на називот и во иднина ќе гласи:

Друштво за трговија и производство ИЛАИ КОМЕРЦ Исмаил ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бајрам Шабани" бр. 13 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 208/2000. (9434)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1303/99, во регистарската влошка бр. 02015406?-3-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив и управител на Друштвото за производство, промет и услуги МАК МАМУТ СЕРВИС Владо и Ванчо ДОО Скопје, ул. "Мајаковски" бр. 26.

Промена на име на фирма и лице овластено за застапување на друштво со ограничена одговорност.

Да се брише: Владо Радевски - управител без ограничување.

Да се запише: Петар Грнчаровски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1303/99. (9435)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 65/00, во регистарската влошка бр. 6-02000541?-000-09, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив на Трговец поединец Петковска Панче Валентина ТП ноќен бар ДЕСПИНА Скопје ул. "Анастас Митров" бб.

Усогласување на дејности со НКД и префрлување на фирма на Трговец поединец Мито Јане Геров ТП ноќен бар ДЕСПИНА ул. "Анастас Митров" бб Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 65/00. (9436)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 196/2000, во регистарската влошка бр. 02004203?-3-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд истапувањето, пристапувањето на содружник, промената на назив и управител на Друштвото за трговија, производство и услуги КВАТРО Миле ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Сава Ковачевик" бр. 23.

Се менува името на друштвото во Друштво за трговија, производство и услуги КВАТРО Вукашин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

Во друштвото пристапува Вукашин Смилевски од Скопје, а истапува Миле Костовски од Скопје со одлука од 2.02.2000 година.

Се брише Миле Костовски - управител без ограничување, се запишува Вукашин Смилевски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 196/2000. (9437)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 996/99, во регистарската влошка бр. 020011347?-3-

03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив на Друштвото за производство и трговија БАРБУТ КОМЕРЦ Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Борис Кидрич" бр. 18.

Нов назив на друштвото:

Друштво за производство, трговија и услуги БАРБУТ КОМЕРЦ Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Борис Кидрич" бр. 18.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 996/99. (9438)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1269/99, во регистарската влошка бр. 02009219?-3-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на фирма, истапување на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕЛАНИ Роберт ДООЕЛ Скопје ул. "Павле Илиќ" бр. 6/2-8 Скопје.

На ден 24.10.1999 година истапил Саво Адамовски од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1269/99. (9439)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 1072/2000, во регистарската влошка бр. 02025177?-6-09-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на основач и назив на Сендвичара ПОПАЈ ТП Ацо Радивој Лазаревски ул. "Партизански одреди" бр. 37 вл. 1 локал 28.

Дејност:

55.30/1 - Ресторани и гостилници (без соби за сместување).

55.30/2 - Услуги на други угостителски објекти.

52.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки.

52.25 - Трговија на мало со алкохолни и други пијалаци.

Основач и управител Ацо Лазаревски од Скопје ул. "Лихнида" бр. 2/1-16.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1072/2000. (9440)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1431/99, во регистарската влошка бр. 8-02001493-000-0, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето на дејност со националната класификација на дејноста на Друштво "ЛИТИУМ РЕКОРДС" за трговија на големо и мало ДОО Павловски и други увоз-извоз Скопје Градски трговски центар I - кат.

Се врши усогласување на дејностите со Националната класификација на дејностите.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 35.12, 26.21, 25.22, 50.10, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84, 22.14, 22.15, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, консигнација, услуги во врска со меѓународниот транспорт, реекспорт, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1431/99. (9441)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 224/2000, во регистарската влошка бр. 02002319?-3-

09-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив и содружник на Друштвото за промет и услуги АВИЦЕНА Горѓи и други ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Водњанска" бр. 7.

Од Друштвото истапува содружникот Анкица Си-надинова од Скопје со одлука од 4.02.2000 година.

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе гласи:

Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА Горѓи ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Водњанска" бр. 7.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 224/2000. (9442)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 223/2000, во регистарската влошка бр. 020012553?-3-09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд истапувањето на содружник на Друштво за промет и услуги БИОТЕК - Анкица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Антоние Грубишки" бр. 2.

Називот ќе гласи:

Друштво за промет и услуги БИОТЕК - Анкица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Антоние Грубишки" бр. 2.

Истапува: Горѓи Нацка од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 223/2000. (9443)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 346/99, во регистарската влошка бр. 1-8701-0-0-0, го запишал во трговскиот регистар на овој суд истапувањето на основач на Производно трговско претпријатие за трговија на големо и мало "ИНТЕРМОБИЛ" ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Мирче Мацан" бр. 26 Скопје.

На ден 17.03.1999 година истапил Никола Трбојевиќ.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 346/99. (9444)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 235/2000 во регистарската влошка бр. 02004410?-6-06-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд бришењето на Трговец поединец за превоз на патници и стоки ИВЕ-ДАМ ТП, Драган Славе Бошковски Куманово ул. "30 Јули" бр. 12.

Се брише: Трговецот поединец за превоз на патници и стоки ИВЕ-ДАМ ТП, Драган Славе Бошковски Куманово ул. "30 Јули".

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 235/2000. (9445)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 1184/99, во регистарската влошка бр. 1-58606-0-0-0, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на лице во Претпријатие за производство, промет и услуги "Алмако-Консалтинг" ДОО експорт-импорт Скопје бул. "Климент Охридски" бр. 54/2-2.

Се врши промена на лицето овластено за застапување:

Да се брише Лила Зафировска - вд директор без ограничувања, а да се запише Сашо Гичев - вд директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1184/99. (9446)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 290/2000, во регистарската влошка бр. 02019761?-8-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд зголемувањето на основна главнина промена на директор на Друштво за производство, трговија и услуги НОВА ЕЛВАН ПЛАСТИКА Нуман ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Сердарот" бб, Скопје.

Се брише досегашниот управител Бертан Бељур, а се запишува новиот управител Халим Бељуровски.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 290/2000. (9447)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 214/2000, во регистарската влошка бр. 020185077?-3-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на управител на Друштво за трговија и услуги СТЕФИКОМ Александар и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "50 Дивизија" бр. 43/2.

Се врши промена на управителот:

Се брише Зорица Глигоровска управител без ограничувања, а се запишува Александар Ончевски управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 214/2000. (9448)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 247/2000, во регистарската влошка бр. 02005564?-8-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд проширувањето на дејност на Друштво за производство, трговија, туризам и сообраќај КОНТРАКТ Милорад ДООЕЛ ул. "Карл Маркс" бр. 68 Куманово.

Во внатрешниот промет се врши проширување со следниве дејности: 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.56, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.83, 93.01, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 247/2000. (9449)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 44/2000, во регистарската влошка бр. 1-1063-0-0-0, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд трансформацијата согласно ЗТПОК на Специјализирано претпријатие во општествена сопственост за производство и промет на хемиски производи за градежништво и заштита на материјали и објекти Скопје, ул. 20 бр. 46.

Организирање на општествено претпријатие во друштво со ограничена одговорност, и запишување податоци за друштво со ограничена одговорност, како и запишување на сопственичка трансформација според одредбите од ЗТПОК на: Претпријатие за производство и промет на хемиски производи за градежништво и заштита на материјали и објекти "АНТИКОР-МАКЕДОНИЈА" ДОО Скопје, ул. 20 бр. 46.

Се брише: Боро Димитриовски-директор со неограничени овластувања.

Се запишува: Каркински Тало-директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 44/2000. (9450)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 942/99, во регистарската влошка бр. 1-108-0-0-0, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на директор на Ученички дом "Професор Мижалковиќ" ул. "Тонко Димков" бр. 15-а Куманово.

Се брише досегашниот директор Круме Арсовски, а се запишува новиот директор Дарка Петрушевска директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 942/99. (9452)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 118/2000, во регистарската влошка бр. 02013059?-8-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд проширувањето на дејност на Друштво за производство, промет, посредување и услуги ЈП - КОМПАНИ

Јурица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Антон Панов" бр. 7.

Се дополнуваат следните дејности: 51.17, 51.18, 51.19, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 52.27, 52.33, 63.30, 74.12, 74.83, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 118/2000. (9453)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 93/00, во регистарската влошка бр. 02010567-8-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на управител на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало СУПЕР-КОМПАНИ ДМ, Насри ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Дижонска" бр. 11.

Се брише: Садика Насри, управител, без ограничувања.

Се запишува: Садика Илјаз, управител, без ограничувања.

Пречистен текст гласи: Садика Илјаз, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 93/00. (9455)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 110/2000, во регистарската влошка бр. 020093477-8-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд проширувањето на дејност на трговско Друштво за производство, промет и услуги БУИГ Татјана ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Иван Козаров" бр. 24/2-1 Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 26.70, 26.81, 26.82.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 110/2000. (9456)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1543/99, во регистарската влошка бр. 020075567-3-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на содружник на Друштво за производство, промет, посредување и услуги МОТИС Петре и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Авној" бр. 104/3-9.

Истапува содружникот Андовска Тодорка од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1543/99. (9458)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1069/99, во регистарската влошка бр. 020128947-3-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на лице на Трговско друштво за трговија на големо и мало и услуги МЕДИ-МАР Марија и други ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Црнче" бр. 52.

Се врши промена на лицето овластено за застапување:

Да се брише Игнатова Марија управител без ограничувања, а да се запише Игнатов Драган - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1069/99. (9459)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 162/2000, во регистарската влошка бр. 0200111277-8-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на управител на Друштво за превоз, трговија и услуги ВЕНА-КОМЕРЦ Миле Најдовска ДООЕЛ увоз-извоз бул. "АСНОМ" бр. 20/1-14 Скопје.

Се врши промена на управителот:
Да се брише КИШ ГУРО управител без ограничувања.

Да се запише Новоселски Борис-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 162/2000. (9461)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 47/2000, во регистарската влошка бр. 1-9146-0-0-0, го запишал во трговскиот регистар на овој суд бришењето од судскиот регистар на Земјоделско индустријски комбинат Куманово, Акционерско друштво Куманово Ц.О.бул. "III МУВ" бр. 17 поради еѓатусна промена-поделба настаната во процес на трансформација во нови друштва:

1. АД-ЗИК "Млекарство" со рег. ал. 020250537-4-01-000
2. АД-ЗИК "Лозароовоштарство и преработка" - 020250137-4-03-000
3. АД-ЗИК "Сточарство и преработка" - 020250147-4-03-000
4. АД-ЗИК "Сервис и транспорт" - 020250187-4-09-000
5. АД-ЗИК "Трговија" - 020250157-4-01-000
6. АД-ЗИК "Оранжерии" - 020250497-4-09-000
7. АД-ЗИК "Романовце" - 020250167-4-01-000
8. АД-ЗИК "Младо Нагоричане" - 020250517-4-01-000
9. АД-ЗИК "Пчџа" - 020250177-4-01-000
10. АД-ЗИК "Скачковце" - 020250507-4-01-000
11. АД-ЗИК "Градиште" - 020250527-4-01-000

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 47/2000. (9463)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 275/2000, во регистарската влошка бр. 020197417-8-01-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив, проширување на дејност ВТП и промена на управител на Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОДАН - 1 Рустем ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул. "Ј. Златановски" бр. 116.

Се менува називот на Друштвото и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КОДАН-1 Рустем ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул. "Ј. Златановски" бр. 116.

Дејноста се проширува со: 01.12/4, 01.21, 01.24, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.66, 28.73, 36.10, 36.11, 36.13, 36.15, 36.63, 55.30/1, 55.30/2, 50.50, 65.12/3, 71.10, 74.40, 74.81.

Се брише Рустем Рустема-управител без ограничување.

Се запишува Мет Рустема-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 275/2000. (9464)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 172/2000, во регистарската влошка бр. 020039397-6-09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд бришењето на ТП сендвичара МАЛЕАРЦИ ТП Муаледин Невзат Амети ул. "Седек Костовски" 66. Гости-вар.

Се врши бришење од трговскиот регистар на: Сендвичара МАЛЕАРЦИ ТП Муаледин Невзат Амети ул. "Седек Костовски" 66. Гости-вар.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 172/2000. (9466)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 1185/99, во регистарската влошка бр. 1-13431-0-0-0, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на директор на Претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз "Хермес Интернационал" ДОО Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 29.

Се брише досегашниот директор Смилев Димче а се запишува новиот директор Виолета Стошиќ.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1185/99. (9467)

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1185/99. (9468)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 33/2000, во регистарската влошка бр. 8-02001244-000-09, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив, седиште и дејност на Стоматолошка ординација МЕДЕОР др. Сарчевски ДООЕЛ Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 29/2 Скопје.

Се менува седиштето и името на Здравствената организација-Аптека МЕДЕОР Дејан ДООЕЛ Скопје и во иднина ќе гласи:

Стоматолошка ординација МЕДЕОР др. Сарчевски ДООЕЛ Скопје ул. "Орце Николов" бр. 29/2 Скопје.

Се брише дејноста 52.31 а се запишува дејноста 85.13 - Стоматолошка практика.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 33/2000. (9469)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Срег. бр. 1062/99, во регистарската влошка бр. 1-69269-0-0-0, го запишал во трговскиот регистар на овој суд бришењето на ТП ТОДОР Мито ДАЈЛИЕВ Приватна здравствена организација-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство "Д-р ТОДОР ДАЈЛИЕВ". Скопје ул. "Васил Горгов" бр. 20/51.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1062/99. (9471)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 242/2000, во регистарската влошка бр. 02014728?-8-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на управител на трговско друштво за производство трговија и услуги ЛЕДИКОМ Идрис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 25/1.

Се врши промена на управителот:

Да се брише Идрис Зумери управител со неограничено овластување, а да се залуше Агрон Зумери управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 242/2000. (9473)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 38/00, во регистарската влошка бр. 02018475?-3-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд истапувањето на содружник на Трговското друштво за производство, промет и услуги КОРТИНА Дамјан и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Васко Карангеловски" бр. 38/24.

Истапува основачот Аврам Чаловски.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 38/00. (9474)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 336/2000, во регистарската влошка бр. 02006297?-3-03-000, ја запишал во трговскиот регистар на овој суд промената на назив на Друштво за туризам, трговија и услуги СИТИ Силвица и др. ДОО экспорт-импорт Скопје ул. "11 Октомври" 23/2 во Скопје.

Промената на називот на Друштвото е:

Трговско друштво за производство, промет и услуги СИТИ КОМЕРЦ 88 Горе и Силвица ДОО экспорт-импорт Скопје ул. "11 Октомври" 23/2 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 336/2000. (9476)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 101/00, во регистарската влошка бр. 02004140?-3-01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд истапувањето на основач на Друштво за производ-

ство, трговија и услуги СЕТКОМ-ИНД Драган и др. ДОО экспорт-импорт Скопје ул. "Иво Рибар Лола" бр. 59-2а.

Истапува основачот Здравко Николовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 101/00. (9477)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 9/2000, во регистарската влошка бр. 6-02001669-000-01, го запишал во трговскиот регистар на овој суд бришењето на трговец поединец со ЗТД на ТП Кочева Филип Адријана-Колонијална продавница СТОСА с. Миравци општина Миравци.

Бришење на трговец поединец со ЗТД.

Бришење на ТП Кочева Филип Адријана колонијална продавница СТОСА с. Миравци општина Миравци.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 9/2000. (9485)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 115/2000, во регистарската влошка бр. 4-02000184-000-9, го запишал во трговскиот регистар на овој суд проширувањето на дејност на Акционерско друштво за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" во државна сопственост, ул. "Орце Николов" бб-Скопје.

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското работење се дополнува дејноста:

63.40 Активности на други посредници во сообраќајот.

52.48 Друга трговија на мало во специјализирани продавници.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 115/2000. (9487)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 67/2000, во регистарската влошка бр. 1-18422 ја запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатие за угостителство и туризам "МОЛИКА ДОО Битола - ПО Хотел "МОЛИКА" - Битола.

Директор- без ограничување Горан Невеновски.

Марковачев Стојан- му престануваат овластувањата за застапување и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 67/2000. (8985)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 65/2000, во регистарска влошка бр. 002459 го запишал во трговскиот регистар проширувањето на дејност во Трговското друштво за градежништво, трговија, услуги и увоз-извоз Субија Изеироски Н-СУБИ-ПРОМ СТРУГА ДООЕЛ со адреса на ул. "Црни Дрим" бр. 7 Струга.

Основач на друштвото е Субија Изеироски.

Друштвото во прометот со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Дејности: 74.83 и 93.05.

Овластен застапник Субија Изеироски - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 65/2000. (8986)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 14/2000, во регистарска влошка бр. 000816 го запишал во трговскиот регистар бришењето од судскиот регистар на Трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили Кани Аќиф Љумановски ТП - Ресен, Ресен, ул. "Мите Трповски" бр. 28.

Се брише од трговскиот регистар на трговецот за превоз на патници со такси автомобили Кани Аќиф Љумановски ТП Ресен.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 14/2000. (8987)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 406/99, во регистарска влошка бр. 006795, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговец-поединец за угостителски услуги Наумовска Наумче Ружа МАКАУС с. Подмоље, Охрид.

Дејности: 55.40 - барови.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 406/99. (8988)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 22/2000, во регистарска влошка бр. 002222, ја запиша во трговскиот регистар одлуката за промена на лице за застапник на Друштвото за трговија и услуги Митревски Зоран Шварц увоз - извоз Битола ДООЕЛ, Битола ул. "Едвард Кардељ" бр. 32-36.

Му престанува овластувањето за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет на управителот Зоран Митревски и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е управителот Митревски Никола од Битола мб 1604968-410039.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 22/2000. (8989)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 50/2000, во регистарска влошка бр. 005372, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластеното лице на Друштвото за трговија на големо и мало, увоз - извоз и услуги НИК - ТА Николче ДООЕЛ Битола, с. Канино, Бистрица.

Промена на лицето овластено за застапување на Друштвото за трговија на големо и мало, увоз - извоз и услуги НИК - ТА Николче ДООЕЛ с. Канино Бистрица.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно - трговското работење на лицето Талевски Николче - управител и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно - трговското работење на друштвото е Гордана Талевска управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 50/2000. (8990)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 137/2000, во регистарска влошка бр. 004189, ја запиша во трговскиот регистар промената на лица за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги "Даше" Марјан Милевски ДООЕЛ увоз - извоз, ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 11 Кичево.

Промена на лице овластено за застапување управител во Друштвото за производство, трговија и услуги ДАШЕ Марјан Милевски ДООЕЛ увоз - извоз Кичево ул. "Ј. Ј. Свештарот" бр. 11

Се разрешува досегашното лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет Марјан Милевски и се брише од трговскиот регистар.

За управител на друштвото се именува Туфекџијоски Шукрија управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 137/2000. (8991)

Основниот суд Битола во Битола со решението Трег. бр. 35/2000, во регистарска влошка бр. 1 - 19874

ја запиша во трговскиот регистар промената на директор во Основното училиште Д-р Владимир Полежински, ц. о. Кичево, ул. "Арсо Војвода" бб. Кичево.

Промена на лице овластено за застапување на Основното училиште Д-р Владимир Полежински цо Кичево. Му престанува овластувањето за застапување на Основното училиште на директорот Борис Гаврилоски и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на училиштето е Симјан Папазовски - директор ВД.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 35/2000. (8992)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 41/2000, во регистарска влошка бр. 002960, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за транспорт, трговија и услуги. Сашо Здравковски и други КИКИТРАНС увоз-извоз Битола ДОО, Битола, ул. "Пелистер" бр. 83.

Промена на управител на Друштво за транспорт, трговија и услуги, Сашо Здравковски и други КИКИТРАНС увоз-извоз Битола ДОО.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на Сашо Здравковски и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Сузана Дамевска - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 41/2000. (8993)

Основниот суд Битола во Битола, со решението ПТрег. бр. 134/2000, во регистарска влошка бр. 005163, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за трговија, производство и услуги Петко и Илко АНГРОКОМЕРЦ увоз - извоз ДОО Битола.

Лице овластено за застапување на субјектот: Виолета Димовска во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Му престануваат овластувањата за застапување на лицето Петко Димовски.

Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 134/2000. (8994)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1447/2000 од 23.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ТИФАНИС-М" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Цон Кенеди" бр. 13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-181819.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20233)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1512/2000 од 20.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за угостителство и трговија "3 ММ" Павле и др. д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава Ковачевски" бр. 37-б, со жиро сметка 40100-601-247805.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50-3/4.

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1241/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација - стоматолошка ординација "ЈОВАНОВСКИ" ц.о. од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 36-И/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-23521.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20275)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1472/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало ДЕ-ТРИ-КА ПРОМЕТ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 63 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-102163.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20276)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1336/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и надворешна трговија "ОХРИДИЈА-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Народни Херои" бр. 23-61/1-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95539.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1382/2000 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и туристичко посредување "АДРИАТИК-КОМЕРЦ" од Куманово, ул. "Тоде Мендол" бр. 93 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-2720.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вельковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20281)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 951/99 од 27.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги "ЕУРОМАРКЕТ" Панче и др. д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "163" бр. 117 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-414254.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вельковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20282)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1367/2000 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало "ДУБОВА-КОМЕРЦ" ц.о. од Куманово, ул. "Ристо Романовски" бр. 20 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-11191.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вельковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20283)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Сопствениците Груевски Зоран, Димовски Љупчо и Грујовски Бошко продаваат 16/62 идеални делови од недвижноста нива 5 класа во површина од 1877 м², во место викано "Село" и објект 78 м², и дворно место 500 м², кој лежи на КП 283 КО Зелениково според Поседовен лист број 49 по цена од 50 денари од 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаснувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат ба понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир - Скопје, ул. "II Македонска бригада" бр. 54. (20214)

Сопственикот Зекири Невзат продава шума 5 класа во површина од 2382 м², и нива 5 класа во површина од 330 м², во место викано "Коштанје" кој лежи на КП 295 и 296 КО Љуботен според Поседовен лист број 509 по цена од 10 денари од 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаснувањето на огласот во "Службен вес-

ник на РМ" писмено да се изјаснат ба понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир - Скопје, ул. "2 Македонска бригада" бр. 54. (20215)

Сопственикот Исљам Мустафа продава шума 4 класа во површина од 1456 м², и нива 7 класа во површина од 4328 м², во место викано "Барди Мало Аре Маск" кој лежи на КП 2780 и 2781 КО Блаце Кале според Поседовен лист број 312 по цена од 30 денари од 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат ба понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир - Скопје, ул. "2 Македонска бригада" бр. 54. (20216)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 4829, план 17, место викано "Страишта", класа 7, со површина од 6280 м², во КО Љубанци, сопственост на продавачот Младеновски Борис од Скопје, н.м. Илинден, ул. "Гоце Делчев" бр.157, за купопродажна цена од 40,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата еа достават до нотарот, Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопје саем, Скопје. (20232)

Продавачот Милевка Глигор Станојкова од Штип, ул. "Плачковички одред" број 22 е сопственик на недвижен имот - нива во место викано "Клупче" на К.П. број 18/2, класа 4, со површина 5313 м², евидентиран во Поседовен лист број 9 за КО Долни Балван.

Наведениот имот се продава за цена од 15.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотар, Ленче Томе Карнафиловска од Штип, со седиште на ул. "Генарал Михајло Апостолски" број 5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (20235)

Се продава земјоделско земјиште - 1/4 идеален дел од нива во КО Петровец, на КП бр. 122/3, план 4, скица 2, место викано "Бавчи", 4 класа, со вкупна површина од 3115 м², сопственост на Снежана Тодоровиќ и Владо Тодоровиќ, двајцата од Скопје, за цена од 160,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "Куман Јонузовски Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (20279)

Се продава земјоделско земјиште: нива со КП 1200/ 1, во место викано "Осојница", класа 5, во површина од 1514 м², нива со КП 1253/1, во место викано "Вртача", класа 2, во површина од 740 м², и нива со КП 1253/4, во место викано "Вртеча", класа 2, во површина од 740 м², сите заведени во ПЛ 155 за КО Коинце, сопственост на Спасовски Душан од Куманово, ул. "Ленинова" бр. 33/17 за цена од 15 ден. по метар квадратен.

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (20266)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на К.П. 958 на место викано "Лозја" класа 4 во површина од 721 м², заведен во поседовен лист бр. 513 за К.О. Лавци, сопственост на продавачот Тасевски Јанев Коста од Ресен, за цена од 108.150,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (20267)

Се продаваат 3/5 (три идеални петини) од земјоделско земјиште - построено на К.П. бр. 1516, место викано "Ливади", нива класа 1-ва, во површина од 958 м², К.О. Радолишта, сопственост на Чолаки Куртиш Пашо од с. Радолишта, за цена ид 62.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот, Сашо Гурчиноски, "Плоштад на Революција" бб, Струга. (20285)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр.831/3, план 6, скица 14, место викано "Попов Сад", култура нива, класа 8, со површина од 700 м², за КО Рауштак, сопственост на Лазаревска Марија, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр.18/5-1, Скопје. (20280)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1220416/99, издаден од ОВР - Струга на име Мевмедоски Реџеп, с. Октиси, Струга. (20243)
 Пасош бр. 0946306 на име Јанев Горѓи, ул. "4 Јули" бр. 13, Кавадарци. (20247)
 Пасош бр. 0829693 на име Груевски Ѓеѓе, ул. "П.Котеска" бр. 93, Прилеп. (20251)

Пасош бр. 1145835 на име Шефит Феризи, с. Симица, Гостивар. (20253)

Пасош бр. 0030164, издаден од УВР Скопје на име Хава Селман, ул. "А. Писевски" бр. 44, Скопје. (20270)

Пасош бр. 277182/94, издаден од УВР Скопје на име Рабија Вели, с. Страчинци, Скопје. (20272)

Пасош бр. 1040358/97, издаден од УВР Скопје на име Алма Вели, с. Страчинци, Скопје. (20273)

Пасош бр. 1179642/90, издаден од ОВР Струга на име Тафилоски Сафет, с. Лабуништа, Струга. (20284)

Пасиш бр. 945782 на име Тони Михајлов, ул. "Н. Коперник" бр. 21, Штип. (19581)

Пасош бр. 1099372, издаден од УВР - Скопје на име Панев Драган, ул. "С. Ковачевик" бр. 1/9, Скопје. (20293)

Пасош бр. 0414389 на име Петров Мики, с. Василево бр. 59, Струмица. (20331)

Пасош бр. 223762, издаден од УВР - Струмица на име Грччаров Ванчо, ул. "Иљо Шопов" бр. 41, Струмица. (20395)

Пасош бр. 0198921, издаден од УВР - Тетово на име Исмаијаки Изабри, с. Боговиње, Скопје. (20395)

Пасош бр. 530074 на име Хукали Афмедије, ул. "Ј.Ј. Свештарот" бр. 13, Кичево. (20399)

Пасош бр. 1382375, издаден од УВР - Струмица на име Гроздановски Ацо, с. Дражево бр. 63, Струмица. (20418)

Пасош бр. 920750, издаден од УВР - Струмица на име Атанасов Оливерчо, с. Муртино, Струмица. (20418)

Пасош бр. 860280, издаден од ОВР - Валаново на име Кочев Златко, ул. "Орце Николов" бр. 17, Вландово. (20421)

Пасош бр. 844391, издаден од УВР - Струмица на име Ковачев Александар, ул. "Бр. Миладинови" бр. 30, Струмица. (20421)

Пасош бр. 457114/94, издаден од УВР - Тетово на име Митрушева Јана, ул. "142" бр. 7, Тетово. (20422)

Пасош бр. 1213974, издаден од ОВР - Неготино на име Игор Андонов, ул. "Партизанска" бр. 2/42, Неготино. (20448)

Пасош бр. 1154434/98, издаден од УВР - Скопје на име Чичевски Никола, ул. "Г. Поп Христов" бр. 6/5-17, Скопје. (20448)

Пасош бр. 1321954/99, издаден од УВР - Тетово на име Селами Муниши, ул. "106" бр. 8, Тетово. (20521)

Огласот за пасош бр. 1380324/2000 објавен во бр. 41/2000 "Службен весник на РМ" на име Митревски Драге, ул. "Пехчевска" бр. 5/1-7, Скопје, се стонира.

Пасош бр. 1355719/00, издаден од УВР Скопје на име Ангеловски Горѓи, с. Ржангино, Скопје. (20536)

Пасош бр. 971969/97, издаден од УВР - Тетово на име Муради Алиеви, с. Бродец, Тетово. (20542)

Пасош бр. 0495553, издаден од УВР - Гевгелија на име Слободан Димовски, ул. "Скопска" бр. 21, Гевгелија. (20542)

Пасош бр. 0219185 на име Полумеша Цами, Дебар. (20542)

Чекови бр. 014357412 и 014357413, од тековна сметка бр. 04598955, издадени од Комерцијална банка на име Симоновски Бранко, Скопје. (20269)

Работна книшка на име Гоце Анастасов, Кочани. (20245)

Работна книшка на име Селимовски Рамадан, Скопје. (20245)

Работна книшка на име Билјана Мишева, Свети Николе. (20246)

Работна книшка на име Ангелова Силвана, Струмица. (20248)

Работна книшка на име Рушита Лулзим, с. Равен, Гостивар. (20255)

Работна книшка на име Станков Димитар, Скопје. (20242)

Работна книшка на име Николиќ Благица, Скопје. (20242)

Свидетелство на име Станојев Ивица, ул. "Д. Дол" бр. 89, Крива Паланка. (20242)

Индекс бр. 2255 издаден од Педагошки Факултет - Скопје на име Петрова Весна, Неготино. (20262)

Чекови од бр. 5070886 до 5070896 и 3261958, од тековна сметка бр. 8577038, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаневски Зоран, Скопје. (20204)

Работна книшка на име Тодосиев Ивица, ул. "Ст. Манов" бр. 13, Кочани. (20184)

Работна книшка на име Милев Ласто, с. Уларци, Кочани. (20185)

Работна книшка на име Алиев Сакип, Скопје. (20187)

Работна книшка на име Спасиќ Станимир, с. Трмеца, Куманово. (20187)

Работна книшка на име Ајроски Булент, Македонски Брод. (20195)

Работна книшка на име Мухамет Исмаили, Тетово. (20205)

Работна книшка на име Тодосиев Драганчо, Кочани. (20205)

Работна книшка на име Хаљим Ислами, с. Буковиќ, Скопје. (20205)

Работна книшка на име Белевски Роберт, Скопје. (20212)

Работна книшка на име Цезми Абдурамани, Скопје. (20212)

Воена книшка бр. 113384 на име Јусуф Асан, Скопје. (20212)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 год и диплома, издадени од Гимназија "Орце Николов" Скопје на име Китаноски Валентин, Скопје. (20212)

Свидетелство за 1 година, издадено од ДСУ "Р.Ј. Корчагин" Скопје на име Томоска Тамара, Скопје. (20217)

Здравствена легитимација на име Антов Гоце, с. Злетово, Пробиштип. (20191)

Уверение на име Фаризи Реџие, Тетово. (20198)

Даночна картичка бр. 4030998338795, издадена од Управа за приходи на име ТДППУ "Т.И.М", Скопје. (20225)

Даночна картичка бр. 4030994353862, издадена од Управа за приходи на име ППМПИ "Евроелектро", Скопје. (20225)

Даночна картичка бр. 4030992123738, издадена од Управа за приходи на име А1 Телевизија ДООЕЛ, Скопје. (20230)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/2000

Набавувач:

Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14.

1. Предмет на набавката е:

Изградба мост на река Пена, на регионалниот пат Р-405, транзитен дел низ Тетово.

2. Доставување и содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

2.1. Име и адреса на понудувачот.

2.2. Извод од регистрација на дејноста.

2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет (оригинал или заверена копија од нотар).

2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликвидација, што се докажува со извод од судска евиденција, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во последните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачателите.

2.6. Опис на механоопремата, машини, бази, постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и опременост за докажување на квалитетот на работите.

2.7. Податоци за кадровската екипираност на техничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведувањето на работите и контролата на квалитетот (квалификации, искуство и сл.)

2.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток опис досега извршени работи. Предлогот треба да биде поткрепен со писмена согласност на соизвршителот.

2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна цена како е дадена во оригиналот на тендерската документација. Цените треба да бидат со вклучени сите такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на додана вредност).

3. Рок на изведување на работите во денови, искажан преку динамичен план на поважните позиции.

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Договорот.

3.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови.

4. Критериуми за избор:

понуената цена, 40 поени,
доказан квалитет на досега

извршени работи од ваков вид, 30 поени,
- рок на извршувањето. 30 поени.

5. Рок и начин на доставување на понудите

5.1. Рокот на доставување на понудите најдоцна до 15.06.2000 година до 11 часот, лично во архивата на Нарачателот: Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје.

5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 од Законот за јавните набавки.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

6. Завршни одредби

6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на овластени претставници на понудувачот, што се докажува со оригинален писмен документ оверен од одговорното лице.

6.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 15.06.2000 година во 12 часот, во просторните на Фондот на 6-ти кат-сала.

6.3. Тендер документацијата може да се подигне секој работен ден од 08-14 часот, соба бр. 6 на трети кат. Техничката документација може да се разгледа во истиот термин секој работен ден.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на град Скопје - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-16/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА АВИОНСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: прибирање на понуди за избор на средство за аеросолна дезинсекција и негова апликација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност што ги опфаќа работите од набавката.

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за уништување на комарци во урбана средина.

2.2. Средството треба да биде регистрирано за вршење на аеросолна дезинсекција во урбана средина на територијата на Р. Македонија.

2.3. Понудувачот на средството треба да биде регистрирано за вршење на оваа дејност (производство и/или промет на отрови).

2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната дезинсекција треба да биде регистриран за вршење на таков вид дејност и да располага со соодветен стручен кадар, авиони и опрема која соодветствува на начинот на аплицирање на средството.

2.5. Аеросолната дезинсекција ќе се врши на територијата на град Скопје и ќе опфати површина од 10.000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и ќе се одвива во месеците јуни, јули и август 2000 година, во дополнително утврдените термини.

2.6. Изведувањето на работите е спрема прописите и стандардите, предвидени за овој вид на работа, во Република Македонија и со странски стандарди прифатени во Република Македонија.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на средството за аеросолна дезинсекција;

3.2. Регистрација на средствата за авионско запрашување во урбана средина за територијата на Република Македонија, издадена од Министерството за здравство;

3.3. Соодветна документација за средството од страна на надлежните институции за:

- извршена физичко-хемиска анализа;

- оценка на ефикасноста на препаратот;

- токсиколошка оценка на средството.

3.4. Податоци за производителот на средството;

3.5. Референтна документација за употребата и ефикасноста на средството;

3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудувачот на средството;

3.7. Потребно количество од средството за третирање на 1 хектар;

3.8. Начин на негово приготвување за апликација;

3.9. Начин на аплицирање на средството;

3.10. Единечна цена по хектар и вкупна цена за еден третман од 10.000 ха и вкупна цена за три третмани, односно за 30.000 ха.

3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на услугата за аплицирање на средството;

3.12. Регистрација на дејноста на фирмата;

3.13. Атест на опремата за аплицирање;

3.14. Референтна листа на понудувачот на авионските услуги;

3.15. Единечна цена за авиотретирањето по хектар, вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и вкупна цена за три авиотретирања, односно 30.000 ха.

3.16. Начин и рок на плаќање;

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 22 и 24 од Законот за јавни набавки)

4.1. Документ за бонитет од носителот на платен промет.

4.2. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот.

КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПОДОБЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Вкупната вредност на понудените работи и единечните цени на работите.

5.2. Рок на извршување на работите.

5.3. Начин на плаќање.

5.4. Гаранција за квалитет на извршените работи.

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Петнаесет (15) дена од денот на објавувањето, или до терминот на јавното отворање.

6.2. Доставувањето на понудите е преку пошта или во архивата на Град Скопје, а согласно чл. 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на јавниот повик и истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, или во архивата на Град Скопје (барака б).

6.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 16 јуни 2000 година, во 10,00 часот, во салата за состаноци, барака 2 - Град Скопје, ул. "Илинденска" бб.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање понуди и ја немаат севкупната документација која со овој повик се бара, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Дополнителни информации и појаснувања можат да се добијат во Градскиот комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина (барака 9, тел. 233-837).

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и чл. 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации го објавува следниот

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 74/00
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА
КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАС.
КИСЕЛА ВОДА - СКОПЈЕ**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Предмет на набавката: изработка на кабловска канализација во нас. Кисела Вода - Скопје.

1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи по предмер кој може да се подигне во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агротехника), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1000 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена 60%
- бонитет 10%
- начин на плаќање 10%
- рок на изведба 4%
- референтна листа 8%
- кадровска опременост 4%
- техничка опременост 4%

1.6. Рок на поднесување на понудите 14.06.2000 година до 10,00 часот.

1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачачот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да биде изработена и доставена на подигнатата тендер документација.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски телекомуникации - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација, оригинали, или копии заверени кај нотар:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува Министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата и занаетлиството, или професионално здружение, односно ревизорски извештај од страна на ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

- доказ од судот дека понудувачот не е во стелнај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Напомена: Сите документи треба да бидат оригинали или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 14.06.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.06.2000 година во 10.00 часот во дирекцијата на АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите може да контактираат со Самостојна градежна служба на тел.141-415; 141-177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации го објавува следниот

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 75/00
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА
КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ПО УЛ. "ИЛИН-
ДЕНСКА" ВО ТЕТОВО И УЛ. "167" ВО МАЛА
РЕЧИЦА**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Предмет на набавката: изработка на кабловска канализација по ул. "Илинденска" во Тетово и ул. "167" во Мала Речица.

1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи по предмер кој може да се подигне во канцеларијата бр. 32 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агротехника), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена 60%
- бонитет 5%
- начин на плаќање 5%
- рок на изведба 10%
- референтна листа 8%
- кадровска опременост 4%

- техничка опременост 8%
- 1.6. Рок на поднесување на понудите 14.06.2000 година до 12.00 часот.
- 1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.
- 2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.
- 2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.
- 2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-лот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
- Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски телекомуникации - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува Министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од страна на ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Напомена: Сите документи треба да бидат оригинали или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

- 4.1. Отворениот повик трае до 14.06.2000 година.
- 4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.06.2000 година во 12.00 часот во Дирекцијата на АД за Телекомуникации Македонски телекомуникации во салата на 4-ти кат.
- 4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.
- 4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- За дополнителни информации, понудувачите може да контактираат со Самостојна градежна служба на тел.141-415; 141-177.

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 76/00 (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА, ПРЕЗЕНТАЦИОНА И КОМУ- НИКАЦИСКА ОПРЕМА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Предмет на набавката: Компјутерска, презентациона и комуникациска опрема.

1.3. Вид и количина: Дадени во техничката документација:

Техничката документација може да се подигне во канцеларијата на МТ-нет секој работен ден од 10-12 часот.

Износот на надоместокот што треба да се плати при подигнување на техдерската документација е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи 50 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, делонент на Стопанска банка - Скопје;

- за странски понудувачи 50 ДЕМ на жиро сметка бр. 40100-620-1625730522-1950 на АД "Македонски Телекомуникации" во Комерцијална Банка АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000 Скопје.

1.4. Само понудувачите кои ќе ја откупат техничката документација ќе имаат право да поднесат понуди.

1.5. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- технички карактеристики на опремата 40 поени
- цена на набавката 20 поени
- начин на плаќање и рок на испорака 20 поени
- постпродажен сервис и техничка поддршка 15 поени
- референци 5 поени

1.7. Рок на поднесување на понудите 15.06.2000 година до 12.00 часот, кога ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.8. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.6. Доколку истите не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

2.3. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки).

2.4. Понудата треба да содржи податоци за гарантниот рок, начинот на сервисирање и одржување во гарантен рок и надвор од гарантниот рок.

2.5. Понудувачите на компјутерска, презентациона и комуникациска опрема треба да достават доказ за потеклото како и докази за обезбеден сервис и резервни делови.

2.6. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извештај со мислење за бонитетот на понудувачот издаден од ЗПП на Република Македонија, (согласно член 22 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" 32/98), во оригинален примерок или фотокопија заверена кај нотар, односно за странско

правно или физичко лице ревизорски извештај од странска ревизорска институција кои претставуваат комерцијална ревизија;

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација, издаден од страна на судот (согласно член 24 од Законот за јавните набавки);

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, (согласно член 24 од Законот за јавните набавки);

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.7. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, која треба да биде доставена со придружната документација.

2.8. Понудата треба да содржи поединечни цени односно основна цена, како и вкупна крајна цена (со вкalkулиран данок и царина). Цената треба да биде изразена во американски долари.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

3.2. Понудите се доставуваат на Дирекција во АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 66 и тоа до 15.06.2000 година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавното отворање на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на Друштвото или потврда за предадена пратка).

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје.

Во затворениот плик треба да име уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

4.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 15.06.2000 година во 12,00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

4.3. На отворањето на понудите може да присуствуваат претставници на понудувачот кои на Комисијата на набавувачот ќе и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

4.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 135-224 кај Душица Јаневска e-mail mtnt_tender@mt.net.mk

Комисија за јавни набавки

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 77/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ- ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУ- ДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" Скопје, ул. "Орце Николов" 66, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Комуникациска и мрежна опрема за имплементација на IP мрежа на МТ и тоа:

- Главна мрежа (Core - Јадро на мрежата)

- Рабна мрежа (Edge Network)

- Dial-up пристапна мрежа

- Систем за менаџирање на мрежата

и следните сервиси:

- Базичен Интернет пристап

- Dial-up и ISDN Интернет пристап

- Директен Интернет пристап (изнајмени линии)

- Интернет сервиси со додатна вредност (Value Added Services) како: Премиум пристап, Корисници со менаџирана опрема, Менаџирана сигурност на корисници;

- Виртуелни Приватни Мрежи преку IP протоколот;

- Carrier to Carrier сервиси, како на пример Интернет Dial-up препродажба преку дилери кои не поседуваат инфраструктура.

1.3. Изборот - предквалификација на подобни понудувачи ќе се врши врз база на оценка дали имаат:

1. Економско - финансиски бонитет;

2. Потребен техничко-технолошки бонитет (техничка способност на производителот: Референци, искуство и стручни кадри за извршување на набавката, и неопходна техничка опременост и други капацитети за реализација на набавката).

3. Гаранција за квалитет и стандард (се докажува со добри атести и сертификати од домашни и меѓународни институти или администрации и стандарди за квалитет).

1.4. Рок на доставување на пријавите: Рок на доставување на пријавите со неопходната документација е до 09.06.2000 год. до 15,00 часот.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Пријавата треба да ги содржи основните податоци за фирмата како што се: името, адресата и седиштето на понудувачот, овластено лице, телефон и факс.

2.2. Документацијата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот како гаранција за квалитетно работење:

- референци - Список и опис на слични проекти и испораки во последните 2 години со податоци за корисниците.

Во случај ако Понудувачот нуди продукти кои директно не ги произведува, неопходна е потполна авторизација на Понудувачот од производителот за поднесување на апликацијата.

Понудувачот треба да ја образложи релацијата со производителот во смисол на имплементација и поддршка.

Компанијата која ја доставува документацијата е потребно да поседува директен договор со производителот.

- кадровска структура - Посочување на персонал како и техничка кадровска структура на фирмата, особено во смисол на поддршката во претпродажен и пост продажен период.

2.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за регистрација на фирмата за вршење на дејноста;

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавна набавка на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" објавува

- документ (извештај), за бонитет чија содржина е пропишана од Министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавни набавки, (за понудувачи, по потекло од Р.Македонија).

- странско правно лице кое се јавува како понудувач, доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение, на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки (за понудувачи од Р.Македонија).

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фото копија да бидат заверени од страна на нотар.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

3.1. Пријавата со документацијата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Пријавите се испраќаат во затворен плик кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отварај" како и бројот на јавниот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.3. Документацијата се доставува со предавање во архивата или по пошта на адреса: АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Комисија за јавни набавки, "Орце Николов" бб, 91000 Скопје, Македонија најдоцна до 09.06.2000 година до 15.00 часот.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Пријавата треба да ги содржи сите податоци и документи неопходни за проценка на сите критериуми за избор на кандидати за понудувачи од точка I и II од огласот.

4.2. Пријавите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

4.3. За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со: Душица Јаневска, тел +389 91 135 224, E-mail: mtnet_tender@mt.net.mk.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/219 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на:

1. Патнички моторни возила до 1500 цсм, на дизел гориво или безоловен бензин, со 4 или 5 врати 20 возила
2. Патнички моторни возила до 2000 цсм, на дизел гориво или безоловен бензин, со 4 врати, клима уред и радиокасетофон 5 возила

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на правни и физички лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.

Набавката е делна по видови на средства и количини.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена, поединечни и вкупно за наведените средства, без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник.

3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на понудената марка и тип на средство, а согласно бараните карактеристики со овој повик (каталози или проспекти),

4. Начин и услови на плаќање (можност за увоз на средствата),

5. Рок на испорака на средствата,

6. Гарантен рок,

7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет,

2. Доказ согласно член 24, точка а) и б) од законот.

3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од законот (понудувачот треба да се достави референтна листа на извршени испораки во досегашниот период, обезбеден сервис со расположива техничка опрема и стручен кадар и резервни делови за понудените средства).

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот и тоа: (50 поени), квалитет (40 поени) и начин на плаќање (10 поени).

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со насоката за Отворен повик бр. 16-12/219, оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документација од глава IV, треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од законот, на адреса: министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

VII. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се одржи на 19.06.2000 година, во 11.00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документацијата од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 70 и 28 21 64.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-11/319 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на Република Македонија.

2) Предметот на јавната набавка е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на медицински апарати и опрема.

3) Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.

Набавката е делива.

2. СОДРЖИНА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавните набавки, за:

1. Техничко-технолошки бонитет

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

2. Економско-финансиски бонитет

3. Уверение за немање на правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност и потврда дека претпријатието не е во стечај, издадена од надлежен судски орган.

4. Документ за регистрација за вршење на нивната дејност - комплет.

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејноста, кој може да биде незаверена копија.

Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

Понудувачот е должен да обезбеди:

- проспект со техничките карактеристики од производителот;

- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик;

- техничка документација која ќе биде во функција на одржување на апаратите и гарантен лист;

- резервни делови за одржување на апаратите за 10 години и обезбеден сервис во гарантниот рок;

- обука на по едно лице за ракување со апаратите и едно лице сервисер за одржување на апаратите.

Документација за ограничениот повик да се достави во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на овој ограничен повик (16-11/319). Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Крајниот рок на доставување на документацијата по пошта или лично во соба 512 е 10 дена од објавувањето во "Службен весник на РМ" и весникот "Дневник" на адреса: "Министерство за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Николов" бб Скопје, а може и лично на денот на јавното отворање, кое ќе се одржи во просториите на Воената болница на 12 јуни 2000 година во десет часот.

Документите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 091/ 28 21 68.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 45 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС-општина Старавина, доставува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Набавувач - Совет на општина Старавина со седиште во село Старавина.

2. Предмет на набавката:

- Доизградба на патниот правец од с. Старавина до с. Градешница (снижување-пробивање, проширување, изработка на канавки и поставување на локален шодер оддалечен до 10 км).

- Доизградба на патен правец с. Старавина - с. Будимирци според главниот проект: ископ на земја (машински) (м³)-6428, ископ на земја (финирање) (м³)-960, ископ на земја (м³)-5918, планирање и валидација на

постелица (м³)-20436, вградување цестаи бетонски пропусти (м)-45, бетонирање влезно излезни глави (м³)-5, вградување тампонски слој д-30см. (м³).

а) дел од работите се извршени во 1998 година.

- Доизградба на улица во с. Маково од П-509 до ма-настирот Св. Петка (порамнување, поставување на шодер и изработка на премин преку реката).

За патниот правец с. Старавина - с. Будимирци ќе се користи локален шодер оддалечен до 15 км.

3. Рок за доставување на понудите - најдоцна до денот и часот на јавното отворање. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудите ќе се изврши на ден 21 јуни 2000 година во 10 часот во просториите на општина Старавина.

4. Содржина на понудата:

- Понудата треба да содржи: името, адресата и седиштето на понудувачот.

- Понудата треба да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки), техничка опременост, кадровска структура.

- Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација: документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник согласно член 22 од Законот за јавните набавки и со документ дека не е под стечај или во процес на ликвидација, како и документ дека не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење дејност издадена од страна на судот согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинал или фотокопија заверена од нотар.

- Понудата да содржи: вкупна цена и цена по позиции, рок на завршување на работите, начин и услови на плаќање и гаранција.

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: цена, рок на извршување на работите, техничка способност, квалитет и гаранција, кадровска структура и техничка опременост.

6. Понудата да се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

7. Дополнителни информации и премер-пресметка можат да се добијат од градоначалникот на општина Старавина на следните телефони: 070/269-052, 097/221-205 и 098/34-053.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/240 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

2.1. Коспе сончогледово15.000 кгр.

2.2. Дикалциум фосфат6.000 кгр.

2.3. Креда сточна2.000 кгр.

2.4. Пченка во зрно рефус150.000 кгр.

2.5. Сол сточна (крупна)4.000 кгр.

2.6. Соја во прекрупа17.000 кгр.

2.7. Премикс за свињи Вамидо С-904.000 кгр.

2.8. Брашно рибино10.000 кгр.

2.9. Сол нитритна2.000 кгр.

Бараните производи мора во целост да ги исполнуваат условите предвидени со важечките прописи и нормативи.

Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Можност за поделба на набавката по вид на производ и по количина.

Постапката на отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

3. Содржина на понудата

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет на понудените производи и потекло,
- рок на испорака.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорно лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје. најдоцна до 16. 06. 2000 година или на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 19. 06. 2000 година со почеток во 10.00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- цена - 40 %
- квалитет - 20 %
- начин и услови на плаќање - 10 %
- рок на испорака - 10 %
- техничко технолошки можности за производство и испорака... - 20 %

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28-21-52.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
2073. Закон за денационализација.....	2427
2074. Закон за именување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.....	2433
2075. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар "Велес" - Велес.....	2433
2076. Уредба за спроведување на постапката за денационализација.....	2434
2077. Уредба за начинот и постапката за утврдување на вредноста на имотот кој е предмет на денационализација.....	2435

2078. Одлука за овластување на институција што ќе ги врши работите на регистар на обврзници во нематеријализиран облик.....	2436
2079. Одлука за пропишување на условите за определување царински контингент при увоз на пченица.....	2436
2080. Одлука за определување царински контингенти при увоз на нафтени деривати.....	2437
2081. Одлука за утврдување на органот за потврдување на Декларацијата за имотната состојба на граѓаните на Република Македонија за потребите на доделување на бесплатна правна помош за водење на постапката пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур.....	2437
2082. Одлука за определување на критериуми за избор на претпријатија загубари согласно потребите за реализација на ФЕСАЛ Програмата.....	2437
2083. Одлука за давање согласност на излезната рафинериска цена на одделни нафтени деривати.....	2438
2084. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата.....	2438
2085. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2439
2086. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2439
2087. Решение за назначување потсекретар во Министерството за финансии.....	2441
2088. Решение за назначување помошник на министерот за финансии.....	2441
2089. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии.....	2441
2090. Решение за назначување помошник на министерот за финансии.....	2441
2091. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии.....	2441
2092. Решение за назначување советник на министерот за финансии.....	2441
2093. Решение за назначување помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	2441
2094. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за образование.....	2442
2095. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за одбрана.....	2442
2096. Решение бр. 17-1668/1 од 4 април 2000 година.....	2442
2097. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за стари лица "Зафир Сајто" - Куманово.....	2442
2098. Решение за разрешување од должноста членови на Републичкиот педагошки совет.....	2442
2099. Решение за именување членови на Републичкиот педагошки совет.....	2442
2100. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Економски институт - Скопје.....	2443
2101. Правилник за легитимацијата на вработените на посебни работни места во Агенцијата за разузнавање.....	2443
2102. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2103. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2104. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2105. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2106. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2107. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2108. Решение на Републичката геодетска управа.....	2445
2109. Решение на Републичката геодетска управа.....	2446

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Леџохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.